



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 17 октомври 2003
Скопје
Број 66

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 30000000188798

1449.

Врз основа на член 66 од Законот за изменување и дополнување на Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/03), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2003 година, го утврди пречистениот текст на Законот за културата.

Пречистениот текст на Законот за културата ги опфаќа Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и Законот за изменување и дополнување на Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/03), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Претседател
Бр. 10-4351/2 на Законодавно-правната комисија
10 октомври 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.

ЗАКОН ЗА КУЛТУРАТА (Пречистен текст)

Глава прва ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој закон се утврдуваат основите на културата како темелна вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Република), облиците на остварување на културата, начинот и условите на нејзиното финансирање, како и други прашања од интерес за културата.

(2) Културата, во смисла на овој закон, ги опфаќа: творештвото, објавувањето на уметничкото творештво и заштитата и користењето на творештвото.

Член 2

(1) Републиката ја поттикнува и помага културата, особено преку:

1. Поволни услови за остварување на културни вредности;

2. Посебни услови за основање и работа на субјектите во културата;

3. Еднакви услови за изразување, негување и афирмирање на културниот идентитет на заедниците во Републиката;

4. Стимулативна даночна и царинска политика;

5. Посебни права од работен однос во културата;

6. Обезбедување и заштита на оригинали или примероци, односно документација на објавени дела во оригинал и електронски облик, преку откуп, задолжително чување и заштита на ликовни дела и публикации, обезбедување и заштита на филмови и филмски материјал, документација за музички и сценско-уметнички дела, документација за изведени архитектонски дела и слично;

7. Утврдување и доделување на републички награди и признанија во областа на културата;

8. Стипендирање кадри во областа на културата и

9. Осигурување особено на истакнати уметници, ретки и скапи инструменти, предмети и објекти од културно и историско значење и слично.

(2) Републиката го гарантира остварувањето на културата преку утврдување на националниот интерес на Републиката во културата и обезбедување услови за негово остварување, согласно со овој закон.

(3) Републиката, исто така, го гарантира остварувањето на културата на сите заедници преку обезбедување еднакви услови за нивно остварување, согласно со овој закон.

Член 3

Секој може да ја остварува културата како поединечен, локален и национален интерес, со профитна или непрофитна цел, согласно со закон.

Член 4

(1) Секој има право независно од возраста, образованието, верската, етничката или друга припадност, на слободно творештво, непрофесионално или професионално, како и право на образование за областа култура.

(2) Правата што произлегуваат од творештвото се обезбедуваат со моралните, материјалните и другите права на авторите и на носителите на сродните права, утврдени со закон.

Член 5

(1) Објавувањето дела од областа на уметничкото творештво и заштита и користењето на материјалното и духовното творештво на сите граѓани во Републиката (во натамошниот текст: културното богатство) се врши преку соодветни дејности, утврдени со овој закон.

(2) Дел од културното богатство, во смисла на став (1) од овој член, чија заштита како трајна вредност е од јавен интерес од значење за историјата, културата, уметноста, науката и техниката (во натамошниот текст: културно наследство) се заштитува според посебен закон.

(3) Дејностите од ставот (1) на овој член може да ги остварува секој, под еднакви услови, утврдени со закон.

Оддел 1

ПОЕДИНЕЧЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 6

Поединечен интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што ја остваруваат уметници, установи и други правни и други физички лица врз основа на сопствена одлука и средства.

Оддел 2

ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 7

(1) Локален интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што е јавен интерес од локално значење за граѓаните во единиците на локалната самоуправа.

(2) Локалниот интерес во културата, неговиот обем и неговото остварување се утврдуваат со општите акти на единиците на локалната самоуправа.

(3) Локалниот интерес во културата се финансира согласно со програмата за култура што ја донесува советот на единицата на локалната самоуправа, согласно со закон.

(4) Локалниот интерес во културата се остварува согласно со овој закон, прописите за локалната самоуправа и за одделните дејности во културата.

О д д е л 3**НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА****Член 8**

(1) Национален интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што е јавен интерес за сите граѓани во Републиката и е неопходно нејзиното континуирано вршење, како и достапност на сите граѓани под еднакви услови.

(2) Националниот интерес во културата опфаќа:

1. Создавање кадровски, материјални и други услови за континуирано остварување на културата;
2. Овозможување услови за остварување и заштита на врвни културни вредности;
3. Поттикнување на разновидноста и разноличноста во културата;
4. Обезбедување услови за достапност на граѓаните до културните вредности и нивно масовно користење;
5. Обезбедување услови за остварување и за заштита на културниот идентитет на заедниците во Република Македонија;
6. Грижа за културниот развој и остварување на културните права на македонското малцинство надвор од Република Македонија привремено вработени во странство и иселениците од Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност;
7. Создавање услови за рамномерен културен развој во Републиката;
8. Афирмација на културата и културните различности од Републиката во странство и
9. Културолошки истражувања.

(3) Националниот интерес во културата го остваруваат националните установи и други субјекти согласно со овој закон.

3.1. Национална програма**Член 9**

(1) За утврдување на среднорочни развојни насоки за остварување на националниот интерес во културата Собранието на Република Македонија донесува национална програма за културата за период од четири години (во натамошниот текст: Национална програма).

(2) Во Националната програма особено се утврдуваат:

1. Целите и приоритетите на културната политика;
2. Насоки за развој на мрежата на националните установи;
3. Правни и финансиски мерки за развој на културата;
4. Принципиите и целите на меѓународната културна соработка;
5. Проекција на потребите од кадри за културата, почитувајќи го принципот на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници;
6. Насоките за културолошки истражувања и
7. Позначајните инвестициони вложувања во културата и слично.

(3) Предлогот на Националната програма се става на јавна расправа, пред да биде доставена до Собранието на Република Македонија за донесување.

(4) Националната програма за културата ја разгледува и дава мислење и Комитетот за односи меѓу заедниците.

Член 10

(1) За реализација на Националната програма се донесуваат годишни програми за остварување на националниот интерес во културата (во натамошниот текст: годишна програма).

(2) Министерот за култура ја донесува годишната програма со која ги утврдува програмите и проектите што се од национален интерес во културата, во рамките на средствата определени во Буџетот на Република Македонија за тековната година, при што да се има предвид мултикултурната димензија и мултикултурниот карактер на општеството.

(3) Министерствата во рамките на нивните законски надлежности учествуваат во реализацијата на Националната програма.

3.2. Совет за култура**Член 11**

(1) Во Министерството за култура се основа Совет за култура како стручно и советодавно тело на министерот за култура.

(2) Членовите на Советот ги именува министерот за култура, од редот на истакнати уметници, стручни лица од областа на културата и од јавниот и општествениот живот, по принципот на стручно и компетентност и на соодветната и правична застапеност на граѓаните, кои припаѓаат на сите заедници, за време на мандатот на министерот за култура.

(3) Советот за култура му дава мислење на министерот за култура по прашања од неговата надлежност.

(4) Министерот за култура може да основа и други стручни и советодавни тела и да именува надворешни соработници за подготовка на годишната програма, за други прашања од неговата надлежност утврдени со овој закон или за реализација на определени проекти од национално значење за културата. Со актот за основање на телата, односно именување на надворешните соработници се определуваат задачите и роковите за нивното извршување имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност на сите заедници.

(5) На членовите на телата и на соработниците од ставовите (1) и (4) на овој член, за работата им следува соодветен надомест, што го определува министерот за култура.

Глава втора**ОСТВАРУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА****Член 12**

Културата ја остваруваат уметници, самостојни уметници, јавни и приватни установи, други правни и други физички лица.

О д д е л 1**УМЕТНИК****Член 13**

Уметник, во смисла на овој закон, е секое физичко лице кое создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн.

1.1. Самостоен уметник**Член 14**

Ако уметникот творештвото го остварува професионално, како единствено занимање и доколку согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва се регистрира за вршење на уметничка дејност, стекнува статус на самостоен уметник и права од работен однос, согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва (во натамошниот текст: самостоен уметник).

Член 15

(1) Самостојниот уметник се регистрира во надлежен регистарски суд, ако има деловна способност, постојано живеалиште во Републиката и ако не е регистриран за вршење друга дејност.

(2) Називот на самостојниот уметник ги содржи: ознаката „самостоен уметник“, видот на уметничкото творештво, неговото лично име и презиме и евентуално неговиот псевдоним.

Член 16

(1) Со цел да се обезбедат поповолни услови за творење на самостојниот уметник, по пат на годишен конкурс, може да му се доделат месечни надоместоци од

средства од Буџетот на Република Македонија, за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход, за што одлучува министерот за култура, почитувајќи го принципот на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Условите, во зависност од видот, обемот и квалитетот на творештвото, критериумите и постапката за доделување на месечниот надоместок поблиску ги утврдува со општ акт министерот за култура.

(2) Министерот за култура може да определи и други поволности за самостојните уметници во рамките на годишната програма.

(3) Предлог за обезбедување на поповолни услови за творење на самостојниот уметник до министерот за култура го доставува комисија основана согласно со став (4) од членот 11 на овој закон, за спроведување на конкурсот од став (1) на овој член.

Член 17

Самостојните уметници можат да основаат свое здружение согласно со општите прописи за здруженијата на граѓани, заради остварување и заштита на нивните интереси пред надлежните државни органи.

О д д е л 2 УСТАНОВА

Член 18

(1) Установа, во смисла на овој закон, е правно лице што врши дејност од областа на културата, со непрофитна цел.

(2) Непрофитна цел, во смисла на овој закон, е кога правното лице, согласно со актот за основање, остварената разлика меѓу приходите и расходите од вршењето на дејноста од областа на културата ја вложува во истата дејност, а платите и другите надоместоци на работниците не надминуваат повеќе од 30% од висината на платите за соодветниот вид занимање и надоместоците утврдени со колективен договор.

(3) Установата го стекнува својството на правно лице со упис во надлежниот регистарски суд.

2.1. Основање на установата

Член 19

(1) Установа основа физичко или правно лице под услови утврдени со закон.

(2) Установа може да основа и странско физичко или правно лице под услови утврдени со закон.

(3) Со закон можат да бидат утврдени посебни услови за основање установи за одделни дејности од областа на културата.

Член 20

(1) Установата, според основачот, може да биде приватна или јавна.

(2) Јавната установа може да биде локална кога ја основа единицата на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општинска-градска) или национална, кога ја основа државата.

(3) Приватната установа ја основаат физички или правни лица.

Член 21

(1) Основачот донесува акт за основање на установата. Со актот за основање се утврдуваат обликот, траењето, називот, седиштето, дејноста, средствата и имотот за работа, организацијата, раководењето и управувањето со установата.

(2) Со актот за основање се именува и лице кое ќе ги води работите до конституирање на установата и се определува рок за нејзино конституирање.

(3) Називот на установата ја содржи ознаката „национална, односно општинска-градска, односно приватна установа“ и други ознаки како: дејноста за која

што е регистрирана, нејзиното седиште и други додатоци (цртежи, слики и слично) за поблиско одбележување на нејзината работа. Називот може да се употребува и како стоковен жиг, доколку со закон поинаку не е определено.

2.2. Работа на установата

Член 22

(1) Со закон можат да бидат утврдени посебни услови за работа на установа во вршењето одделна дејност од областа на културата.

(2) За исполнување на условите од ставот (1) на овој член, министерот за култура донесува решение во рок од 30 дена од добивањето на барањето. Доколку не донесе решение во овој рок, се смета дека е донесено позитивно решение.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член, може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија. Жалбата не го одлага решението.

(4) Установата може да почне со работа по правосилноста на решението од ставот (2) на овој член.

2.3. Престанок на установата

Член 23

Основачот одлучува за престанок на установата доколку истата не ја врши дејноста утврдена со актот за основање и закон, или престане интересот за чие остварување е основана. Имотот, правата и обврските на установата ги презема основачот.

2.4. Национална установа

2.4.1. Основање, работа и престанок

Член 24

(1) За остварување на националниот интерес во културата, Владата на Република Македонија со одлука основа национални установи, доколку со закон за одделна дејност во културата поинаку не е определено.

(2) Називот на националната установа содржи „Република Македонија“, како и други соодветни ознаки пропишани за установа согласно со закон.

(3) При основањето на национални установи Владата на Република Македонија се грижи за унапредувањето и афирмирањето на културата на сите заедници.

Член 25

(1) Националната установа од областа на културата има статут со кој се уредува работата и организацијата на установата и обезбедувањето јавност во нејзината работа. Со статутот особено се утврдуваат дејноста, организацијата, името, седиштето, предметот на работа и други прашања што се од значење за установата утврдени со овој и друг закон.

(2) Министерот за култура дава согласност на статутот од ставот (1) на овој член.

(3) За проширување на дејноста и за други статусни промени на националните установи одлучува Владата на Република Македонија, доколку со закон поинаку не е определено.

Член 26

(1) Во случај на настанување услови за отпочнување постапка за стечај на национална установа, Владата на Република Македонија е должна да преземе мерки за обезбедување услови за непречено работење на установата и да даде гаранција за исполнување на обврските на установата спрема трети лица.

(2) Владата на Република Македонија може да одлучи да отпочне постапка за стечај на национална установа, ако и покрај преземените мерки од ставот (1) на овој член не може да се обезбеди остварување на функцијата за која што таа е основана. Во случај на стечај на национална установа, се применуваат општите прописи за стечај на јавните претпријатија.

2.4.2. Органи

Член 27

Органи на национална установа се директор и управен одбор.

Член 28

(1) Орган на раководење на национална установа е директор.

(2) Директорот на националната установа:

1. Ја води работата на националната установа;
2. Ја застапува установата и одговара за материјално-финансиското работење и за законитоста и економичноста на нејзината работа;
3. Донесува годишна програма за работа на националната установа по претходна согласност на управниот одбор;
4. Ги извршува одлуките на управниот одбор;
5. Донесува акт за систематизација и организација на работните места, односно акт за распределба на плати;
6. Донесува акти во врска со работниот однос на вработените согласно со закон;
7. Избира и разрешува уметнички, односно програмски директор по пат на конкурс и други раководни работници, согласно со статутот;
8. Формира уметнички, односно стручен совет и други советодавни тела (трајни и повремени), согласно со статутот и
9. Врши и други работи согласно со закон и статут.

(3) Во националната установа покрај директорот се избира и уметнички, односно програмски директор кој ја води реализацијата на уметничката, односно стручната работа на установата и за истата е одговорен. Со актот за основање и статутот можат да се предвидат и повеќе уметнички, односно програмски директори.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член во националните установи со актот за основање, односно статутот, може да се предвиди дека исто лице може да ја врши функцијата на директор и на уметнички, односно програмски директор. Во таков случај лицето треба да ги исполнува условите за вршење на двете функции.

Член 29

(1) Директорите на националната установа од членот 28 ставови (1) и (3) на овој закон се избираат по пат на јавен конкурс, што се објавува преку средствата за јавно информирање.

(2) Директорите од ставот (1) на овој член се избираат за време од четири години и може повторно да бидат избрани.

(3) Посебните услови за избор на директори од ставот (1) на овој член се утврдуваат со статутот на установата.

Член 30

(1) Конкурсот за директор го распишува Министерството за култура. Кандидатите за директори на конкурсот задолжително доставуваат свој предлог на програма за работа и развој на установата.

(2) Министерот за култура го избира и разрешува директорот најдоцна три месеци пред истекот на мандатот на претходниот директор.

Член 31

Конкурсот за уметнички, односно програмски директор го распишува директорот на националната установа.

Член 32

(1) Директор на национална установа може да биде разрешен и пред истекот на мандатот за којшто е избран.

(2) Директорот може да биде разрешен:

1. На лично барање;
2. Ако не ја остварува програмата за работа на установата;
3. Ако по негова вина е нанесена штета на установата и

4. Ако не работи во согласност со закон и статут и во други случаи предвидени со закон.

(3) Условите и постапката за разрешување уметнички, односно програмски директор се уредуваат со статутот на националната установа.

Член 33

(1) Во случај кога не е избран директор на национална установа или предвреме му престанал мандатот, министерот за култура веднаш именува вршител на должноста директор, без конкурс, од редот на вработените.

(2) Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на национална установа.

(3) Вршителот на должноста директор, се именува за време до изборот на директор на националната установа, а најдолго за шест месеци.

(4) Министерството за култура, веднаш по именувањето вршител на должноста директор, распишува конкурс за директор.

Член 34

(1) Орган на управување на национална установа е управниот одбор.

(2) Управниот одбор го сочинуваат пет претставници кои ги именува и разрешува министерот за култура, од кои двајца се претставници од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден е од локалната самоуправа и двајца претставници од вработените во установата. Во установа со помалку од десет вработени, во управниот одбор се именува еден член од вработените, еден од локалната самоуправа и три члена од редот на истакнати поединци од областа на културата. Претставникот на локалната самоуправа во управниот одбор го предлага градоначалникот на единицата на локалната самоуправа каде што се наоѓа седиштето на установата.

(3) Претседателот и членовите на управниот одбор на национална установа се именуваат врз принцип на стручност и компетентност, за време од четири години и може повторно да бидат именувани. Претседателот и членовите на управниот одбор можат да бидат разрешени пред истекот на мандатот доколку работат спротивно на закон или установата не ја остварува својата функција.

(4) На претседателот и на членовите на управниот одбор им следува соодветен надомест што го определува министерот за култура.

Член 35

(1) Управниот одбор на национална установа:

1. Донесува статут;
 2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и работа на установата;
 3. Дава согласност на годишната програма на установата по предлог на директорот;
 4. Го усвојува годишниот извештај за работата на установата по предлог на директорот;
 5. Дава согласност на актот за организација на работата и систематизација на работните места на установата и правилникот за плати;
 6. Донесува документи за финансиското работење на установата, согласно со прописите за материјално и финансиско работење;
 7. Одлучува во втор степен за решенија што ги донесува директорот;
 8. Дава образложен предлог на министерот за култура за разрешување на директорот;
 9. Донесува деловник за својата работа и
 10. Врши други работи утврдени со закон и статут.
- (2) Со работата на управниот одбор раководи претседателот согласно со Деловникот за работа на управниот одбор. Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Член 36

Со статутот на националната установа поблиску се утврдуваат и надлежностите и работата на органите на националната установа, условите под кои лица нема да можат да бидат избрани за директор или за претседател и член на управен одбор на национална установа, условите за предвременно разрешување на претседател и член на управниот одбор на установата и други прашања утврдени со закон и актот за основање.

Член 37

Одредбите од овој закон што се однесуваат на национална установа, соодветно се применуваат и на општинска-градска установа, особено за основање, работа, раководење, управување, одлучување и финансирање на националната установа, како и за правата од работен однос на вработените во националната установа, доколку со Законот за локалната самоуправа или со закон за одделна дејност во културата поинаку не е утврдено.

2.4.3. Фондови за културата**Член 38**

Заради финансирање одделни сложени и обемни работи од областа на културата може да се основаат фондови за културата, како национални установи, според одредбите утврдени за национални установи.

Оддел 3**ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ****Член 39**

(1) Друго правно лице, во смисла на овој закон, е претпријатие и трговско друштво регистрирано за вршење дејност од областа на културата и правно лице што покрај регистрацијата за вршење дејност од друга област, е регистрирано и за вршење дејност од областа на културата. Дејноста од областа на културата се врши во посебно организиран дел, под услови утврдени со закон за вршење на дејноста.

(2) Како друго правно лице, во смисла на овој закон, се смета и здружение на граѓани од областа на културата како друштво, заедница, сојуз и слично, што се основа и работи според прописите за здруженијата на граѓани.

(3) Посебните услови за основање и работа на установа од членовите 19 став (2) и 22 став (1) на овој закон, соодветно се однесуваат и на другото правно лице.

3.1. Фондации во културата**Член 40**

(1) Како друго правно лице, во смисла на овој закон, се сметаат и фондациите во областа на културата.

(2) Фондации во културата можат да основаат едно или повеќе физички или правни лица, како непрофитни и невладини организации, со својство на правно лице заради финансирање поединечни интереси во културата.

(3) Фондациите во културата се основаат и работат според прописите за фондации.

Оддел 4**ДРУГО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ****Член 41**

Друго физичко лице, во смисла на овој закон е ученик, студент и друго лице кое се образува, односно остручува за потребите на културата, како и научен работник кој врши научна дејност во областа на културата.

Оддел 5**ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ****Член 42**

Национален интерес во културата може да се остварува и преку концесија. За концесијата се применуваат прописите за концесија.

Член 43

Секое правно лице може без регистрација да врши и дејност од областа на културата, ако истата е во функција на остварување на дејноста за која е регистрирано, доколку со закон поинаку не е определено.

Глава трета**ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА****Член 44**

Дејности од областа на културата, во смисла на овој закон, се дејности за објавување и дејности за заштита и користење.

Член 45

Дејностите од областа на културата се вршат согласно со прописите за авторското право и сродните права.

Член 46

Печатењето публикации, техничката обработка, дистрибуција и прикажување на филмови, прометот на движно и недвижно културно богатство (како дела на ликовната уметност, книги, видео-ленти, антиквитети и слично), како и умножувањето на оригинално ликовно дело, поштенска и таксена марка, календар, каталог и проспекти (освен доколку промовираат културни вредности), програма, леток, именик, адресар, образец и слични публикации, не се смета за дејности од областа на културата, во смисла на овој закон.

Оддел 1**ДЕЈНОСТИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ****Член 47**

(1) Дејности за објавување, во смисла на овој закон се:

1. Издавачката дејност;
2. Музичката дејност;
3. Драмската, оперската, балетската и играорната дејност (во натамошниот текст: сценско-уметничка дејност);

4. Филмската дејност;
5. Галериската дејност;
6. Дејноста на домови на културата и
7. Дејноста за посредување во презентирање на дела од областа на културата (во натамошниот текст: дејност за посредување во културата).

(2) Задолжителното обезбедување и заштитата на оригинали или примероци на објавени уметнички дела, се уредува со општ акт на министерот за култура, односно со закон.

1.1. Издавачка дејност**Член 48**

(1) Издавачка дејност во смисла на овој закон, е издавање публикации со уметничка, научна и образовна содржина во книжен и електронски облик во доволен број примероци што се умножуваат со печатење, пресликување, копирање или на друг начин, доколку и се наменети на јавноста.

(2) Публикација, во смисла на овој закон, е книга, електронско издание, брошура, списание, нотен запис, репродукција на уметничка слика и цртеж, компјутерска програма, атлас, плакат, фотографија, носач на тон, односно на тон и слика (грамофонска плоча, компакт диск, магнетофонска, магнетна и друга лента, дијапозитив, тонска копија на филмска лента, видео лента и друго) и други слични авторски дела, умножени на начин определен во ставот (1) на овој член.

Член 49

(1) На секоја публикација се отпечатува: името на авторот и изведувачот, кое издание е по ред, името на преведувачот, односно преработувачот на публикацијата и изворот на преводот, односно на преработката, називот и седиштето на издавачот, продуцентот и печачот.

тарот, местото и годината на печатењето, каталогизација во публикација (CIP - запис), ISSN - меѓународен стандарден број (за списанија), ISBN - меѓународен стандарден број (за книги), како и тиражот на публикацијата.

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член на помали публикации како проспект, разгледница и слично се отпечатува само називот и седиштето на издавачот и годината на издавање.

1.2. Музичка и сценско-уметничка дејност

Член 50

(1) Музичка и сценско-уметничка дејност, во смисла на овој закон, е подготвување и јавно изведување музички, драмски, оперски, оперетски, балетски, танцови, куклени и други уметнички дела, како и народни песни и игри и дела од фолклорот.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши музичка или сценско-уметничка дејност е филхармонија, симфониски и друг оркестар, хор, театар, драма, опера, балет, ансамбл на народни песни и игри, танцов ансамбл и слично.

1.3. Филмска дејност

Член 51

(1) Филмска дејност, согласно со овој закон, е дејност за продукција на аудиовизуелно дело, како уметничко дело изразено во вид на поврзани подвижни слики, со или без тон, без оглед на видот на носачот што ги содржи (во натамошниот текст: филм).

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши филмска дејност е филмски продуцент.

1.4. Галериска дејност

Член 52

(1) Галериска дејност, во смисла на овој закон, е организирање и јавно изложување на оригинали или примероци на дела од ликовната и применетата уметност, оригинали на книжевни или музички дела, други уметнички предмети, фотографски дела и дела создадени во постапка слична на фотографската.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши галериска дејност е галерија, уметничка збирка и слично.

(3) Установите од ставот (2) на овој член, заради остварување на галериската дејност, можат да вршат и откуп, чување и одржување на делата и предметите од ставот (1) на овој член.

1.5. Дејност на домови на културата

Член 53

(1) Дејноста на домовите на културата, во смисла на овој закон, е програмски и функционално поттикнување и развој на културата, особено на творештвото на децата и младината, на културно-уметничкиот аматеризам и објавувањето културно-уметнички дела, како и за вршење други дејности од областа на културата, согласно со закон.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што ја врши дејноста од ставот (1) на овој член е: дом на културата, центар за култура, концертен центар, дом за деца и млади и слично.

1.6. Дејност за посредување во културата

Член 54

(1) Дејност за посредување во културата, во смисла на овој закон, е организирање и јавно презентирање, изложување, изведување и друго слично објавување на веќе објавени домашни и странски дела и изведби од областа на културата во Републиката и во странство, како и собирање и обработка на податоци за објавените дела и изведби.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши дејност за посредување во културата е дирекција, агенција, манифестација, фестивал, менаџер, агент и слично.

Член 55

Посебен услов од членот 22 став (1) на овој закон за работа на субјектите регистрирани за музичка дејност, филмска дејност, сценско-уметничка дејност или за дејност за посредување во културата, е претходно склучување договор со надлежно здружение на автори за колективно остварување на авторското право и сродните права, согласно со прописите за авторското право и сродните права.

Член 56

Домашен или странски изведувач, односно странски сценски продуцент е должен со установа или со друго правно лице за посредување во културата, со седиште во Републиката, да склучи договор за јавно изведување дела од областа на културата во Републиката.

Оддел 2

ДЕЈНОСТИ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ

Член 57

Дејностите за заштита и користење на материјалното и духовното творештво на Републиката и заедниците што живеат во неа, се регулираат со посебни закони.

Глава четврта

ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА

Член 58

(1) Уметникот, односно самостојниот уметник и друго физичко лице, по правило, обезбедува средства за својата работа.

(2) Средства за основање и работа на установи и други правни лица, по правило, обезбедува основачот.

Член 59

(1) Субјектите што остваруваат култура можат да користат средства и од други извори како сопствени приходи, приходи од услуги, донации, фондови, фондации, легати, подароци, кредити, камати, дивиденди и слично.

(2) Покрај националните установи и другите субјекти што остваруваат култура, односно дејности во културата, може да користат средства и од Буџетот на Република Македонија, за реализација на проекти од национален интерес, согласно со Годишната програма, а во постапка пропишана со овој закон.

(3) Средствата од Буџетот ќе се користат за соодветно и правично афирмирање и унапредување на културата на сите заедници.

Оддел 1

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС

Член 60

(1) Средства за остварување на националниот интерес во културата, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура и се распределуваат со Годишната програма, согласно со овој закон.

(2) При распределбата на средствата од ставот (1) на овој член, се обезбедуваат:

1. Целосно и континуирано остварување на дејноста на националните установи;

2. Рамноправна положба на сите субјекти, независно од правниот статус, етничката или друга припадност, под еднакви услови утврдени согласно со овој закон и

3. Јавност во постапката и во актите за распределба.

Член 61

Средствата од членот 60 став (1) на овој закон, согласно со годишната програма се распределуваат особено за:

1. Програми за работа на национални установи;
2. Проекти што се од национален интерес на уметници, самостојни уметници, општински-градски и приватни установи, други правни и други физички лица;
3. Надоместоци на самостојни уметници;
4. Откупи, награди, осигурувања, стипендирање кадри и други стручни услуги за поттикнување на творештвото на сите граѓани во Републиката;
5. Инвестиционо и техничко одржување на објекти и опрема за културата во државна сопственост;
6. Создавање еднакви услови за афирмација и унапредување на културата на заедниците;
7. Создавање поволни услови за поттикнување и помагање на работата на невладините здруженија во областа на културата;
8. Меѓународна културна соработка и
9. Други културни активности што се од национален интерес, а утврдени со Годишната програма.

Член 62

(1) Националните установи до Министерството за култура доставуваат предлог на Годишна програма за работа најдоцна до месец јули во тековната година за наредната година.

(2) Предлогот на програмата од ставот (1) на овој член, главно се изразува преку проекти за вршење одделни работи во дејноста на установата, согласно со закон и актот за основање на установата. Во предлогот на програмата посебно се изразени средствата потребни за материјални трошоци и плати.

(3) Националните установи, соодветно на својата дејност, при предлагањето на програмите за работа, задолжително предвидуваат остварување и на мерките од членот 2, точки 5 и 8, а согласно со членот 47 став (2) на овој закон.

Член 63

(1) Министерството за култура за остварување на националниот интерес, согласно со Националната програма, распишува јавни конкурси за проекти што се од национален интерес, во месец мај во тековната година за наредната година.

(2) Конкурсот содржи:

1. Соопштување за која област или дејност во културата се распишува;
2. Услови за конкурирање и
3. Основни елементи за одделни видови проекти и слично.

(3) Конкурсите од ставот (1) на овој член се објавуваат во средствата за јавно информирање и траат 30 дена од денот на објавувањето. Конкурсите се објавуваат најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член конкурси за одредени работи, односно дејности, можат да бидат отворени во текот на целата година или да се објават во текот на годината за намените утврдени во членот 61 од овој закон.

(5) Министерот за култура со општ акт поблиску ги утврдува елементите што треба да бидат содржани во програмите, односно проектите.

(6) Министерството за култура во текот на годината може да распише посебни конкурси во форма на јавен повик за реализација на откупи или нарачка на однапред утврдени приоритетни проекти од национален интерес.

Член 64

(1) По конкурсите, односно повиците од членовите 16, 62, 63, 67 и 68 на овој закон, комисиите, односно надворешните соработници од членот 11 став (4) на овој закон, му предлагаат на министерот за култура кои програми, односно проекти по одделни дејности и работи од национален интерес, треба да се содржат во Годишната програма.

(2) Министерот за култура со општ акт поблиску ги утврдува критериумите за финансирање на програмите, односно проектите, по одделни дејности во културата, врз основа на кои се утврдува кои проекти, односно програми се од национален интерес и ќе бидат составен дел на Годишната програма.

Член 65

(1) Министерот за култура ја донесува годишната програма, најдоцна 15 дена од денот на донесувањето на Буџетот на Република Македонија.

(2) Годишната програма се објавува во средствата за јавно информирање, во рок од осум дена од донесувањето.

Член 66

(1) Согласно со Годишната програма, министерот за култура склучува поединечни договори и издава решенија за користење на средствата со единките-корисници.

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, во зависност од областа, односно дејноста во културата, особено се утврдуваат програмата, односно проектот за кој се доделуваат средства, висината на средствата, динамиката и рокот за реализирање, доставувањето на извештаи, контролата на наменското користење на средствата и други прашања со кои се регулираат обврските и правата на единките-корисници.

(3) Единките-корисници се должни наменски да ги користат средствата добиени од Министерството за култура и по реализирањето на програмата, односно проектот, до Министерството за култура доставуваат извештај за извршување на програмата.

(4) Министерството за култура врши контрола на наменско и законито користење на средствата од Договорот од ставот (1) на овој член. Министерот за култура може да овласти и стручни лица или независни ревизори да вршат контрола на реализацијата на договорените проекти.

(5) На договорот за користење средства се однесуваат прописите за облигационите односи.

Член 67

(1) Министерот за култура може по непосредно договарање со установи или други правни лица да склучи договор за финансирање програми, односно проекти со кои што континуирано, квалитетно и традиционално се остварува дејноста од областа на културата, особено на културно-уметнички манифестации и фестивали, списанија за култура и уметност, здруженија на уметници и слично, за период до четири години, кој може да се обновува.

(2) Договорот од став (1) на овој член се реализира преку годишни програми за кои се склучува договор по конкурс од членот 63 на овој закон.

Член 68

(1) Заради создавање на поволни услови за спроведување на децентрализација во културата, министерот за култура по непосредно договарање со надлежен орган на единиците на локалната самоуправа, може да склучи договор за заедничко финансирање програми, односно проекти на локални установи од областа на културата, за период до четири години, кој може да се обновува.

(2) Договорот се реализира преку годишни програми за кои се склучува договор по конкурс од членот 63 на овој закон.

Глава петта**ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА****Член 69**

(1) Прописите за работни односи, за здравствено, за пензиско и за инвалидско осигурување соодветно се применуваат на работниците во областа на културата, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Оддел 1**КОМОРА НА КУЛТУРАТА****Член 70**

(1) Самостојните уметници и работодавците со средства во приватна сопственост од областа на културата, заради остварување на заеднички интереси, можат да основаат комора на културата.

(2) Комората на културата е правно лице што се основа и работи согласно со општите прописи за здруженијата на граѓани.

Оддел 2**ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ****Член 71**

(1) Засновањето работен однос со странски државјани, за вршење работи и дејности од областа на културата, се врши според прописите за засновање работен однос со странски државјани, по претходно одобрение од министерот за култура, а најдолго три години.

(2) Работодавецот е должен со барањето за одобрение до Министерството за култура да достави: извод од регистрацијата за вршење дејност од областа на културата, името на странскиот државјанин, објавениот оглас за потребата од работник, програма и период на засновање на работниот однос, како и посебно образложение за потребата од вработување странски државјанин.

(3) Одобрението од ставот (1) на овој член го дава министерот за култура во рок од 15 дена.

(4) Засновањето работен однос од ставот (1) на овој член со особено значајни, истакнати, стручни и дефицитарни кадри во областа на културата може да се врши само со посебно образложение, а без документацијата од ставот (2) на овој член.

Член 72

Ангажирањето странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Републиката може да се врши само преку писмен договор со домашна установа или друго домашно правно лице. Примерок од договорот задолжително се доставува до Министерството за култура заради евиденција.

Член 73

При засновање работен однос со лица без државјанство или со лица чие државјанство не може да се утврди (апатриди), се применува член 71 од овој закон.

Оддел 3**ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА****Член 74**

(1) Работен однос во национална установа за вршење уметничка, односно стручна работа по правило се заснова со склучување договор за работа меѓу работникот и директорот на установата за период до пет години, за работни места утврдени во актот за организација и систематизација.

(2) На секои пет години за лицата со кои е склучен договор за вршење уметнички, односно стручни работи во национална установа се спроведува постапка за реаудиција-тестирање-рецензија за обновување на договорот во наредните пет години.

(3) Одредбите од ставот (2) на овој член нема да се применуваат на лица со над 25 години работен стаж во национална установа.

(4) Прашањата околу спроведувањето на реаудиција, тестирање и рецензија во националната установа, се уредуваат со посебен општ акт на националната установа.

Член 75

Уметничка односно стручна работа во национална установа може да се врши и со склучување авторски, односно изведувачки или друг договор на директорот

со уметникот, со самостојниот уметник или со другото физичко лице, по предлог и во согласност со уметничкиот, односно програмскиот директор на установата.

Член 76

Работниот однос од членот 74 став (1) на овој закон за одредени работни места, утврдени со општ акт на установата, се заснова по пат на аудиција за уметничка работа, односно рецензија за стручна работа. Со актот се определуваат и условите за реаудиција, односно реизбор.

Оддел 4**Член 77**

Штрајк во национална установа се остварува согласно со одредбите за штрајк од прописите за јавните претпријатија.

Глава шеста**УПРАВЕН НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЕВИДЕНЦИЈА****Оддел 1****УПРАВЕН НАДЗОР****Член 78**

Управниот надзор над спроведување на законите и другите прописи во областа на културата го врши Министерството за култура, согласно со закон.

Член 79

(1) Во вршењето управен надзор над субјектите што вршат дејност од областа на културата, Министерството за култура има право и должност да запре делумно или во целост од извршување општ или поединечен акт што не е во согласност со законот, односно со општиот акт со кој мора да биде во согласност.

(2) Министерството за култура, доколку запрело од извршување општ акт на субјектите што вршат дејност од областа на културата, за кој смета дека не е во согласност со Уставот на Република Македонија и со закон од областа на културата, е должна во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање, да поведе постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста, односно законитоста на запрениот акт.

(3) Министерството за култура доколку запрело од извршување поединечен акт за кој смета дека не е во согласност со закон од областа на културата или со општ акт со кој мора да биде во согласност, е должно, во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање да поведе постапка пред надлежен суд.

(4) Ако Министерството за култура во рокот утврден во ставови (2) и (3) на овој член не поведе постапка пред надлежен суд, решението за запирање престанува да важи и актот што е запрен може да се применува.

1.1. Инспекциски надзор**Член 80**

(1) Инспекцискиот надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во културата го вршат инспектори за култура (инспектор).

(2) Инспектор може да биде лице кое покрај општите услови за засновање работен однос на државен службеник определени со закон треба да ги исполнува и посебните услови:

1) да има соодветно високо образование и

2) да има работно искуство над две години во органите на државната управа или три години во структурата.

(3) Раководител инспектор може да биде лице дипломиран правник и кое ги исполнува општите услови за засновање работен однос на државен службеник определени со закон и со најмалку пет години работно искуство во структурата од кои три години како инспектор.

Член 81

- (1) Инспекторот има легитимација.
- (2) Инспекторот е должен пред вршењето на инспекцијата да се легитимира.
- (3) Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за култура.

Член 82

- (1) Инспекторот е должен да изврши увид во работењето на установите и другите правни лица што вршат дејности од областа на културата, за работите од културата, по службена должност или по пријава.
- (2) Во вршењето на увидот, инспекторот е должен на субјектите каде што се врши увидот да им дава помош во спроведувањето на законите и други прописи од областа на културата.

Член 83

- Во вршењето на работите од својата надлежност инспекторот е овластен:
1. Да оствари увид во извршувањето на законите и други прописи и да бара потребни податоци за тоа;
 2. Да нареди извршување на законите и други прописи и мерки, односно отстранување на недостатоци што произлегуваат од примена на незаконски мерки и акти или од повреда на закон или друг пропис;
 3. Да забрани спроведување на незаконски мерки;
 4. Да поднесе предлог до надлежниот орган за бришење на установите и други правни лица од соодветниот регистар;
 5. Да изрече и наплати казна на лице место;
 6. Да изрече заштитни мерки времено одземање предмети користени, наменети или создадени со прекршок;
 7. Ако повредата на законот, односно прописот, претставува кривично дело или прекршок, инспекторот е овластен да поднесе барање, односно предлог за покренување постапка;
 8. Да нареди физичко, техничко и друго обезбедување на објекти и предмети доколку постои опасност од нивно оштетување и уништување и
 9. Врши и други работи согласно со закон.

Член 84

- (1) Кога со пропис е предвидена можност за одземање на предмети со кои е сторено кривично дело или прекршок, инспекторот може привремено да ги одземе предметите за што е должен да издаде потврда со точен опис и количина на одземените предмети.
- (2) Во пријавата за покренување на постапка за сторено кривично дело, односно барање за покренување на прекршочна постапка инспекторот е должен да ја наведе и преземената мерка од ставот (1) на овој член.

Член 85

- (1) Правните и физичките лица чие работење подлежи на надзор согласно со овој закон се должни да му овозможат на инспекторот увид во состојбата, работата и актите и да му ги даваат бараните податоци и известувања.
- (2) За извршениот увид инспекторот составува писмен извештај, односно записник, што особено ги содржи констатираната состојба и предложените мерки. Извештајот веднаш го доставува до органите на раководење и управување на установата, односно на друго правно лице.
- (3) Доколку инспекторот утврди дека не се извршуваат законите, другите прописи и општи акти, донесува решение со кое се наредува извршување на определени мерки со одреден рок, но најмногу до 30 дена.

Член 86

- (1) За предложените мерки, согласно со извештајот инспекторот донесува решение. Во решението се определува и рокот за извршување на мерките.

- (2) Против решението на инспекторот може да се изјави жалба до комисија на Владата на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.
- (3) Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 87

- (1) Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор во секое време во просториите, односно на местото каде што се врши дејноста од областа на културата.
- (2) Инспекторот може да врши инспекциски надзор и во отсуство на директорот и одговорното лице на правното лице што врши дејност од областа на културата.

О д д е л 2**ЕВИДЕНЦИЈА****Член 88**

- (1) Министерството за култура води евиденција за самостојните уметници, за установите и другите правни лица, за објектите за култура во државна сопственост и за други податоци од надлежност на Министерството.
- (2) Постапката за прибирање на податоците, нивната содржина и обработка ги пропишува, со општ акт, министерот за култура.
- (3) Субјектите во културата се должни на Министерството за култура да му доставуваат податоци согласно со актот од ставот (2) на овој член.

Глава седма**КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ****Член 89**

- (1) Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице што:
 - 1) врши дејност од областа на културата за која не е регистрирано (членови 18 став (1) и 39 став (1));
 - 2) остварената разлика меѓу приходите и расходите не ја вложи во истата дејност, односно платите и другите надоместоци го надминуваат процентот утврден со овој закон (член 18 став (2));
 - 3) врши дејност од областа на културата без решение дека ги исполнува условите за вршење на дејноста (член 22 став (2));
 - 4) донесува акти спротивно на овој закон (членови 25 и 35);
 - 5) не ја врши дејноста од областа на културата во посебно организиран дел (член 39 став (1));
 - 6) не обезбедува и заштитува оригинали или примероци на објавени уметнички дела согласно со актот на министерот (член 47 став (2));
 - 7) врши дејност за посредување во културата без склучен договор со надлежно здружение (член 55);
 - 8) не склучи договор за јавно изведување дела од областа на културата согласно со овој закон (член 56);
 - 9) ненаменски ги користи средствата добиени од Министерството за култура или не доставува извештај (член 66 став (3));
 - 10) заснова работен однос со странски државјанин, односно ангажира странско правно или физичко лице спротивно на овој закон (членови 71 и 72);
 - 11) заснова работен однос, односно склучи договор спротивно на овој закон (членови 74, 75 и 76);
 - 12) не му овозможи увид на инспекторот и не му ги даде бараните податоци и известувања (член 85 став (1));
 - 13) не ги изврши наредените мерки или дејствија (членови 84 и 85 став (3));
 - 14) на Министерството за култура не му доставува податоци согласно со овој закон (член 88) и
 - 15) не ја усогласат својата работа и актите со овој закон (член 91).
- (2) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице кога до прекршокот од ставот (1) на овој член дошло со негово дејствие или со негово пропуштање на задолжителен надзор.

(3) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни и трговецот-поединец за прекршокот од ставот (1) точки 2), 3), 4) и 8) на овој член.

(4) За прекршокот на ставот (1) на овој член можат да се изречат следниве мерки на безбедност:

1. Забрана на вршење професија, дејност или должност од шест месеци до пет години за правно лице, односно од три месеци до една година за одговорното лице во правното лице, односно трговецот-поединец и

2. Одземање предмети со кои е извршен прекршокот за правното лице и трговецот-поединец.

Глава осма

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оддел 1

САМОСТОЈНИ УМЕТНИЦИ

Член 90

(1) Самостојните уметници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се стекнале со право за плаќање на придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување од средства од Републичкиот буџет, согласно со Законот за самостојни уметници ("Службен весник на СРМ" бр. 46/82), правото им продолжува една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) На самостојните уметници од ставот (1) на овој член кои на денот на влегувањето во сила на овој закон им недостигаат пет години работен стаж до исполнување услови за остварување право на пензија им продолжува стекнатото право согласно со Законот за самостојните уметници од ставот (1) на овој член, до исполнувањето на условите за стекнување право на пензија.

Оддел 2

ОРГАНИЗАЦИИ

Член 91

Организациите и правните лица што вршат дејност од областа на културата од членот 92 на овој закон, ќе ја усогласат својата работа и општи акти со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на утврдувањето на нивниот статус согласно со овој закон.

Член 92

Организациите со општествен капитал што се регистрирани за вршење дејност од посебен општествен интерес во областа на културата во периодот пред донесувањето на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1990 година, основани согласно со закон од општествено-политичка заедница, самоуправни интересна заедница на културата или општествено-политичка организација продолжуваат да работат како национални установи до утврдувањето на нивниот статус согласно со овој закон, односно до завршувањето на постапката за трансформација согласно со прописите за трансформацијата на општествениот капитал.

Член 93

Владата на Република Македонија со одлука определува на кои организации од членот 92 на овој закон, им ги презема основачките права и ги утврдува како национални установи.

Член 94

(1) Советот на единицата на локалната самоуправа, по непосреден повик од Министерството за култура, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на одлуката од членот 93 на овој закон, со одлука определува на кои од другите организации од членот 92 на овој закон, освен организациите од член 93 на овој закон, им ги презема основачките права и ги утврдува како општински - градски установи.

(2) Владата на Република Македонија и советот на единицата на локалната самоуправа, во рок од 30 дена по влегувањето во сила на законот со кој се уредува финансирањето на општините, со договор го утврдуваат пренесувањето на имотот, опремата, кадрите, средствата и други релевантни прашања за пренесување на основачките права за организациите од ставот (1) на овој член. До потпишувањето на договорот тие продолжуваат да се финансираат од Буџетот на Република Македонија и да работат како национални установи.

2.1. Сопственост и трансформација на општествениот капитал

Член 95

Објектите за култура и опремата што како општествена сопственост се дадени на користење на организациите од членот 92 на овој закон, се во државна сопственост, доколку согласно со закон поинаку не е определено.

Член 96

(1) Владата на Република Македонија во рок од 60 дена од влегувањето во сила на општиот акт од членот 94 на овој закон, со одлука ги утврдува објектите и опремата за култура што остануваат во државна сопственост.

(2) Објектите и опремата од ставот (1) на овој член, Владата на Република Македонија ќе му ги додели на користење на Министерството за култура.

(3) Министерството за култура спроведува постапка за давање под закуп на објектите и опремата од ставот (1) на овој член, со конкурс, за културни цели. Доколку објектите и опремата не се доделат за остварување културни цели, се распишува нов конкурс за други цели.

Член 97

(1) На организациите од членот 92 што нема да бидат утврдени како национални или општински - градски установи по истекот на рокот од членот 96 став (1) на овој закон, може да се врши трансформација на општествениот капитал според прописите што се однесуваат на трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, трансформацијата на организациите од членот 92 на овој закон што на денот на влегувањето во сила на овој закон се регистрирани за вршење издавачка дејност, продолжува да се врши според прописите за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2.2. Раководење, акти и работни односи

Член 98

(1) Владата на Република Македонија, без конкурс, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, именува вршители на должноста директори на организациите од членот 92 на овој закон.

(2) Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ги именува членовите на управните одбори на организациите од членот 92 на овој закон, со што постојните самоуправни органи престануваат со работа.

Член 99

Министерството за култура во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на одлуката од членот 93 на овој закон, распишува јавен конкурс за избор на директори на националните установи.

Член 100

(1) Распоредувањето на работниците во национална установа од членот 93 на овој закон, се врши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на актот за организација на работата и актот за систематизација на работните места.

(2) На работниците во националните установи кои нема да бидат распоредени согласно со ставот (1) на овој член и согласно со членот 74 став (2), како и на работниците од членот 96 на овој закон, им престанува работниот однос во согласност со одредбите од прописите за работните односи што се однесуваат на престанок на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени.

(3) Работниците со работен стаж над 20 години, на коишто им престанал работниот однос согласно со ставот (2) на овој член, доколку се регистрираат како самостојни уметници, можат да им се обезбедат поволни услови и надоместоци согласно со актот од членот 16 на овој закон.

(4) Средствата за остварување на правата и надоместоците на работниците од ставовите (2) и (3) на овој член се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

О д д е л 3 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Член 101

Националната програма ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 102

Министерот за култура ќе ги донесе актите од членовите 16, 47 став (2), 63 став (5), 64 став (2), 81 став (3) и 88 став (2) на овој закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

О д д е л 4 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 103

(1) Со влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат:

1. Законот за издавачката дејност ("Службен весник на СРМ" бр. 15/73, 9/78 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93 и 54/95);

2. Законот за сценско-уметничката дејност ("Службен весник на СРМ" бр. 4/86 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93);

3. Законот за филмската дејност ("Службен весник на СРМ" бр. 15/86 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93) и

4. Законот за самоуправните интересни заедници на културата ("Службен весник на СРМ" бр. 5/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84).

(2) Законот за самостојните уметници ("Службен весник на СРМ" бр. 46/82) престанува да важи по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, односно за лицата од членот 90 став (2) на овој закон, до исполнување на условите за стекнување право на пензија.

Член 104

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од законите од областа на културата што се однесуваат на основањето, работата и престанокот на организациите, раководењето, управувањето и одлучувањето, како и на финансирањето и надзорот што не се во согласност со овој закон, и тоа од:

1. Законот за библиотечната дејност ("Службен весник на СРМ" бр. 17/74, 42/76, 17/84 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93);

2. Законот за музејската дејност ("Службен весник на СРМ" бр. 25/79 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93);

3. Законот за заштита на спомениците на културата ("Службен весник на СРМ" бр. 24/73 и 42/76 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93);

4. Законот за основање Кинотека на СРМ ("Службен весник на СРМ" бр. 20/74) и

5. Законот за споменици и спомен-обележја ("Службен весник на СРМ" бр. 31/82 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93).

1450.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. На Стопанска интересна заедница за рибарство "Рибомак" - Ресен и се дава на петгодишно користење-концесија рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро.

2. Како почеток на користењето-концесијата на риболовното подрачје ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија на рибниот фонд од подрачјето.

3. Во името на Владата на Република Македонија Договорот од точка 2 на оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4362/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1451.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот-објект со површина од 92 м² и недвижен имот - нива со површина од 18 м² кои се наоѓаат на улица "27-ми Март" бр. 3, со К.П. бр. 6203 и објект со површина од 116 м² и недвижен имот-нива со површина од 47 м² кои се наоѓаат на ул. "Добриово Радосављевиќ" бр. 4 со К.П. бр. 6204, евидентирани во Поседовен лист бр. 10392, кои се наоѓаат во К.О. - Битола, сопственост на Република Македонија се пренесува на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија-Битола.

Правото на користење на недвижен имот се пренесува без надомест.

Член 2

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи и Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4300/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1452.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Одлуката за отуѓување на недвижни средства (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2003), во член 1 точките 1, 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

“1. Објект-касарна “Даме Груев“ - Крива Паланка, лоциран на катастарска парцела бр. 3967 во вкупна површина од 1.845 м² и земјиште на катастарска парцела бр. 3967 во вкупна површина од 24.527 м², евидентиран во Имотен лист бр. 1576 за КО Крива Паланка.

2. Објект-касарна “Ново Село“ - Струмица, лоциран на катастарска парцела бр. 6988, евидентиран во Поседовен лист бр. 672 за КО Ново Село, во површина под објект од 1.239 м² и двор во површина од 10.294 м² или вкупна површина од 11.533 м².

3. Објект-касарна “Јосиф Јосифовски - Свештарот“ - Гевгелија, лоциран на катастарска парцела бр. 2983/1 и катастарска парцела бр. 4252/1, евидентиран во Поседовен лист бр. 5507 за КО Гевгелија, во вкупна површина од 2.647 м² и земјиште во вкупна површина од 116.925 м² или вкупна површина од 119.572 м².

4. Објект - “Дом на Армијата на Република Македонија“ - Крива Паланка, лоциран на катастарска парцела бр. 2126 во вкупна површина од 500 м² и земјиште на катастарска парцела бр. 2126 во вкупна површина од 1.353 м², евидентиран во Имотен лист бр. 1576 за Крива Паланка.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2086/2
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1453.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 33002 Апелационен суд-Скопје, Програма 12-Судска администрација, потставката 427120-Оперативни расходи на судовите се намалува за 300.000,00 денари, потставката 425111-Поправка и сервисирање на леки коли се зголемува за 100.000,00 денари и потставката 425215-Сервисирање на опрема се зголемува за 200.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4400/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1454.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35005 Основен суд - Дебар, Програма 12-Судска администрација, потставката 466112-Опрема за климатизација се намалува за 200.000 денари, а потставката 468111-Реконструкција на градежни објекти се зголемува за 200.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4401/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1455.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 33003 Управа на судска зграда, Програма 12-Судска администрација, потставката 421111-Електрична енергија се намалува за 300.000,00 денари, а потставката 423112 – Телефон и телефакс се зголемува за 300.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4402/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1456.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 14003 Управа за хидрометеоролошки работи, Програма 11 – Администрација, потставката 420111-Патување во земјата-дневници се намалува за 150.000 денари, потставката 425217 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација се намалува за 40.000 денари, потставката 425218 Други услуги за одржување се намалува за

10.000 денари, потставката 426315 Други земјоделски договорни услуги се намалува за 800.000 денари, потставката 421111 Електрична енергија се зголемува за 900.000 денари, потставката 421112 Водовод и канализација се зголемува за 50.000 денари, потставката 468211 Други плаќања за основно и специјално одржување се зголемува за 50.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4403/1 Претседател на Владата
13 октомври 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1457.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во разделот 04002-Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, во Програма 15-Поранешен претседател, потставката 420122-Патувања во странство-патни расходи се зголемува за 580.000,00 денари, потставката 423111-Пошта се намалува за 300.000,00 денари, потставката 426414-Други правни услуги се намалува за 130.000,00 денари, потставката 426511-Семинари и конференции се намалува за 150.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4343/1 Претседател на Владата
13 октомври 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1458.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за одбрана и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

6813		Фрикциони материјали и производи од фрикциони материјали (на пр. плочи, валјаци, ленти, сегменти, дискови, подметки, облоги), немонтирани, за кочници, спојки или слично, врз база на азбест, други минерални материјали или целулоза, комбинирани или некомбинирани со текстил или со други материјали:	
------	--	--	--

6813 10		-Облоги и плочки за кочници:	
6813 10 10 00		--Со основа од азбест или други минерални материји, за употреба во цивилни воздухоплови	1.000 парчиња 9.000 парчиња
6813 10 90 00		--Друго	
6813 90		-Друго:	
6813 90 10 00		--Со основа од азбест или други минерални материји, за употреба во цивилни воздухоплови	1.000 парчиња 9.000 парчиња
6813 90 90 00	7007	--Друго Сигурносно стакло, од калено или слоевито стакло: -Калено сигурносно стакло: --Со големина и форма погодна за вградување во возила, воздухоплови, вселенски бродови или пловила: ---Со големина и форма погодни за вградување во моторни возила	
7007 11		--Друго	
7007 11 10 00		---Боено во маса, непровидно, лакирано или со слој на рефлексција или апсорпција	4.000 парчиња 2.000 парчиња
7007 11 90 00		---Друго	
7007 19		--Друго:	
7007 19 10 00		---Емајлирано	2.000 парчиња
7007 19 20 00		---Боено во маса, непровидно, лакирано или со слој на рефлексција или апсорпција	4.000 парчиња 2.000 парчиња
7007 19 80 00		---Друго	
7007 21		-Слоевито сигурносно стакло: --Со големина и форма погодна за вградување во возила, воздухоплови, вселенски бродови или пловила: ---Ветробрани, за употреба во цивилни воздухоплови	500 парчиња
7007 21 10 00		---Друго:	
7007 21 91 00		----Со големина и форма погодни за вградување во моторни возила	3.500 парчиња 1.000 парчиња 1.000 парчиња
7007 21 99 00		----Друго	
7007 29 00 00	7312	--Друго Впредена жица, јажиња, кабли, плетени ленти и слично, од железо или челик, електрично не изолирани:	
7312 10		-Впредена жица, јажиња и кабли:	
7312 10 10 00		--Опремени или готови за употреба, во цивилни воздухоплови	1.000 парчиња
7312 10 30 00		--Друго: ---Од не рѓосувачки челик ---Други, со максимална димензија на напречен пресек: ----Што не надминува 3 мм:	9.000 парчиња
7312 10 51 00		-----Превлечени или прекриени со легура на цинк и бакар (месинг)	7.000 парчиња 7.000 парчиња
7312 10 59 00		-----Друго ----Што надминува 3 мм: -----Впредена жица:	
7312 10 71 00		-----Непревлечена	7.000 парчиња
7312 10 75 00		-----Превлечена:	
7312 10 79 00		-----Поцинкувана	7.000 парчиња 7.000 парчиња
7312 10 82 00		-----Друга ----Јажиња и кабли (вклучувајќи ги и оние со затворена конструкција): -----Непревлечени или само превлечени или покриени со цинк, со максимална големина на напречен пресек: -----Што надминува 3 мм но не надминува 12 мм	12.000 парчиња
7312 10 84 00		-----Што надминува 12 мм но не надминува 24 мм	12.000 парчиња
7312 10 86 00		-----Што надминува 24 мм но не надминува 48 мм	10.000 парчиња 10.000 парчиња 5.000 парчиња
7312 10 88 00		-----Што надминува 48 мм	
7312 10 99 00		-----Друго	
7312 90		-Друго:	
7312 90 10 00		--Опремени или готови за употреба во цивилни воздухоплови	1.000 парчиња 5.000 парчиња
7312 90 90 00	8482	--Друго Топчести или тркалачки лежишта:	

8482 10	-Топчести лежишта:			--Друго:	
8482 10 10 00	--Со најголем надворешен дијаметар што не надминува 30 мм	3.000 парчиња		---Запченици и запчести преносници (исклучувајќи фриксиони преносници):	
8482 10 90 00	--Друго	3.000 парчиња		8483 40 82 00 ----Гребенести и хеликоидни	2.000 парчиња
8482 20 00 00	-Конусно-валчести лежишта, вклучувајќи и склопови од внатрешен прстен и монтирани валјаци	3.000 парчиња		8483 40 83 00 ----Цилиндрични и цилиндрично/гребенести	2.000 парчиња
8482 30 00 00	-Сферно-валчести лежишта (бочвести)	3.000 парчиња		8483 40 84 00 ----Полжавести преносници	2.000 парчиња
8482 40 00 00	-Игличесто-валчести лежишта	3.000 парчиња		8483 40 85 00 ----Друго	2.000 парчиња
8482 50 00 00	-Други цилиндрично-валчести лежишта	3.000 парчиња		8483 40 92 00 ---Навојни вретена со топчиња или валјаци	2.000 парчиња
8482 80 00 00	-Други, вклучувајќи и комбинирани куглично-валчести лежишта	3.000 парчиња		---Менувачки кутии и други менувачи на брзини:	
	-Делови:			8483 40 94 00 ----Менувачки кутии	2.000 парчиња
8482 91	--Топчиња, иглички и валјаци:			8483 40 96 00 ----Друго	2.000 парчиња
8482 91 10 00	---Зашилени валјаци	3.000 парчиња		8483 40 98 00 ---Друго	2.000 парчиња
8482 91 90 00	---Друго	3.000 парчиња		8483 50	-Замавници, ременици и јажаници (вклучувајќи за макари):
8482 99 00 00	---Други	3.000 парчиња		8483 50 10 00	--Ременици за употреба во цивилни воздухоплови
8483	Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегаста вратила и коленести вратила) и криваи; кукишта за лежишта и лизгачки лежишта; запченици, запчести и фриксиони преносници; навојни вретена со топчиња или валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и претвораачи на обртниот момент; замавници, ременици и јажаници (вклучувајќи и за макари); вклучно-исклучни спојници; и спојници за вратила (вклучувајќи и зглобни спојници):			8483 50 91 00	---Од леано железо или леан челик
				8483 50 99 00	---Друго
				8483 60	-Вклучно-исклучни спојници и спојници за вратила (вклучувајќи и универзални спојници):
				8483 60 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови
				8483 60 91 00	---Од леано железо или леан челик
				8483 60 99 00	---Друго
				8483 90	-Назабени тркала, клинест ланец и други трансмисиони елементи испорачани посебно; делови:
8483 10	-Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегаста вратила и коленести вратила) и криваи:			8483 90 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови
8483 10 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	500 парчиња		8483 90 30 00	---Делови за кукишта за лежишта
	--Друго:			8483 90 92 00	---Од леано железо или од леан челик
8483 10 41 00	---Коленести вратила и криваи: ----Од леано железо или леан челик	1.000 парчиња	8484	8483 90 98 00	---Друго
8483 10 51 00	----Од кован челик во отворен калап	1.000 парчиња			Заптивки или слични врски со метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви на метал; сетови на заптивки или слични врски, различни по составот на материјалот, во кесиња, обвивки или слични пакувања; механички жигови:
8483 10 57 00	----Друго	2.000 парчиња		8484 10	-Заптивки или слични врски од метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви на метал:
8483 10 60 00	---Поврзани вратила	1.000 парчиња		8484 10 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови
8483 10 80 00	---Друго	2.000 парчиња		8484 10 90 00	--Друго
8483 20	-Кукишта за лежишта, со вградени топчести или тркалачки лежишта:			8484 20 00 00	-Механички жигови
8483 20 10 00	--За употреба во авиони и вселенски бродови	500 парчиња		8484 90	-Друго:
8483 20 90 00	--Друго	2.000 парчиња		8484 90 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови
8483 30	-Кукишта за лежишта, без вградени топчести или тркалачки лежишта; лизгачки лежишта:			8484 90 90 00	--Друго
8483 30 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	500 парчиња		8710 00 00 00	Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување и нивни делови
	--Друго:				
8483 30 31 00	---Кукишта за лежишта: ----За топчести или тркалачки лежишта	2.000 парчиња			
8483 30 39 00	----Друго	2.000 парчиња			
8483 30 90 00	---Лизгачки лежишта	2.000 парчиња			
8483 40	-Запченици и запчести преносници, исклучувајќи назабени тркала, клинест ланец и други трансмисиони елементи испорачани посебно; навојни вретена со топчиња или валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и претвораачи на обртниот момент:				
8483 40 10 00	--За употреба во цивилни воздухоплови	500 парчиња			

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4419/1
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1459.

Врз основа на член 115 став 1 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/00 и 17/03), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ДАВА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА И ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА ШТО ПАГА НА ТОВАР НА РОДИТЕЛИТЕ****Член 1**

Со овој правилник се утврдува месечниот износ на цените на услугите што ги даваат јавните установи за деца-детски градинки и износот на надоместокот на трошоците за престој во јавна установа за деца што паѓа на товар на родителите чии деца ги користат нивните услуги.

Член 2

Цените на услугите што ги дава јавната установа за деца-детска градинка за остварување на програмите за згрижување и воспитување на деца изнесуваат месечно по дете и тоа:

1. За програма за целодневен престој
 - за деца до 7 години живот.....4.508,46 денари
2. За програма за полудневен престој
 - престој со ужина.....1.819,78 денари
 - престој со комбиниран оброк.....2.274,73 денари
 - престој без ужина.....909,89 денари
3. Други форми на престој
 - згрижување за 1 час.....91,00 денари
4. За престој и исхрана на дете над 7 до 10 години возраст.....4.549,46 денари

Член 3

Износот на надоместокот на трошоците за престој во јавните установи за деца-детски градинки што паѓа на товар на родителите чии деца ги користат нивните услуги се утврдува месечно по дете и тоа:

1. За програма за целодневен престој
 - за дете до 7 години живот.....1.390,00 денари
2. За програма за полудневен престој
 - престој со ужина.....559,00 денари
 - престој со комбиниран оброк.....752,00 денари
 - престој без ужина.....278,00 денари
3. Други форми на престој
 - згрижување за 1 час.....61,00 денари
4. За престој и исхрана на дете над 7 до 10 години возраст.....1.390,00 денари

Јавната установа за деца-детска градинка може да определи и износ понизок од износот на надоместокот утврден во став 1 на овој член, доколку со тој износ ја обезбеди исхраната на децата по утврдените стандарди и нормативи.

Член 4

Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за цените на услугите за престојот на деца во организациите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст и забавиштата ("Службен весник на РМ" бр. 38/92, 49/92, 54/92, 69/92, 84/92, 11/93, 36/93, 56/93, 69/93, 2/94 и 66/94).

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 ноември 2003 година.

Бр. 11-10-692/3
10 октомври 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1460.

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 11 септември 2003 година, Комисијата издава

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Тетовска банка АД Тетово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - осма емисија на 14.500 обични акции во вкупна вредност од 43.500.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање СО бр. 02-1127/II-12 од 15.05.2003 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот за користење на правото за првенствено купување на акциите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на запишаните и уплатени акции од постојните акционери кои го искористиле правото за првенствено купување.

4. Се задолжува Тетовска банка АД Тетово веднаш по приемот на ова решение во трговскиот регистар да го регистрира бројот на издадени акции од Банката заклучно со седмата емисија на акции и во рок од 3 дена од денот на регистрацијата да ја извести Комисијата за хартии од вредност за уписот.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

6. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-888/10
11 септември 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

1461.

Врз основа на член 64 став 1 точка 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 03/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ВО 2003 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите и задачите на монетарната политика во 2003 година, во согласност со целите и задачите на макроекономската политика на Република Македонија за оваа година.

2. Основна цел на монетарната политика во 2003 година е одржување на ниска и стабилна стапка на инфлација. Просечната стапка на инфлација, мерена преку движењето на трошоците на животот, во 2003 година е утврдена на ниво од 1,8%.

3. Основна задача на монетарната политика во 2003 година е преку регулирање на номиналната понуда на пари, да се обезбеди стабилност на девизиот курс на денарот во однос на еврото, во функција на остварување на целната стапка на инфлација од точка 2 на оваа одлука. За да се оствари оваа задача, согласно проценетата побарувачка за пари, со мерките на монетарната политика ќе се обезбеди зголемување на паричната маса M2 - денарски дел од 12,4% на годишно ниво (декември 2003 / декември 2002 година).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а се однесува на 2003 година.

О.бр. 02-15/VIII-1/2003
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

ПРОЕКЦИЈА НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2003 ГОДИНА (РЕВИДИРАНА ВЕРЗИЈА)

Во август 2003 година, во текот на редовната мисија на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во рамките на Stand By аранжманот, беше извршено ревидирање на макроекономската програма утврдена на почетокот на годината, врз основа на последните расположиви податоци за остварените движења во дотогашниот период од 2003 година и промена на некои од претпоставките на кои беше базирана првичната проекција.

Табела 1
Проекција за 2003 година

	Иницијална проекција	Ревидирана проекција
БДП (реален пораст во %)	3	2,8
Инфлација (просечна стапка во %)	3	1,8
Вкупен буџетски дефицит (% од БДП)	-2,7	-2,5
Дефицит во тековната сметка (% од БДП)	-9,3	-8,5
Парична маса М2-денарски дел (годишен пораст во %)	9,6	12,4
Вкупни кредити (годишен пораст во %)	9,5	9,5

Во услови на постепено ревитализирање на економската активност и регистриран меѓугодишен реален пораст на БДП во првите два квартали од 2003 година, беше извршено незначително ревидирање на проектираната стапка на реален раст на БДП за 2003 година од 3% на 2,8%. Притоа, и понатаму се очекува порастот да биде генериран од поинтензивниот раст на индустрискиот сектор (производството на метали), стабилното економско окружување и очекуваното зголемување на капиталните расходи на државата. Послабата динамика на проектираниот БДП за 2003 година, во целост се должи на проекциите за послаб интензитет на домашната побарувачка. Истовремено, дефицитот на тековната сметка на платниот биланс беше ревидиран од 9,3% на 8,5% од БДП.

Инфлационите движења во текот на првата половина од 2003 година беа значително умерени. Имено, и покрај промените во структурата на данокот на додадена вредност, порастот на цените на телефонските услуги, цената на топлинската енергија и цената на нафта, просечната стапка на инфлација во изминатиот период од 2003 година се одржуваше под 1% (наспроти првичната проекција за просечна годишна стапка од 3%). Имајќи ги предвид ваквите движења, ревидираниот проектиран пораст на просечната стапка на инфлацијата за 2003 година изнесува 1,8%.

Во текот на 2003 година, остварените фискални перформанси значително отстапуваа од предвидените движења. Имено, задоцнетото донесување на Буџетот за 2003 година (во март 2003 година), воведувањето на нови процедури за поголема фискална дисциплина и повисока транспарентност на буџетските трошења и ниското ниво на капиталните расходи, детерминираа значително повисока фискална позиција во однос на

проектираната. Така, во првата половина од 2003 година централната буџетска власт оствари суфицит од 0,2% од БДП, додека вкупниот буџетски дефицит (централна власт и фондови) изнесуваше 0,2% од БДП. Во останатиот период од годината се очекува реализација на предвидените капитални расходи, додека тековните расходи, споредено со иницијалната проекција е предвидено да бидат умерено пониски (имајќи ги предвид негативните ефекти доколку вкупната заштеда од првото полугодие се трансферира во втората половина од годината). Врз основа на ваквите претпоставки проектираниот дефицит на централната буџетска власт и вкупниот дефицит изнесуваат 1,4% и 2,5% од БДП, соодветно (наспроти 1,6% и 2,7% од БДП, соодветно, во иницијалната проекција).

Табела 2
Преглед на НБРМ*
(во милиони денари)

	декември 2002 година	декември 2003 година
	остварено	проектирано
Нето девизна актива	43177	44767
Нето домашна актива	-25002	-27380
Кредити одобрени на банки (нето)	-2784	-6032
Кредити	214	99
Инструменти (благајнички записи на НБРМ)	-2998	-6131
Нето позиција на државата кај НБРМ	-10606	-6281
Останати ставки, нето	-11612	-15067**
Примарни пари	18175	17387
Готови пари во оптек	14136	13892
Ликвидни средства на банките	4039	3495

* Состојбите се вреднувани по константен курс, а тековите по тековен курс.

**Ја вклучува и задолжителната резерва на девизните депозити.

Од аспект на монетарната политика, и понатаму ќе се спроведува стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. Со тоа, одржувањето на стабилноста на девизниот курс претставува посредна цел на монетарната политика, во функција на успешно одржување на ценовната стабилност како основна монетарна цел. Во согласност со прифатената монетарна стратегија, монетарната политика и понатаму ќе делува во координација со фискалната политика. Од оперативен аспект, монетарните цели ќе бидат реализирани преку комбинирана примена на аукциите на благајнички записи и интервенциите на девизниот пазар. Ваквата поставеност на монетарната политика, при пополни движења на девизниот пазар и надминување на проектираното ниво на девизни резерви на крајот на првото полугодие (кои и понатаму треба да се одржуваат на приближно ниво од четиримесечен увоз), и оставаат простор на НБРМ за апсорбирање на ефектите од предвидената поекспанзивна буџетска потрошувачка до крајот на годината, преку интервенции на девизен пазар и аукции на благајнички записи. Притоа, нивото на благајничките записи, според ревидираната проекција, на крајот на 2003 година се очекува да достигне 6.131 милиони денари.

Како резултат на ревидираните проекции на индикаторите од реалниот, фискалниот и екстерниот сектор беше извршена и соодветна ревизија на иницијалната проекција на монетарните индикатори. Така, проектиран е номинален пораст на паричната маса М2-денарски дел од 12,4% (наспроти 9,6% во првичната монетарна проекција), согласно ревидираниот пораст на краткорочните денарски депозити. Порастот на најширокиот монетарен агрегат М4 е ревидиран од 7% на 15%, согласно очекуваната растечка динамика на девизните депозити.

Табела 3 Монетарен преглед*

	(во милиони денари)	
	декември 2002 година	декември 2003 година
Нето девизна актива	63248	67319
НБРМ	43177	44767
Депозитни банки	20071	22552
Нето домашна актива	9582	16186
Кредити одобрени на државата	-2711	763
Банки	7895	7044
Нето позиција на државата кај НБРМ	-10606	-6281
Кредити одобрени на приватниот сектор	39437	43512
Кредити одобрени на приватниот сектор (со прилагодувања**)	48545	53140
Останати ставки, нето	-27144	-28089
Парична маса М4 (вкупно)	72830	83505
Готови пари во оптик	14136	13892
Депозити на државата во банките	2457	2552
Денарски депозити (приватен сектор)	28163	33635
Девизни депозити (приватен сектор)	28074	33426
Парична маса М2-денарски	38044	42746
Парична маса М4 (без државата)	70373	80953

* Состојбите се вреднувани по константен курс, а тековите по тековен курс.

**Прилагодувањата се однесуваат на извршени корекции за отпшани побарувања и прекнижувања кај банките.

Предвиденото динамизирање на економскиот раст се очекува да биде поткрепено и со финансиска поддршка преку кредитирање од страна на банкарскиот сектор. Притоа, релативното намалување на вкупниот ризик и либерализацијата на одобрувањето на девизни кредити се очекува да резултираат со зголемена понуда на кредити. Од друга страна, умереното намалување на каматните стапки, диверзифицираната понуда и услови за користење на кредитите, се очекува да резултираат со повишока побарувачка за кредити. Врз основа на овие претпоставки, проектираниот годишен пораст на вкупните кредити на банките одобрени на недржавниот сектор изнесува 9,5% (идентичен со проектираниот пораст во приватната монетарна проекција). Проектираниот пораст на кредитите е во согласност со очекуваното креирање на ликвидност врз основа на буџетската потрошувачка и претпоставениот интерес на банките за натамошно одржување на висока девизна позиција во странство.

1462.

Врз основа на член 2, 7 и 15 од Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.63/00, 37/02 и 51/03) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ

I. Во Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање („Сл.весник на РМ“ бр.81/02-пречистен текст), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава II А, точка 2, потточка б) се менува и гласи:

„Елаборат за работа на банката кој треба да содржи:
- образложение, односно анализа на причините за основање на банка и на деловните цели на банката, со посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структурата на комитентите на банката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршува банката;

- деловна политика на банката, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години, при што за првата година проекциите на финансиските активности и финансиските извештаи треба да бидат изработени на квартална основа. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и

- план на акционерите на банката за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база“.

2. Во глава II А, точка 2, потточка в), се менува и гласи: „Организациона структура на банката, со посебен опис на делокругот на работа и одговорностите на секој организационен дел, меѓусебните релации и релациите со органите на управување на банката“.

3. Во глава II А, точка 2, потточка г) се менува и гласи:

„Податоци за техничката опременост на банката, од аспект на нејзината оспособеност за вршење на планираните финансиски активности и обезбедување на потребните стандарди за безбедност.

Под техничка опременост на банката се подразбира соодветен компјутерски, информативен, сметководствен систем и систем на известување“.

4. Во глава II А, точка 2 потточка е), алинеја 2, зборовите: „кај надлежниот суд и Статут на акционерот“, се заменуваат со зборовите: „на акционерот и потврда од надлежниот орган која истата ја издал дека изводот од регистрацијата ја одразува последната фактичка состојба на акционерот“.

5. Во глава II А, точка 2 потточка е), алинеја 3 се менува и гласи: „изјава од надлежен орган на акционерот за уплаќање на капиталот, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар)“.

6. Во глава II А, точка 2 потточка е) алинеја 4 и 6, се бришат.

7. Во глава II А точка 2 потточка е), алинеите 5, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат алинеи 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

8. Во глава II А точка 2 потточка е) став 3 во првата реченица зборовите: „изречени, односно неизречени мерки на безбедност против имотот и од областа на финансиите“, се заменуваат со зборовите: „изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност“.

9. Во глава II А, точка 2 потточка е), алинеја 5, која сега станува алинеја 4 пред зборот: „дадена“, се додаваат зборовите: „како и за негова поврзаност со други правни и физички лица во согласност со Законот за банките“.

10. Во глава II А точка 2, потточка е) се додаваат нов став 5 и 6 кои гласат:

„За акционер-домашно правно лице ревизорски извештај се доставува доколку истиот за негова изработка е обврзан согласно Законот за трговските друштва или доколку ќе учествува со најмалку 5% во вкупниот број на акции со право на глас во банката.

Правните лица-акционери на банка чиј износ на акции надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од

вкупниот број на акции со право на глас во банка, покрај документите и информациите наведени во оваа потточка ги доставуваат и следните документи:

- акт за основање, статут и список на лицата-членови на органите на управување;
- список на лица кои во правното лице имаат повеќе од 10% од акциите, односно уделите; и
- список на фирми во кои правното лице има повеќе од 10% од акциите, односно уделите“.

11. Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 7, 8 и 9.

12. Во глава II А точка 2 потточка е) став 5, алинеја 1, кој сега станува став 7 алинеја 1, се менува и гласи: „биографија, потпишана од акционерот, која помеѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓаните (за странско физичко лице бројот на пасош), како и податоци за степенот на стручната подготовка и работното искуство“;

13. Во глава II А точка 2 потточка е) став 5, алинеја 4, кој сега станува став 7 алинеја 4, пред зборот: „дадена“, се додаваат зборовите: „како и за негова поврзаност со други правни и физички лица во согласност со Законот за банките“.

14. Во глава II А, точка 2 потточка е), став 6, кој сега станува став 8 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и други правни и физички лица“.

15. Во глава II А точка 2 потточка е) став 7, кој сега станува став 9 во првата реченица зборовите: „и за изречени, односно неизречени мерки на безбедност против имотот и од областа на финансиите“, се заменуваат со зборовите: „во смисла на член 7 став 1 алинеја 2 од Законот за банките и за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност“.

16. Во глава II А точка 4 потточка в) се менува и гласи:

„План за вработување со квалификациона структура и обука на вработените на банката. Овој план треба да содржи и податоци за бројот на вработени со квалификационата структура по одделни организациони делови на банката“.

17. Во глава II А точка 4 потточка д) се додава нова алинеја 5 која гласи: „политика за сигурноста на информативниот систем“.

18. Во глава II А точка 4 потточка д), алинеја 5 и 6 стануваат алинеи 6 и 7.

19. Во глава II А, точка 5, бројот: „21“ се заменува со бројот: „24“.

20. Во глава II А, точка 6 зборовите: „во Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл.весник на Република Македонија“ бр.111/00, 28/01, 40/02 и 81/02)“, се заменуваат со зборовите: „за издавање согласност за член на работороден орган на банка“.

21. Во глава II Б, точка 8 во првата реченица, бројот: „21“ се заменува со бројот: „24“.

22. Во глава II В, точка 9, потточка г) се менува и гласи:

„Елаборат за економската оправданост на спојување на две или повеќе банки во нова банка, односно поделба на банка на повеќе самостојни банки, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од спојување, односно поделба со посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структурата на комитентите на банката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршува банката;

- деловна политика на новата, односно новите банки, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на новата, односно новите банки, при што за првата година проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи треба да биде поделена на квартали. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и

- план на акционерите на новата, односно новите банки за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база“.

23. Во глава II В точка 9, потточка д) се менува и гласи:

„Организациона структура на новата, односно новите банки со податоци за планираниот број на вработени и динамика за негово достигнување, податоци за образованието и искуството на вработените, а за работниците со посебни права и одговорности и нивна професионална историја за последните 5 години“.

24. Во глава II В, точка 10, потточка г) се менува и гласи:

„Елаборат за економската оправданост на припојување на две или повеќе банки, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од припојување;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на банката припојувач, при што за првата година проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи треба да биде поделена на квартали. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката;

- план на акционерите на банката припојувач за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база“.

25. Во глава II В точка 10, потточка д) се менува и гласи:

„Доколку има промени се доставува променета организациона структура на банката припојувач со податоци за преземените вработени од банката која се припојува и податоци за образованието и искуството на истите, а за работниците со посебни права и овластувања и нивна професионална историја за последните 5 години“.

26. Во глава II В точка 10 се додава нов став 2, кој гласи: „Кон барањето за издавање дозвола за припојување на штедилница кон банка се поднесува документацијата наведена во потточка а), б), г), д) и ф) од оваа точка и план за припојување, изготвен од страна на Управниот одбор, односно од друг надлежен орган на штедилницата која се припојува и банката припојувач, потврден од страна на Собранието, односно Собирот на содружници на истите, кој треба да содржи:

- намерата, целта и условите за припојување;
- начинот на изедначување и преземање на акциите, односно уделите, износот на разликата во вредноста на акциите и уделите, датум од кога акциите даваат право на учество во добивката и датум од кој сметководствените операции на штедилницата која се припојува ќе бидат сметани како извршени од страна на банката припојувач;
- пресечен датум од кога ќе почне да функционира билансот на банката припојувач;
- односот на размената на правата на штедилницата која се припојува и банката припојувач“.

27. Во глава II В, точка 11, потточка г) се менува и гласи:

„Елаборат за економската оправданост за трансформација на штедилница во банка, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од трансформација, со посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структурата на комитентите на банката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршува банката;

- деловна политика на новата банка, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на новата банка, при што за првата година проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи треба да биде поделена на квартали. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и

- план на акционерите на новата банка за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база“.

28. Во глава II В, точка 11, потточка д) се менува и гласи:

„Организациона структура на новата банка со податоци за планираниот број на вработени и динамика за негово достигнување, податоци за образованието и искуството на вработените, а за работниците со посебни права и одговорности и нивна професионална историја за последните 5 години“.

29. Во глава II В, точка 11, потточка е), зборовите: „податоци за степенот на автоматизација и за техничката опременост на новата банка од аспект на нејзината безбедност“, се заменуваат со зборовите: „податоци за степенот на техничката опременост на новата банка од аспект на нејзината оспособеност за вршење на планираните финансиски активности и обезбедување на потребните стандарди за безбедност“.

30. Во глава II В, точка 11, потточка ж), се додава нова алинеја 7, која гласи: „политика за сигурноста на информативниот систем“.

31. Во глава II В, точка 11, потточка з), став 2 се заменува со нов, кој гласи: „За правни и физички лица кои ќе се јават како акционери на банката се поднесува документацијата која согласно оваа одлука се однесува за акционери на банка-правни и физички лица“.

32. Во глава III, точка 16, зборовите: „точките 2, 7, 9, 10 и 12,“ се заменуваат со зборовите: „точките 2, 7, 9, 10, 11, 13 и 14“.

33. Во глава III, точка 21, зборовите: „потточка А, Б, и В, се заменуваат со зборовите: потточка А, Б, В и Д“.

34. Во глава III, точка 23, зборовите: „точките 2, 7, 9, 10 и 12,“ се заменуваат со зборовите: „точките 2, 7, 9, 10, 11, 13 и 14“.

35. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

36. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо-кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање („Сл.весник на РМ“ бр.81/02-пречистен текст и бр. 66/03).

О.бр.02-15/VIII-2/2003
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
Советот на Народна банка на
Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1463.

Врз основа на член 7, 11, 11-а, 11-б, 15, 25 и 26 од Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр.63/00, 37/02 и 51/03) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ, ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА ЗА СЕКОЈА УПЛАТА НА КАПИТАЛ И ЗА СЕКОЈА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА АКЦИИТЕ НА БАНКАТА И КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА

I. Во Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл.весник на РМ“ бр.81/02-пречистен текст), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Називот на одлуката се менува и гласи: „Одлука за потребната документација за издавање на согласности и за доставување на известување согласно член 26 став 4 од Законот за банките“.

2. Во глава I, точка А, се менува и гласи: „Документацијата која се приложува кон барањето за добивање согласност од Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) и критериумите за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши во странство како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност. Барање за добивање согласност од Народна банка се поднесува за: “.

3. Во глава I точка А, потточка 5 се менува и гласи: „Стекнување на акции согласно член 11 и член 11-а од Законот за банките“.

4. Во глава I точка А, потточка 6, по зборот: „банка“ се додава записка и зборовите: „седиште или адреса“.

5. Во глава I точка А потточка 7, зборовите: „и основање на други финансиски институции“ се бришат.

6. Во глава I точка А, се додава нова потточка 7, која гласи:

„Капитални вложувања на банка во финансиска или нефинансиска институција во земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал на банката, освен за капитални вложувања на банка во друга банка и за основање на брокерска кука овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои е потребна претходна согласност од Народната банка без оглед на износот на вложувањето во однос на гарантниот капитал“.

7. Потточките 7, 8 и 9 стануваат потточки 8, 9 и 10.

8. Во глава I точка А, потточка 9, која сега станува потточка 10, после бројот: „3“ се додаваат зборовите: „точки 2 и 4“ и на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и за издавање на согласност за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2, член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши во странство како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност“.

9. Во глава I, точка Б се менува и гласи: „Документацијата која се приложува за промена на сопственичката структура на акциите со право на глас, при што правното или физичкото лице стекнало од 1% до 5% од акциите со право на глас“.

10. Насловот на глава II.A се менува и гласи: „ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ЧЛЕН 45 СТАВ 1 ТОЧКА 2 И ЧЛЕН 46 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ КОИ ШТО БАНКАТА ГИ ВРШИ ВО СТРАНСТВО КАКО И ЗА ПОСРЕДНИЧКИ РАБОТИ СО ПРЕНОСЛИВИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ“.

11. Во глава II А, точка 2, потточка е) став 3, во првата реченица зборовите: „за изречени, односно неизречени мерки на безбедност против имотот и од областа на финансиското работење“, се заменуваат со зборовите: „за осудуваност, односно неосудуваност во смисла на член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките и за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност“.

12. Во глава II А, точка 4, потточка а), пред зборот: „оправданоста“ се додаваат зборовите: „целта и“.

13. Во глава II А, точка 5 се менува и гласи:

„За добивање согласност за стекнување постапно или одеднаш, директно или индиректно акции чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од акциите со право на глас во банката, без оглед дали акциите ги стекнува едно или повеќе поврзани лица, кон барањето се доставува:

а) Податоци за бројот на акциите кои истиот ги стекнал или има намера да ги стекне, како и за бројот на акциите кои истиот евентуално веќе ги поседува во истата банка, како и податоци за процентот на учество пред и по стекнувањето на акции во банката.

б) Документацијата предвидена во точка 2, потточка е) од Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање и дополнителна документација што ќе ја побара Народна банка на Република Македонија согласно глава III, точка 4 од оваа одлука и образложение за целта и оправданоста од стекнување на акции во банка- за правни и физички лица акционери на банката.

в) Документацијата предвидена во точка 1, потточка а) и б) од глава II.B од оваа одлука и дополнителна документација што ќе ја побара Народна банка на Република Македонија, согласно точка 4 од глава III, од оваа одлука, за оние кои со својство на акционери се стекнале врз основа на правосилна судска одлука и врз основа на закон.

За акционери чие учество во акциите со право на глас во банката, ќе изнесува најмалку 33% од вкупниот број на акции со право на глас, покрај наведената документација се доставува и стратешки деловен план, кој треба да ги содржи очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, видот на финансиските услуги кои истата ќе ги извршува и структурата на комитентите на банката.

Заедно со барањето за добивање на согласноста од став 1 на оваа точка, до Народна банка се поднесува и барање за промена на Одлуката за издавање дозвола за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 точка 2 од Законот за банките“.

14. Во глава II А, точка 6 се менува и гласи:

„За добивање согласност за измена на називот, седиштето и адресата на банката, кон барањето се доставува: Одлука на надлежниот орган на управување на банката и образложение за потребата и целта на таквата измена.

Измената на називот, седиштето и адресата на банката се објавува во дневен весник, најмалку три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се доставува до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото објавување во дневен весник.

Истовремено со барањето за измена на називот, седиштето и адресата на банката до Народна банка поднесува и барање за измена на нејзиниот Статут, во делот на називот, седиштето и адресата заедно со документацијата предвидена во глава II.A точка 1 од оваа одлука“.

15. Во глава II А се додава нова точка 7 која гласи:

„За добивање согласност за капитални вложувања на банка во финансиска или нефинансиска институција во земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал на банката, освен за капитални вложувања на банка во друга банка и за основање на брокерска куќа овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои е потребна претходна согласност од Народната банка без оглед на износот на вложувањето во однос на гарантниот капитал, кон барањето се доставува:

а) Одлука на надлежен орган на банката заедно со образложение за целите и оправданоста на вложувањето;

б) Договор или акт за основање на друштвото;

в) Статут на друштвото;

г) Елаборат за економската оправданост од инвестицијата, во кој треба да бидат разработени целите и очекуваните финансиски резултати; и

д) Ревизорски извештај или завршна сметка за последните две години за финансиската, односно нефинансиската институција во која се вложува.

За капитално вложување во странско правно лице се доставува ревизорски извештај изготвен од меѓународно призната ревизорска куќа. Кога капиталното вложување е во домашно правно лице ревизорски извештај се доставува доколку домашното правно лице за негова изработка е обврзан согласно Законот за трговските друштва или кога капиталното вложување ќе изнесува повеќе од 50% од капиталот на друштвото во кое се вложува;

ѓ) Податоци за процентот на учество во капиталот на друштвото во кое се инвестира и изјава од надлежниот орган на банката, дадена по целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека банката која вложува не ги надминува пропишаните лимити“.

16. Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 8, 9 и 10.

17. Во глава II А точка 7, која сега станува точка 8 став 1 и точка 7, потточка а) која сега станува точка 8 потточка а), зборовите: „и основање на други небанкарски финансиски институции“, се бришат.

18. Во глава II А точка 9, која сега станува точка 10 се менува и гласи:

„За добивање согласност за измена на дозволата за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 точка 4 од Законот за банките и за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2 и од член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши во странство како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност, кон барањето се поднесува:

а) Елаборат за оправданоста од започнување со вршење на нови финансиски активности, во кој треба да бидат разработени целите, очекуваните финансиски резултати и евентуално висината на дополнителниот капитал кој би се вложил;

б) назив на организациониот дел кој ќе биде носител на новата финансиска активност и неговата поставеност во рамките на организационата поставеност на банката;

в) Список на лицата кои би ги извршувале работните задачи поврзани со новата финансиска активност, како и на лицата со посебни права и одговорности кои ќе бидат надлежни за вршење на новата финансиска активност, со податоци и доказ за нивното образование и професионално искуство;

г) Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршуваат новите финансиски активности (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување) и податоци за степенот на автоматизација и техничка опременост за вршење на истите; и

д) Предлог упатства и процедури за вршење на новата финансиска активност, како и процедури за внатрешна контрола и активностите на внатрешната ревизија во рамките на организациониот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност.

Како критериуми врз основа на кои Народна банка одлучува во смисла на став 1 од оваа точка се економската оправданост од започнувањето со вршење на нови финансиски активности, организациона и техничка способност на банката, висината на капиталот, како и степенот на усогласеност на банката со позитивните прописи и нејзината финансиска состојба.

Под организациона способност се подразбира организациона структура со соодветен број на вработени со соодветни квалификации, пишани процедури и систем на внатрешна контрола, адекватна внатрешна ревизија и адекватни управувачки структури, кои ќе овозможат непречено и стручно извршување на новите финансиски активности.

Под техничка способност се подразбира компјутерски, информативен, сметководствен систем и систем на известување кои ќе овозможат непречено и стручно извршување на новите финансиски активности. Информативниот систем на банката треба да ги исполнува стандардите пропишани од Народна банка.

По добивање на овластувањето за вршење на платен промет и кредитно-гаранциски работи со странство банката е должна: во рок од 3 месеци да воспостави коресподентски односи и отвори тековни сметки кај бонитетни странски банки и работите на платниот промет и кредитно гаранциските работи со странство како и достасаните обврски спрема странство и во земјата да ги извршува уредно и во рокови.

Доколку Народна банка оцени дека не се исполнети условите за издавање на согласноста од став 1 на оваа точка или на банката и била одземена согласноста од став 1 на оваа точка, банката може да поднесе ново барање за издавање на согласност само по истекот на рокот од една година од денот на одбивањето на барањето за издавање на согласност, односно од денот на повлекување на истата.

19. Насловот на глава П.Б., се менува и гласи:

„ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС, ПРИ ШТО ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ СТЕКНАЛО ОД 1% ДО 5% ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС“.

20. Во глава П.Б, точка 1 став 1 се менува и гласи: За секоја промена на сопственичката структура на акциите со право на глас, при што правното или физичкото лице стекнало од 1% до 5% од акциите со право на глас, до Народна банка на Република Македонија се доставува:

21. Во глава П Б точка 1, потточка а), алинеја 4, на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и потврда од надлежниот орган кој истата ја издал дека истиот ја одразува последната фактичка состојба на акционерот“.

22. Во глава П Б точка 1 став 2, во втората реченица процентот 3% се заменува со процентот 5%.

23. Во глава П Б точка 1, потточка б), алинеја 4, на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „како и податоци за степенот на стручната подготовка и работното искуство“.

24. Во глава П Б точка 1, потточка б) став 2, во првата реченица зборовите: „за кривично дело против имотот и од областа на финансиското работење се заменуваат со зборовите: во смисла на член 7 став 1 алинеја 2 од Законот за банките“.

25. Во глава П Б точка 1, потточка б), се додава нова точка 2 која гласи:

„Доказот за изворот на средства треба да биде доставен во соодветна пропишана законска форма и од доставената документација јасно да се идентификува изворот на средствата и идентитетот на субјектите поврзани со истиот.“

Во таа смисла, доколку како документиран доказ за изворот на средствата кои се вложуваат во банка се наведуваат приходите од редовното работење на акционерот - правно лице, истите треба да бидат во корелација со обемот и природата на неговото работење. Доколку како документиран доказ се наведуваат личните приходи на акционерот- физичко лице, истите треба да бидат во корелација со висината на средствата кои се вложуваат во банката“.

26. Во глава П Б точка 5 се брише.

27. Во глава П Б, точките 2, 3 и 4 стануваат точки 3, 4 и 5.

28. Во глава П Б, точка 3, која сега станува точка 4, по зборовите: „член 11 став 1“ се додаваат зборовите: „и член 11-а став 1“.

29. Во глава П, точка 1 и 3, зборовите: „точка 1 од“ се бришат.

30. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

31. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство и овластување за вршење девизно-валутни работи во Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.65/96, 16/01 и 85/01).

32. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо-кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл.весник на РМ“ бр.81/02-пречистен текст и бр. 66/03).

О.бр.02-15/VIII-3/2003

13 октомври 2003 година на Советот на Народна банка на Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

1464.

Врз основа на член 80 од Законот за банки и штедилници („Сл.весник на РМ“ бр.31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/00) и член 64, став 1, точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работење на штедилниците („Сл.весник на РМ“ бр.111/00 и 80/02), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во точка 2 став 1, алинеја 19 се менува и гласи:

„- Член 11, член 11-а и член 11-б“.

2. Во точка 2 став 1, по алинеја 17 се менува и гласи:

„- Член 117, член 117-а, член 117-б, член 117-в и член 118 - Кривични дела“.

3. Во точка 2, се додава став 2, кој гласи:

„Член 11, член 11-а и член 11-б се однесуваат и на стекнување, односно отуѓување на удели“.

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/VIII-4/2003

13 октомври 2003 година на Советот на Народна банка на Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

1465.

Врз основа на член 64, став 1, точка 14 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА
ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО
ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.81/02-пречистен текст, бр.98/02, 11//03 и 46/03), се вршат следните измени и дополнувања:

- Во глава VI, точка 26.4, потточките: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се менуваат и гласат:

- „1. Провизија за разгледување на барање за издавање дозвола за основање на банка, подружница на странска банка и банка за микрофинансирање 100.000 денари
 2. Провизија за разгледување на барање за статусни измени во согласност со Законот за банките 50.000 денари
 3. Провизија за разгледување на барање за издавање на дозвола за основање и работа на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, отворање претставништво на странска банка или друга странска финансиска институција 50.000 денари
 4. Провизија за разгледување на барање за издавање на претходна согласност по член 11, член 11-а и член 25 од Законот за банките 30.000 денари
 5. Провизија за одлучување во согласност со член 26 став 4 в.в. со став 1 точка 2 од Законот за банките и тоа:
 - а) за правни лица 10.000 денари
 - б) за физички лица 5.000 денари
 6. Провизија за давање на стручни мислења и одговори 1.000 денари
 7. Провизија за издавање согласност согласно член 45 став 1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките кои банката ги врши во странство, како и за посреднички работи со хартии од вредност 50.000 денари“
- II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/VIII-5/2003 Претседател
13 октомври 2003 година на Советот на Народна банка
Скопје на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1466.

Врз основа на член 31 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 3/02 и 51/03) и член 2 точка 8 од Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КАПИТАЛОТ НА БАНКИТЕ**

- I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за утврдување на капиталот на банките.
- II. ДЕФИНИРАЊЕ НА КАПИТАЛОТ
2. Капиталот, се сопствените средства на банката, кој треба да ги исполнува следните услови:
- а) Да е безусловно неповратен;
 - б) За време на работењето на банката да е во целост и веднаш на располагање за покривање на загубите на банката;

в) Во случај на стечај, односно ликвидација на банката да е во целост и неограничено расположив за покривање на загубата на банката и на обврските спрема нејзините доверители.

3. Капиталот се состои од следните компоненти:

1) Книговодствената вредност на издадените обични и приоритетни акции, премијата од продадените акции, како и непосредно уплатените средства, како удел кај штедилниците кои не се основани како акционерски друштва;

2) Резервен фонд;

3) Задржаната нераспоредена добивка која не е оптоварена со било какви обврски или загуби, која е искажана во билансот на состојба и потврдена од органот на управување на банката;

4) Тековна добивка, дисконтирана за 50%, доколку износот на тековната добивка, на одреден пресечен датум, е потврден од овластен ревизор или непосредна теренска контрола.

4. Како одбитни ставки од капиталот на банката, утврден согласно точка 3 од оваа Одлука, се сметаат:

1) Износот на непокриена загуба на банката во претходните години;

2) Износот на тековната загуба;

3) Неиздвоената посебна резерва за потенцијални загуби - разлика меѓу висината на потребните посебни резерви за потенцијални загуби согласно класификацијата на ризичноста на комитентите и издвоените посебни резерви на банката.

5. По исклучок на потточка 1 од точка 3 на оваа одлука, премијата од продадените акции ќе биде одбитна ставка од капиталот на банката, во случај на негативна разлика меѓу продажната и книговодствената вредност на акциите на банката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6. Во смисла на член 8, став 1 и 2 од Законот за банките („Сл.весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02 и 51/03), банката е должна постојано да ја одржува вредноста на капиталот согласно методологијата утврдена со оваа одлука.

7. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките се применуваат и на штедилниците. Во смисла на член 87, 131, 132, 133, 134 и 135 од Законот за банките и штедилниците („Сл.весник на РМ“ бр. 31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/00) и Одлуката за динамиката за усогласување на висината на основачкиот капитал на штедилниците со одредбите на Законот за банки и штедилници („Сл.весник на РМ“ бр. 48/98), штедилниците се должни да ја одржуваат вредноста на капиталот согласно методологијата утврдена со оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VIII-6/2003 Претседател
13 октомври 2003 година на Советот на Народна банка
Скопје на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1467.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕ
НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕЃУ
РЕЗИДЕНТИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се определуваат условите и начинот по кои овластените банки можат на резидентите да им одобруваат кредити во девизи.

Овластена банка во смисла на оваа одлука е банка која ги исполнува условите за вршење на работи со странство, согласно со Законот за банките.

II. УСЛОВИ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТНИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕГУ РЕЗИДЕНТИ

2. Овластена банка може да одобри кредити во девизи на резиденти под следните услови:

а) Да има пишани процедури за оценка на курсниот и кредитниот ризик на резидентот-корисник на кредит (во понатамошниот текст: корисник), во кој ќе се вградат компонентите потребни за оценка на ризикот.

б) Корисникот во моментот на одобрување на кредитот:

- да е класифициран од страна на овластената банка во ризична категорија А или Б и со просечна ризична класификација на ниво на банкарскиот систем на Република Македонија според Централниот кредитен регистар во категорија А или Б; или

- да обезбедил првокласен инструмент за обезбедување во смисла на точка 13 од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност („Сл.весник на РМ“ бр. 21/02-пречистен текст).

II. НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА КРЕДИТНИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ МЕГУ РЕЗИДЕНТИ

3. За одобрување на кредит во девизи на корисник - правно лице за плаќање на достасана обврска кон нерезидент, овластената банка е должна од корисникот да обезбеди документација од која јасно се гледа дека корисникот има достасана обврска кон нерезидент.

Овластената банка средствата по одобриениот кредит ги пренесува на посебна сметка на корисникот за плаќање на обврски кон нерезиденти. Средства од одобриениот кредит овластената банка не смее да ги пренесе на тековната сметка на корисникот во странска валута на која се водат средствата од наплатите од нерезиденти.

Овластената банка е должна најдоцна 2 работни дена од денот кога средствата од одобриениот кредит се пренесени на посебната сметка да го изврши плаќањето кон нерезидентот.

Ако плаќањето кон нерезидентот се врши со акредитив, банката средствата по одобриениот кредит ги пренесува на посебна сметка за покривање по акредитив до датумот на плаќањето.

4. Средства по одобрен кредит во девизи на корисник - правно лице за работење во земјата, овластената банка ги пренесува на денарската сметка на корисникот. Денарската противвредност на одобриениот кредит се пресметува по договорен курс помеѓу овластената банка и корисникот, кој е составен дел на договорот за кредит.

5. Корисникот - правно лице отплатата на кредитот може да ја врши во девизи ако истите потекнуваат од наплати од нерезиденти, или во денари. За отплатата во денари, овластената банка и корисникот со договорот задолжително го регулираат и курсот на отплатата на кредитот.

6. Овластената банка средствата по одобрен кредит во девизи на корисник - физичко лице по барање на корисникот ги пренесува на неговата сметка во странска валута или во денари, а отплатата на кредитот корисникот ја врши во девизи или во денари, согласно договорот за кредит.

III. ИЗВЕСТУВАЊЕ

7. Овластената банка за одобрените кредити во девизи на резиденти до Народна банка на Република Македонија доставува месечни извештаи.

8. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесува упатство за начинот и рокот на известување.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

10. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за услови на склучување на кредитните работи во девизи меѓу резиденти („Сл.весник на РМ“ бр.53/02).

О.бр.02-15/VIII-7/2003

13 октомври 2003 година на Советот на Народна банка Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

1468.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за девизно работење („Сл.весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ ВО ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ОД ИЛИ НА СВОИТЕ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО

1. Овластените банки можат да внесуваат во и да изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од или на своите сметки во странство само врз основа на одобрение на Народна банка на Република Македонија.

2. Одобрението од став 1 на оваа точка се издава врз основа на барање на овластената банка во кое се наведени:

- вкупниот износ на ефективни странски пари кој се внесува односно изнесува, по валути;

- денот на внесување или изнесување на ефективните странски пари;

- странската банка од која се подигаат или во која се полагаат ефективните странски пари.

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр.02-15/VIII-8/2003

13 октомври 2003 година на Советот на Народна банка Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

1469.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за девизно работење („Сл.весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VIII седница, одржана на 13.10.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ЕФЕКТИВНИ ДОМАШНИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И МОНЕТАРНО ЗЛАТО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ВО ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Резидентите и нерезидентите можат, во патничкиот промет со странство, да внесуваат во односно да изнесуваат од Република Македонија ефективни денари во износ до 20.000,00 денари по лице, во апоени од по 500, 100, 50 и 10 денари кои се во оптек, и чекови кои гласат на денари во вкупен износ до 20.000,00 денари.

2. Во пограничниот промет (двосопственички и малограничен), двосопствениците можат секојдневно да внесуваат во, односно да изнесуваат од Република Македонија ефективни денари во износ од 2.500,00 денари по лице во апоени од точка 1 на оваа одлука и чеко-

ви кои гласат на денари во вкупен износ од 2.500,00 денари, а корисниците на исправи во малограничниот промет можат да внесуваат во, односно да изнесуваат од Република Македонија ефективни денари во износ од 5.000,00 денари по лице во апоени од точка 1 на оваа одлука и чекови кои гласат во денари во вкупен износ од 5.000,00 денари.

3. Работниците кои работат во вагон - ресторани и бифиња во возовите на македонската железница во меѓународниот сообраќај, можат да изнесуваат од односно да внесуваат во Република Македонија ефективни денари ако се остварени од продадени производи во ресторани и бифињата.

4. Пригодните ковани пари издадени во Република Македонија резидентите и нерезидентите можат да ги внесуваат во Република Македонија без ограничување.

Пригодните ковани пари од став 1 на оваа точка резидентите и нерезидентите можат да ги изнесуваат од Република Македонија само со сметка на овластен продавач за нивно купување во Република Македонија, односно со исправа на царинските органи за пријавување на тие пари при нивното внесување.

5. Народна банка на Република Македонија може да издаде одобрение за изнесување од Република Македонија преку поштенски и други пратки ефективни денари под следните услови:

- ефективни денари само за нумизматички и колекционерски цели од сите апоени,

- ефективни денари потребни за тестирање на автомати за броене на книжни и ковани пари под услов кон барањето за добивање на одобрение да се приложи банкарска гаранција од странската фирма дека по извршеното тестирање, а најдоцна во рок од 6(шест) месеци од денот на приемот на денарите, ќе се изврши враќање на истите.

6. Внесувањето во и изнесувањето од Република Македонија на ефективни денари за Народна банка на Република Македонија може да го врши само лице врз основа на писмено овластување од Народна банка на Република Македонија.

7. Монетарно злато во и од Република Македонија може да внесува и изнесува само Народна банка на Република Македонија.

Внесувањето во и изнесувањето од Република Македонија на монетарното злато може да го врши само лице врз основа на писмено овластување од Народна банка на Република Македонија.

8. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр.02-15/VIII-9/2003
13 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2003), направени се грешки поради што се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

- Во членот 1 во новиот член 3-а наместо зборот „обештетува“ треба да стои зборот „обештетување“.

- Во членот 4 став 2 наместо зборот „обештетување“ треба да стои зборот „обештетување“.

- Во членот 6 став 3 по зборот „пресметката“ наместо зборот „од“ треба да стои зборот „до“.

- Во членот 11 став 3 текстот „Извештајот се доставува најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето доставено од страна на Фондот.“, кој е издвоен како посебен став, треба да стои во продолжение по првата реченица од ставот 3.

Бр. 10-4609/2
10 октомври 2003 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

31.

Врз основа на член 89 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 21/98, 25/2000, 34/2000, 50/2001 и 25/2003) и член 5 од Општиот колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локална самоуправа и другите правни лица кои вршат нестопанска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 39/94 и 30/96), Министерството за здравство на Република Македонија и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, склучија

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 4/92, 45/92, 81/93, 1/95 и 34/98), во член 6 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За донесената одлука и потребата од засновање на работен однос, работодавачот го информира Синдикатот во рок од 15 дена од донесувањето на Одлуката“.

Член 2

Во Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија во членот 22 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За донесената одлука и причините за распоредувањето на работникот, работодавачот го информира Синдикатот во рок од 15 дена од донесувањето на Одлуката“.

Член 3

Во Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија по член 102 и по насловот „6.3. Престанок на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални и слични промени“, се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 102-а

На работникот може да му престане работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални и слични промени во случај кога работодавецот спроведува промени во внатрешната организација на вршењето на здравствените дејности, структурални промени или воведување на форми и начин за поекономично и порационално работење, кои ќе предизвикаат потреба од намалување на бројот на вработените.

Член 102-б

Работодавецот, пред да ги воведат промените од член 102-а на овој Колективен договор, е должен да подготви анализа на состојбите во својата организација и работа во целина или во одредени организациони цели каде ќе се вршат промените, земајќи предвид објективни мерила, критериуми за обемот на работата, за бројот на работниците на секое работно место одделно и нивната искористеност, бројот и структурата на населението на подрачјето, бројот на здравствените и други услуги и други мерила и критериуми врз основа на кои објективно ќе може да се процени кои работни места треба да се укинат или на кое работно место треба да се намали бројот на извршителите.

Член 102-в

Со утврдените состојби во анализата од член 102-б од овој Колективен договор, работодавецот е должен да ги информира работниците и синдикалната организација во смисла на член 126 од Законот за работни односи, да подготви измени и дополнување на актот за организација и систематизација и да донесе програма за мерките што ќе ги преземе за ублажување на последиците од тие промени и правата што ќе ги обезбеди на работниците на кои ќе им престане работниот однос.

По направената анализа и усвојувањето на предлог-програмата од Управниот одбор за воведување на економски, технолошки и структурални промени со предлог за решавање на правата на работниците за чија работа престанала потребата во ЈЗО, Синдикатот доставува мислење кое го разгледува Управниот одбор, а донесениот заклучок Управниот одбор го доставува до Синдикатот.

Член 102-г

Ако со актите од член 102-в од овој Колективен договор е предвидено укинување на работно место, работниот однос по овој основ им престанува на работниците односно на работникот кој бил распореден на тоа работно место 3 месеци пред утврдување на анализата од член 102-б на овој Колективен договор.

Член 102-д

Ако со актите од член 102-в од овој Колективен договор е предвидено намалување на бројот на извршителите на одредено работно место, работниот однос ќе им престане:

- 1) на работниците распоредени на тоа работно место кои ги исполниле условите за остварување на пензија според прописите за пензиско и инвалидско осигурување;
- 2) на работниците распоредени на тоа работно место кои доброволно ќе се пријават да им престане работниот однос;
- 3) на работниците кои при бодирањето според овој Колективен договор ќе добијат најмал број на бодови.⁴

Член 4

Членот 103 се менува и гласи:

„Изборот на работниците на кои ќе им престане работниот однос поради остварен најмал број на бодови од член 102-д точката 3 од овој Колективен договор се утврдува врз основа на следните критериуми и мерила:

1. Според стручната подготовка:

- со соодветна стручна подготовка	10 бода,
- без соодветна стручна подготовка	0 бода.
2. Според работното искуство предвидено со актот за систематизација:

- ако има потребно работно искуство	5 бода,
- ако нема потребно работно искуство	0 бода.
3. Според вкупниот работен стаж секој работник се бодира со 0,5 бода за секоја наполнета година работен стаж.
4. Според работниот стаж во здравствената организација по 1 бод за секоја година работно искуство.

Доколку работникот претходно работел во друга јавна здравствена организација (преместен е заради селидба, брак, специјализација или друга потреба), во работниот стаж во здравствената организација се пресметува и стабот од другата јавна здравствена организација.

5. Според возраста на работникот:

- над 50 години	10 бода,
- над 40 години	8 бода,
- над 30 години	6 бода,
- над 20 години	4 бода,
- до 20 години	2 бода.
6. Според здравствената состојба:

- инвалид на трудот како последица на повреда на работа и професионална болест	5 бода.
--	---------
7. Според економско-социјалната положба:

- работник кој нема друг вработен во потесното семејство во смисла на Законот за здравственото осигурување и не остварува дополнителни приходи	10 бода.
--	----------

Член 5

Членот 104 се брише.

Член 6

Во членот 105 алинејата 2 се менува и гласи:

- „- самохран родител;“
и се додаваат 2 нови алинеи и нов став 2, кои гласат:
„- работник со посебни потреби;
- работниците со повисок степен на стручна подготовка, ако за работното место се предвидени алтернативно два степени на стручна подготовка.“

Ако и според став 1 на овој член работниците се наоѓаат во иста положба, на кој работник ќе му престане работниот однос, врз основа на обемот на извршените работи и задачи, одлучува директорот на здравствената организација.“

Член 7

По членот 105 се додава нов член 105-а кој гласи:

„Работникот на кој му престанал работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални и слични промени има право на приоритет при вработување кај работодавецот доколку во период од 2 (две) години работодавецот има потреба од работник со иста стручна подготовка.“

Член 8

Овој Колективен договор ќе се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 9

Министерството за здравство и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија ќе изготват пречистен текст на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, кој ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-63/1
4 септември 2003 година
Скопје

Бр. 01-7089/1
4 септември 2003 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија
Претседател,
Симон Сиљановски, с.р.

Министерство за здравство
Министер,
д-р Реџеп Сељмани, с.р.

МАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА

32.

Образец 1 Во согласност со член 8 став 1 и 2 од Правилникот за распределба на надоместоците на Македонската Музичка Индустрија - Здружение на фонограмски продуценти, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 58/2003^{*}

До Македонска Музичка Индустрија
Здружение на фонограмски
продуценти

Податоци за изведувачите

Производител на фонограм:

Име на изведувач:

Адреса на изведувач:

Жиро/Тековна сметка на изведувач:

ЕМБГ/ЕДБ:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

Дата

М.П.

Овластено
лице

^{*} Vidi na pozadinata na obrazecot

Релевантни членови од Правилникот за распределба на надоместоци на Македонска Музичка Индустрија-Здружение на фонограмски продуценти:

Член 8

Достава на податоци на фонограмските продуценти и пријава на фонограми и снимки

Податоците за изведувачот, потребни за пресметка и дознака на хонорари, производителот на фонограми и ги доставува на ММИ на посебен образец којшто е составен дел на овој правилник, а истите можат да ги достават и изведувачите при потпишување на овластувањето за застапување.

Изведувачите кои ќе се зачленат во Здружението на изведувачи, самите, на истиот образец ги доставуваат потребните податоци до ММИ при зачленувањето.

Секој производител на фонограми и ги доставува на ММИ потребните податоци при зачленувањето и тоа на образец што е составен дел на овој правилник, а податоците за странските производители на фонограми, ММИ ги добива од претставниците на странските производители во Македонија, од странските здруженија за колективно остварување на правата и од други меѓународни извори.

Производителот треба на ММИ да и го пријави новиот фонограм на образецот којшто е составен дел од овој Правилник и тоа, 10 дена по објавувањето.

Во случај, снимката сеуште да не е издадена на фонограм и не и е општо достапна на јавноста, а истата веќе почнува јавно да се емитува, производителот на фонограмот е должен снимката да ја и пријави на ММИ на образецот што е составен дел на овој правилник. Во случај кога производителот на фонограмите сеуште е непознат, а снимката веќе започнува да се емитува во јавноста, изведувачите треба на ист начин како и производителите, снимката да ја пријават сами.

За пријавување на снимката од претходниот став на овој член, производителот може да се договори и непосредно со изведувачите.

Член 9

Поделба на изведувачи

Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат соло изведувачи (изведувачи со соло кариера) и членови на музичка група.

Категоријата на значајни договорни изведувачи ја сочинуваат изнајмени солисти и други повидни изведувачи.

Категоријата на други договорни изведувачи ја сочинуваат изнајмени студиски музичари, создавачи на звук и други изведувачи кои врз основа на нивниот придонес при создавање на музичката снимка, не можат да се рангираат во ниедна од другите две категории.

Во случај кога при создавање на снимка учествуваат и продуцентот и диригентот, на продуцентот му се признава статус на водечки изведувач, а на диригентот статус на значаен договорен изведувач, освен кај снимките што најпрвин се објавени на филм, каде што на двајцата им се признава статус на водечки изведувач, и кај снимки на посложени музички дела, каде што на диригентот му се признава статус на водечки изведувач, а на продуцентот- статус на значаен договорен изведувач.

Изведувачите во поголеми групи (оркестарски изведби без водечки изведувачи, биг бендови), спаѓаат во договорни изведувачи, додека диригентот и солистите кои ќе отсвират поголема соло улога во поголем дел од музичката творба, се сметаат за водечки изведувачи.

Член 12

Хонорар на водечки изведувачи

Надоместокот што им припаѓа на водечките изведувачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки изведувачи на снимката.

Начинот на распределба на изведувачките хонорари, опишан во претходниот став, не се применува ако водечките изведувачи своите удели во оделбата на надоместокот ги определат поинаку, а тоа треба да се гледа во пријавата на снимката при првото излегување на фонограмот со снимката, за којшто важи поинаква распределба, или на пријавата на снимката од стр. 5 од член 9 од овој правилник.

За снимките на фонограмите издадени пред стапувањето во сила на овој правилник, важи двегодишен преоден рок за пријава, во којшто изведувачите, во случај на поинаква распределба, на ММИ треба да и достават оригинал од спогодбата со којашто се договориле за поинаква распределба.

Во случај, ако изведувачите се договорот за поинаков начин на распределба, подоцна, тие мораат на ММИ да и ја достават оригиналната спогодба за изменетиот начин на распределба. Променетата распределба стапува во сила дури во тој пресметковен период кога изведувачите спогодбата ќе му ја достават на ММИ.

Претседател на ММИ,
Златко Ристовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар, се води постапка поради за развод на брак по тужба на тужителот Мамут Илјас од с. Житинани - Ц. Жупа, против тужената Сијане Илјас с. Житинани - Ц. Жупа, сега со престој во странство со непозната адреса.

Се повикува тужената Сијане Илјас с. Житинани - Ц. Жупа, да се јави до овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок или не овласти свој полномошник во определениот рок, нејзините интереси ќе ги застапува привремен застапник што ќе ги определи овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 93/03. (27116)

Пред Основниот суд во Дебар, се води постапка поради за развод на брак по тужба на тужителката Нурединовска-Демировска Јумтурија од с. М. Папрадник - Ц. Жупа, против тужениот Демировски Шпенд од с. М. Папрадник - Ц. Жупа, сега со престој во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Демировски Шпенд од с. М. Папрадник - Ц. Жупа, да се јави до овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок или не овласти свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапува привремен застапник што ќе ги определи овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 167/03. (26117)

Пред Основниот суд во Дебар, се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Анифа Шаиноска од с. Броштица - Ц. Жупа, против тужениот Ризван Шаиновски од с. Броштица-Ц. Жупа, сега со престој во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ризван Шаиновски од с. Броштица - Ц. Жупа, да се јави до овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок или не овласти свој полномошник во опре-

делениот рок, неговите интереси ќе ги застапува привремен застапник што ќе ги определи овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 169/03. (27118)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет за враќање на долг по тужба на тужителите Јовановиќ Војо и Наковска Будимка и двајцата од Куманово, против тужениот ТД "Миткомерц" - 94 ДООЕЛ од Куманово и Митевски Драган од Куманово, сега со непозната адреса.

На тужените се одредува времен застапник Иван Поповски - адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот, во овој предмет, се додека не се јават тужените пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1202/2003. (26991)

Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на право на сопственост по тужба на тужителот Стоје Антевски од Куманово, против тужените Евзи Алитовски и Дурак Алитовски од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот како привремен застапник на тужените се назначува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, која ќе ги застапува тужените се додека тужените или нивниот полномошник не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1941/03. (27000)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга, врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП во постапката за делба на недвижен имот на тужениот Малиќи Екрем од Струга, населба Теферич, сега во Германија со непозната адреса.

За привремен застапник судот го одреди лицето Ибраими Куртиш од Струга, населба Теферич, кој ќе го застапува во постапката се додека тужениот или негов полномошник не се јават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи во Струга не го извести судот дека назначил старател.

Привремениот застапник е поставен со решение на овој суд.

Од Основниот суд во Струга, ВПП. бр. 56/2003. (27114)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНски ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86), применет како републички пропис-согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 702 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 50/01 и 6/02,), постапувајќи по барањето на основачот „Корпорација Кримсон Капитал“ од Делавер, САД, Министерството за економија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1316, број на регистарска влошка 3-0240/САД отворање на претставништво на странското лице „Корпорација Кримсон Капитал“ од Делавер, САД.

Претставништвото на странското лице е: - под назив „Корпорација Кримсон Капитал“ – Претставништво Скопје, Р. Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 76.

Дејноста на претставништвото е: истражување на пазарот, вршење на претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги од Република Македонија, за увоз со кој се унапредува и развива производството, деловно-техничка соработка и странски вложувања.

Раководител на претставништвото е: Ричард Пол Кюри од САД.

Претставништвото почнува со работа по уписот во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег. бр. 1316 и рег. влошка 3-0240/САД.

Решението за запишување на претставништвото во регистарот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Министерство за економија (27034)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИот РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 2566/03 од 09.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 02019577?-4-09-000, ги запиша во трговскиот регистар на овој суд одлуките за разрешување и именување членови на органи на управување, на Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД-Скопје, ул. "Лондонска" бб.

Се врши дополнување на објавата на огласот на решението П. Трег. број 2566/03 од 24.07.2003 година, објавена во "Службен весник на РМ" бр. 59 од 18 септември 2003 година.

Во објавата на огласот на решението П. Трег. бр. 2566/03 од 24.07.2003 година, во делот во кој се наведени новите членови на Управниот одбор испуштени се двајца членови и тоа: Хаџи Мишев Димитар и Поцев Ефтим и огласот се дополнува со нив.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, П. Трег. бр. 2566/03. (27583)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3231/2003 од 13.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052766?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЛИРО ТРАНС КОМПАНИ ДОО експорт-импорт с. Г. Речица-Тетово.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.144/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Сафије Ислами од с. Г. Речица - Тетово, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Основачи се Сафије Ислами од с. Г. Речица-Тетово и Шинаси Ислами од с. Г. Речица-Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3231/2003. (22608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3278/2003 од 13.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052813?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, транспорт, градежништво, трговија и туристички услуги ЕР-ГЛОБУС ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок-Боговиње.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.144/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Екрем Рушити од с. Пирок-Боговиње, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Основач е Екрем Рушити од с. Пирок-Боговиње.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3345/2003. (22612)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3341/2003 од 19.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052876?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ИВА-НОВА ДООЕЛ ул. "Страшо Пинџур" бр. 36, Кавадарци.

Основач е Новков Иван од Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 36.

Дејности: 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 60.24, 74.84.

Надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување Новков Иван управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3341/2003. (22613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 1170/03 од 08.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 02050707?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за такси превоз, транспорт, трговија на големо и мало и услуги ДИМАЛ -ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Првوماјска-1" бр. 60, Скопје.

Назив на друштвото: Трговско друштво за такси превоз, транспорт, трговија на големо и мало и услуги ДИМАЛ -ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Првوماјска-1" бр. 60, Скопје.

Содружници на друштвото се лицата: Трајче Христовски од Скопје, со стан на ул. "Првوماјска-1" бр. 60, Скопје и Димитар Христовски од Скопје, со стан на ул. "Првوماјска-1" бр. 60, Скопје.

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје и тоа на следната адреса: ул. "Првوماјска-1" бр. 60, Скопје.

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во внатрешниот трговски промет се следните дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 63.30, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04.

Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надворешниот трговски промет се следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји и тоа: Албанија, Грција, Бугарија и Сојуз на Србија и Црна Гора.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува и претставува управителот на истото, лицето Трајче Христовски од Скопје и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1170/03. (22614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3465/03 од 27.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053000?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Колонијал ШУТ-ТРЕЈД Севериан Селвет Едип, ул. "Виничка" бр. 30, Скопје.

Основач е Севериан Едип од Скопје, ул. "Виничка" бр. 30.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26 и 52.27.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со смот свој имот.

Севериан Едип - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3465/03. (22615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3052/03 од 23.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052587?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за

компјутерски инженеринг АГ ТЕХНОЛОГИ ДООЕЛ Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 10-4/19.

Дејности: 22.13, 22.14, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 32.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.47, 52.48, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото во внатрешниот и во надворешниот трговски промет ќе го застапува Дорина Грама, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3052/03. (22616)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1196/2003 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016690, го запиша во трговскиот регистар основанието на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКСТРА-БОКИ Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. „Јане Сандански“ бр. 90.

Содружник на друштвото е Савеска Лидија од Охрид.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 19.10, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 74.70, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.83, 80.42, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, лонг систем, малограничен промет, реекспорт, продажба на стоки на лизинг, продажба на стоки од констигнациони складови на странски стоки.

Основачки влог од 2.600 евра или 158.600,00 денари по извештај од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото и во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања е Савеска Лидија од Охрид.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1196/2003. (24490)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1184/2003 од 5.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016678, го запиша во трговскиот регистар основанието на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги НЕРХАТ - ТРАНС експорт-импорт ДООЕЛ с. Пласница - Пласница.

Единствен содружник во друштвото е Јаоски Мухамед од с. Пласница - Пласница.

Основниот влог кој го вложува содружникот во предмету по проценка на овластен судски проценител изнесува 153.172,00 денари или 2.500 евра.

Дејности: 01.11, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.24, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.34, 93.01, 93.02, интернет клуб и сл., курсеви за компјутер, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, констигнација, реекспорт, отстапување и изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Јаоски Мухамед - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1184/2003. (24491)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1212/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016706, го запиша во трговскиот регистар основанието на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги ДАТА СИСТЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, нас. „Точила 3“ згр. Ф2-1/13, Прилеп.

Дејности: 11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 5.40/2, 50.50, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 50.30/1, 50.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 93.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Офелија Корунска - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главнина на друштвото изнесува 2.500 евра во противвредност од 155.000,00 денари согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1212/2003.
(24492)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1198/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016692, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ХРИСТА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. „Железничка“ бр. 43.

Основање на ДООЕЛ, согласно ЗТД со акт од 30.08.2003 година.

Дејности: 15.31, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.27, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 51.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, изведување на инвестициони работи и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Република Македонија, застапување на странски фирми, комисиона продажба, вршење на стопански дејности во странство, унапредување на увоз на стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади, фри-шопови, привремен увоз, услуги на надворешнотрговскиот промет, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, посредување и учество на саеми на странски стоки, угостителски и туристички услуги.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1198/2003.
(24493)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1200/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 0166694, го запиша во трговскиот регистар основањето на запишувањето на Трговец поединец за производство Митреска Благоја Соња „СРНА“ с. Велгошти, Охрид, Т.П. с. Велгошти, Охрид.

Основач-овластен потписник е Митреска Благоја Соња од с. Велгошти, Охрид со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Седиштето на трговецот поединец е во с. Велгошти Охрид.

Дејности: 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 15.98/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1200/2003.
(24495)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 269/2003 од 16.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-19971, го запиша во судскиот регистар основање-

то на ПЗО Приватната здравствена организација - ординација по општа медицина „ВИТАКОР“ Прилеп со П.О. ул. „Никола Карев“ бр. 9, Прилеп.

Основање на Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина „ВИТАКОР“ Прилеп со П.О.

Седиштето на ПЗО е во Прилеп, ул. „Никола Карев“ бр. 9.

Основачи на Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина „ВИТАКОР“ Прилеп ќе бидат лицата: Владо Горѓиевски од Прилеп, ул. „Никола Карев“ бр. 9 и Марија Башеска Горѓиевска од Прилеп, ул. „Никола Карев“ бр. 9.

Дејноста која ќе ја обавува ПЗО ќе биде: 85.12 - медицинска пракса.

Основачкиот влог на основачите изнесува по 50,00 ден. за секој основач односно 100,00 денари вкупно за двајцата основачи.

Приватната здравствена организација - ординација по општа медицина „ВИТАКОР“ Прилеп настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на ПЗО „ВИТАКОР“ Прилеп лицето Ристеска Емилија од Прилеп која ќе ја застапува ПЗО со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 269/2003.
(24496)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1138/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 016632, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство и трговија ЕМО Енерговод ДООЕЛ с. Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Енерговод с. Косел.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1138/2003.
(24497)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1218/2003 од 11.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016712, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги КАРБЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бб, Прилеп.

Основање на ДООЕЛ.

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КАРБЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бб, Прилеп.

Седиште на друштвото: ул. „Моша Пијаде“ бб, Прилеп.

Основач-единствен содружник е Карбеска Валентина од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 2/30.

Основен влог: 2.500 евра или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во основни средства според извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1218/2003.
(24499)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1247/2003 од .09.2003 година, во регистарска влошка бр. 01016741?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги „ЗЛАТЕЦ-СС“ ДООЕЛ, увоз-извоз Битола, ул. „Борис Кидрик“ бр. 1/17.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51.10, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.35, 51.57, 51.61, 51.51, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 35.20, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.12, 15.13, 50.50, 60.22, 65.12/3, 65.12/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Управител на друштвото е Силвија Тодоровска од Битола.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1247/2003.
(24502)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1135/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 016629, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија ЕМО Дистрибутивни трансформатори ДООЕЛ с. Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Дистрибутивни трансформатори - с. Косел.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.61, 61.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 60.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1135/2003.
(24503)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1160/2003 од 5.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016654, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги

МАР ОНИКС увоз-извоз с. Бешиште ДООЕЛ Витолиште с. Бешиште Витолиште.

Се основа Друштво за производство, трговија и услуги МАР ОНИКС увоз-извоз с. Бешиште ДООЕЛ Витолиште с. Бешиште Витолиште.

Единствен содружник на друштвото е Дано Милошески од Прилеп, нас. „Точила“ бр. 3, Ф2/1-2, Прилеп.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 549.000,00 денари или 9.000 евра сметано по средниот курс на НБРМ.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Дано Милошески од Прилеп, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Дејности: 01.20, 01.21, 14.10, 15.10, 15.40, 15.80, 15.90, 16.10, 19.10, 20.10, 21.12, 25.10, 25.13, 26.10, 26.20, 26.50, 26.60, 26.70, 26.80, 36.00, 45.20, 45.30, 45.40, 50.20, 50.50, 51.11, 51.20, 51.30, 51.40, 51.50, 51.60, 51.70, 52.20, 52.30, 52.40, 52.50, 52.60, 52.70, 55.00, 55.10, 55.11, 55.20, 55.30, 55.50, 63.00, 63.10, 63.12, 63.20, 71.10, 71.12, 72.10, 93.00, 65.12/2, 65.12/3, 14.11, 14.50, 26.81, 26.82, 52.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1160/2003.
(24504)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1219/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 01016713-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ГО-КА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Д. Туцовик“ бр. 101.

Се основа Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ГО-КА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Д. Туцовик“ бр. 101.

Основач на друштвото е Гоце Стефановски, ул. „Д. Туцовик“ бр. 101, Битола.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 155.500,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55, 12.55, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32,

71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Гоце Стефановски од Битола, ул. „Д. Тузовиќ“ бр. 101, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1219/2003.
(24505)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1235/2003 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016729, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Кире Аврамски ХЕРД Крушево увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, ул. „Киро Фетак“ бр. 34, Крушево.

Основач е Кире Аврамски од Крушево.

Основачки влог согласно извештајот на овластен проценител во износ од 8.180 евра.

Дејности: 17.17, 17.30, 17.40, 17.54, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.22, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 72.60, 92.33, 92.34, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за направените обврски одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Кире Аврамски од Крушево, ул. „Киро Фетак“ бр. 34.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1235/2003.
(24506)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1224/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016718, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗРНО ДОО увоз-извоз Битола, ул. „Ж.Ј.Шпаца“ бр. 92, Битола.

За управители се именуваат лицата: Сафет Алији - управител без ограничување и Сабајдин Алија - управител без ограничување.

Лица овластени за застапување во внатрешниот и надворешниот промет.

Дејности: 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 60.23, 15.61, 01.13/2, 01.21, 01.24, 01.12, 15.51, 15.52, 15.81, 15.98, 18.21, 18.22, 18.23, 20.40, 01.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 01.23, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.17, 51.81/2, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.41, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.30/1, 55.30/2, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,

52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 15.86, 15.87, 01.11, 01.25, 01.41, 17.40/1, 17.40/2, 63.12, 60.22, 65.12/3, 71.10, 17.54/2, 18.10, 55.40, 60.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 21.22, 21.23, 51.64, 51.62, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 55.51, 63.11, 63.21, 15.32, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1224/2003.
(24507)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1205/2003 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016699, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЦЕЦА 2003 увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. „Струшка“ бр. 15, Прилеп.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.62, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98, 17.16, 17.17, 17.21, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 21.22, 21.23, 21.24, 21.12, 25.12, 25.13, 45.21, 45.31, 45.45, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 53.30, 65.12/3, 63.12, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.20/3, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сиот свој имот - полна одговорност.

Друштвото во внатрешно трговскиот како и надворешно трговскиот промет ќе го застапува лицето Светлана Аризанкоска - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1205/2003.
(24508)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1245/2003 од 16.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016739, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги БРОНКС ИГИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. „Илинденска“ бр. 13.

Основач е Петров Игор од Битола.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.85, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.42, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 70.31, 71.33, 71.34, 72.20, 72.60, 74.84, 92.20, 92.34, 92.71, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени

производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, компензациони работи, мажограничен промет.

Управител е Петров Игор од Битола со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Петров Игор - управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1245/2003.
(24510)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1161/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 016655, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги 2003 ИПОН увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. „Егејска“ бр. 108/2.

Се основа Друштво за производство, трговија и услуги 2003 ИПОН увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. „Егејска“ бр. 108/2.

Единствен содружник на друштвото е Каролина Јовческа од Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 108/2.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 2.550 евра или 155.550,00 денари, сметано според средниот курс на НБРМ.

Дејности: 15.10, 15.40, 15.80, 15.90, 15.00, 19.30, 19.10, 50.10, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.25, 51.30, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.30, 60.22, 60.24, 65.12/3, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-сигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Каролина Јовческа од Прилеп, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1161/2003.
(24511)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1136/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 016630, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија ЕМО Термопласти ДООЕЛ Македонски Брод со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Термопласти ул. „Маршал Тито“ бб, Македонски Брод.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40,

65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување на странски лица, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Управител со неограничени овластувања е Ристе-ски Дуко.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1136/2003.
(24512)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1132/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 01016626?-8-03-000 и бр. 016626, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија ЕМО Металопереработувачки работи ДООЕЛ со седиште во Охрид, ул. „Стив Наумов“ бб, Охрид, со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Металопроизводство.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување на странски лица, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Управител со неограничени овластувања е Бочваро-ски Ванчо.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1132/2003.
(24514)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1137/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 01016631?-8-03-000 и бр. 016631, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство и трговија ЕМО Електроизолатори ДООЕЛ с. Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Електроизолатори с. Косел.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување на странски лица,

реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Управител со неограничени овластувања е Спасев Андон.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1137/2003.
(24516)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1134/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 010166287-8-03-000 и бр. 016628, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија ЕМО Алати и направи ДООЕЛ с. Косел со скратен назив ДООЕЛ ЕМО Алати и направи.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.21, 25.24, 28.11, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.12, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 33.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.72, 55.11, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 70.41, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 80.42, 92.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт во друмскиот сообраќај, вршење на стопански дејности во слободни царински зони.

Управител со неограничени овластувања е Пешлиоски Милчо.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1134/2003.
(24518)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3344/2003 од 20.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 020528797-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица СМ-ИЗВОР ДОО, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 44/1, Скопје.

Основачи на друштвото се Владимир Здравковски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 118/1 и Светлана Здравковска од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 118/1-5 со Договор за основање трговско друштво од 04.08.2003 година.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30/2, 0.40, 20.51, 20.52, 22.15, 22.21, 22.25, 30.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.62, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.71, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, откуп на земјоделски производи,

откуп на шумски плодови, откуп на живи животни, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Светлана Здравковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3344/2003.
(24571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3622/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 020531577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги РИКО ИНГ ДООЕЛ, ул. „Џумајска“ бр. 52, Скопје.

Основач на друштвото е Јоже Градишар од Рибница - Република Словенија со Изјава за основање трговско друштво од 22.08.2003 година.

Дејности: 01.41/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.24, 29.40, 29.51, 29.52, 29.56, 29.72, 30.01, 30.02, 33.10/1, 34.10, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Игор Чешарек - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3344/2003.
(24571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3482/2003 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 020530177-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО Друштвото за производство, преработка и промет со земјоделски производи КОНЕКО извоз-увоз ДОО Велес, ул. „Алексо Демниев“ бр. 63.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 01.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 05.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,

20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови, лековити билки, печурки, моторни возила, секундарни отпадоци, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Митев Ѓорѓи, управител без ограничувања.

Содружници: Друштво за откуп и преработка на тун ЦЕНТРО-ТАБАК извоз-увоз ДОО Велес, Гичев Ацо од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 1/32 и Милошевски Владимир од Скопје, ул. „Атинска“ бр. 4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3482/2003. (24574)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3285/2003 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052820?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на запишувањето на ТП БОМАС - МС-колонијал Марина Драги Јовевска, ул. „8 Октомври“ бр. 30, Крива Паланка.

ТП БОМАС-МС-колонијал

Марина Драги Јовевски е основано со пријава бр. 1 од 04.08.2003 година.

Основач на ТП БОМАС-МС колонијал е Марина Драги Јовевска од Крива Паланка, ул. „8 Октомври“ бр. 30.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски, трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешен промет се запишува Марина Драги Јовевска - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3285/2003. (24576)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2342/2003 од 05.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 02051879?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, трговија, услуги и производство ДЕЧКИ 2003 ДООЕЛ извоз-извоз Кавадарци, ул. „Прилепска“ бр. 5.

Основачот Златева Билјана од Кавадарци, основа друштво за угостителство, трговија, услуги и производство ДЕЧКИ 2003 ДООЕЛ извоз-извоз од Кавадарци на ул. „Прилепска“ бр. 5.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21,

63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.71, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.19, 01.11/1, 01.11/3, 01.12/2, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, комисиони работи, консигнациона продажба на стоки и реекспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

За управител е именувано лицето Златева Билјана од Кавадарци и е со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2342/2003. (24578)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3751/2003 од 17.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053286?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АСТРА З.М. ДООЕЛ извоз-извоз Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бр. 10.

Содружник е Зоран Маневски од Скопје, ул. „Франц Лист“ бр. 24.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.25, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 19.30, 21.21, 28.52, 36.50, 36.63, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 71.34, 72.30, 72.60, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и лица, реекспорт, консигнација, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со: Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Маневски Зоран - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3751/2003. (24579)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3086/2003 од 15.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052621?-4-09-001, го запиша во трговскиот регистар основањето на Бритиш Бродкестинг Корпорација со седиште во Англија, Лондон, Бродкестинг Хаус, Портланд Плејс, W1A 1AA, Подружница БРИТИШ БРОДКЕСТИНГ КОРПОРЕЈШН, Скопје, бул. „Партизански одреди А-3“ бр. 1/1.

Основач е Бритиш Бродкестинг Корпорација, Англија, Лондон, Бродкестинг Хаус, Портланд Плејс, W1A 1AA.

Дејности: 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.40, 72.30, 72.40, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет.

Подружницата настапува во име и за сметка на основачот.

За обврските подружницата одговара со целиот свој имот, а основачите на Бритиш Бродкестинг Корпорација, солидарно и неограничено со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Жанета Скерлев – застапник без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3086/2003. (24589)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3021/2003 од 16.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052556?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги МАСТЕРИ-М Глигороска ДООЕЛ Гевгелија, ул. „Горѓи Стамов“ бр. 1, Гевгелија.

Основач (содружник) на друштвото е Маја Глигороска од Гевгелија, ул. „Солунска“ бр. 25.

Скратен назив на друштвото е: МАСТЕРИ-М Глигороска ДООЕЛ Гевгелија.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.34, 74.40, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со: Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Албанија и СР Југославија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Маја Глигороска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3021/2003. (24628)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение II. Рег. зг. бр. 86/98 година, изврши измена на решението на овој суд II. Рег. зг. бр. 86/98 од 26.03.1999 година и утврди дека Статутот донесен на 8.12.1998 година, повеќе не произведува правно дејство, а се одобрува работењето на Здружението на жените Ромки ЕСМА-Скопје, врз основа на Статутот донесен на одржаното годишно собрание на 8.06.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, II. Рег. зг. бр. 86/98. (27153)

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. Згф. бр. 23/03 од 01.10.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации основањето на здружението на граѓани - Фудбалски клуб “ГЕРМАН-ИГ-РИ” од М. Брод.

Здружението ќе зема учество во организираниот систем на натпревари и првенства од страна на Фудбалскиот сојуз на РМ, исто така ќе се залага за поттикнување, омасовување и унапредување на фудбалскиот спорт, развивање на фудбалските активности на деца и младинци, развивање на соработка со други фудбалски клубови, организирање на фудбалски турнири, организирање на семинари, обезбедување на квалитетна опрема и објекти за тренирање како и усовршување на стручни кадри.

Седиштето на здружението е на ул. “Маршал Тито” бб во М. Брод.

Здружението ќе го застапува и претставува лицето Настески Драган од М. Брод.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 01.10.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 23/03. (27224)

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. Згф. бр. 21/03 од 01.10.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации основањето на здружението на граѓани - Фудбалски клуб “СИЛИКА-МИ-НЕРАЛИ” од М. Брод.

Здружението ќе зема учество во организираниот систем на натпревари и првенства од страна на Фудбалскиот сојуз на РМ, исто така ќе се залага за поттикнување, омасовување и унапредување на фудбалскиот спорт, развивање на фудбалските активности на деца и младинци, развивање на соработка со други фудбалски клубови, организирање на фудбалски турнири, организирање на семинари, обезбедување на квалитетна опрема и објекти за тренирање како и усовршување на стручни кадри.

Седиштето на здружението е на ул. “Маршал Тито” бб во М. Брод.

Здружението ќе го застапува и претставува лицето Петрески Стојанче од М. Брод.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 01.10.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 21/03. (27245)

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. Згф. бр. 24/03 од 01.10.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации основањето на здружението на граѓани - Фудбалски клуб “ИЛИНДЕН” од с. Сланско, М. Брод.

Здружението ќе зема учество во организираниот систем на натпревари и првенства од страна на Фудбалскиот сојуз на РМ, исто така ќе се залага за поттикнување, омасовување и унапредување на фудбалскиот спорт, развивање на фудбалските активности на деца и младинци, развивање на соработка со други фудбалски клубови, организирање на фудбалски турнири, организирање на семинари, обезбедување на квалитетна опрема и објекти за тренирање како и усовршување на стручни кадри.

Седиштето на здружението е во с. Сланско, општина М. Брод.

Здружението ќе го застапува и претставува лицето Апостолски Борче од с. Сланско.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 01.10.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 24/03. (27245)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1628, се запишува здружението на граѓани Спортско друштво - ГРАЃАНСКИ, со седиште во Скопје, ул. “Климент Охридски” бр. 60.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на спортот и спортската култура, спортски активности, организирање и учество на спортски манифестации, организирање и учество на семинари од областа на спортот и физичката култура како и соработка со други спортски организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 189/03. (27469)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 1629 се запишува здружението на граѓани “ФШ” Шопеново здружение во Р. Македонија, со седиште во Скопје, ул. “Козле” бр. 88-2-14.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање современи мајстори во класичната музика и музичка едукација, поддржување надежни и талентирани млади македонски музичари во ис-

полнување на нивната кариера, концерти и јавни настапи, музички натпревари како и соработка со други институции и здруженија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 171/03. (27469)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1619 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за унапредување на демографскиот развој - СЕМЕЈСТВО И ОПШТЕСТВО, со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 42-а, во Домот на хуманитарни организации "Даре Џамбаз".

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на создавање поволни услови за обезбедување и унапредување на демографскиот развој во РМ, следење, проучување и иницирање на прашањата сврзани со подигањето на свеста на населението и неговото збогатување со сознанија за значењето и хуманата репродукција, планирање на семејството, родителското право, одговорното родителство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 151/03. (27470)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. Рег. Зг. бр. 69/03 од 7.10.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани за заштита на правата на превозниците на нафта НАФТА ПРЕВОЗ - Скопје, со седиште на ул. "Димитар Македонски" бр. 7, во Скопје.

Цели и задачи на Здружението се: давање правна заштита на превозниците на нафта, давање помош во едукацијата за заштита на здравјето и безбедноста при превозот на нафта и нафтени деривати; давање помош на превозниците во областа на финансиските и правните проблеми и давање помош во заштитата на човековата околина.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија и фондации, Здружението на граѓани за заштита на правата на превозниците на нафта НАФТА ПРЕВОЗ Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. Зг. бр. 69/03. (27013)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 16/2003, се запишува Здружението БАДМИНТОН КЛУБ ПИКАДИЛИ - ГОСТИВАР со седиште на ул. "Живко Брајковски" бр. 7, во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Ардит Муслиу од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на бадминтон спорт на припадниците на аматеризам, унапредување на овој спорт со покренување на иницијативи за нормативно уредување, организирање и учество на натпревари и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег. Зг. бр. 16/2003. (27121)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 405/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП Сузана Петар Костовска - БИП-НИК Козметичко студио Скопје, со седиште на ул. "Горѓи Капчев" бр. 15/20, Скопје со жиро-сметка бр. 360016010025613, со регистарска влошка бр. 020432567-6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26913)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 474/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво со ограничена одговорност за трговија на големо и мало Градинар Унион извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Првوماјска" бб, со жиро-сметка 40100-601-100613 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка бр. 1-15163-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26915)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 468/03 од 09.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Акционерско друштво за финансиски и технички инженеринг РАДО-КОН АД Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 30/3-10, со жиро-сметка 40100-601-252709 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-45365-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26916)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 465/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет и услуги "Маркет Про" ДОО Скопје, с. Драчево, со седиште на ул. "Чучерска" бб, со жиро-сметка бр. 260-0005638755-49 и регистарска влошка 02045-701?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26926)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 461/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговското друштво за туризам, угостителство и трговија на големо и мало ИСКРА-ТУРС-ТРЕЈД Искра и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Туро Стругар" бр. 15 а, со жиро сметка број 230000000006931, кај Експорт Импорт банка АД - Скопје, и регистарска влошка број 02006056?-3-09-000 и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26987)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 368/03 од 09.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за производство, промет, трговија и превоз на патници РОЈАЛ-ДЕЛУКС Шакир ДООЕЛ експорт-импорт с. Студеничани, Скопје, со седиште во с. Студеничани бр. 294, со жиро-сметка бр. 40100-601-445118 и регистарска влошка 02023060?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26989)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 573/03 од 23.09.2003, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот ИНТЕРКОСМО ДОО - Скопје, со седиште на ул. „Дебарца“ бр. 21, со жиро сметка бр. 40100-601-353315 при РМ Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајната постапка на ден 27.10.2003 година, во 11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

За привремен стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 8.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (26980)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решени II. Ст. бр. 406/02 донесено на 01.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за туризам и угостителство ПАЛАСТУРИСТ АД Скопје со седиште на ул. „Максим Горки“ бр. 11, Скопје, со жиро сметка 40100-601-17127 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен управник се определува Елизабета Несторовска Димиќ од Скопје, бул. „Гемициска“ бр. 139-а, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавни книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители – за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,30 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (26949)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 145/01 од 19.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, на големо и мало „СПЕКТПРОМ“ ЦО со седиште на ул. „Аугуст Цесарец“ бр. 3/5-15, како и број на регистарска влошка 1-5616-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува, па се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (26912)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 232/02 од 04.09.2003 година се поведува претходна постапка на постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот МЗТ КОМЕРЦ АД Скопје со седиште на ул. „3 Македонска Бригада“ бб, со жиро сметка бр.

40110-601-29728 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници во платниот промет – Скопје.

За стечаен судија се определува Снежана Трповска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 23.10.2003 година во 9,00 часот, во судницата XXIV, спрат III, нов дел.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36, Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајната постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории, за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27085)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 257/02 од 01.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПРО-АДРИА ДОО за трговија, превоз, туризам и угостителство, услуги и надворешна трговија – Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 28, со жиро сметка 40120-601-262621 кај РМ Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Скопје и регистарска влошка број 1-47666-0-0-0.

За стечаен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, со адреса на бул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 05.11.2003 година во 11,00 часот, во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (27086)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 493/03 од 10.10.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ИМОБИЛИА-Ц ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „69“ бр. 13, со жиро сметка 40100-601-339536 и регистарска влошка 1-6-549-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27061)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 505/03 од 10.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Превозник Костен ТП, Драги Илија Костенцовски, со седиште на ул. „18“ бр. 42, с. Радишани, Скопје, со жиро сметка 30000000937541, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27074)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 480/03 од 09.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие во приватна сопственост, трговија на големо и мало, соработка и услуги “М.БИС” п.о. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Кратовска” бр. 28, со жиро сметка бр. 40100-601-198524 и регистарска влошка бр. 1-34367-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27075)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 459/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за шпедиција, транспорт и трговија “Ал-Шпед” ДООЕЛ увоз-извоз с. Сингелиќ - Скопје, со седиште во с. Сингелиќ - Скопје, жиро сметка бр. 210-0560909701 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02044313?-8-09-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27076)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 462/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие во приватна сопственост, трговија на големо и мало, соработка и услуги Илијан-Комерц Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Востаничка” бр. 29, со жиро сметка бр. 40100-601-229180 и регистарска влошка бр. 1-410452-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27077)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 456/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Електроуниверзал БТ ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. “Марко Орешковиќ” бр. 76, со жиро сметка бр. 270000000148782 при Извозна и Кредитна банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02047005?-3-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27078)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 498/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за книговодство, трговија и услуги РИ-ЕКО-НОМИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. “Јане Сандански” бр. 113, со жиро сметка бр. 280-

0000000306-21 при Мешовита банка кредитна банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02043499?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27080)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 501/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто Такси “АТКО” ТП Шефкет Мехо Софтик Скопје, со седиште на ул. “Торги Томовски” бр. 18, жиро сметка бр. 300000001747685 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02018754?-6-06-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27079)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 447/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги “Стил-99” Зора ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Приштинска” бр. 8, жиро сметка бр. 300000000733162 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02020955?-8-01-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27112)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 471/03 од 09.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за промет и услуги ПЕКИ-КОМПАНИ Кирил и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Димо Хаџи Димов” бр. 39-а, со жиро сметка бр. 200-000190127-68 при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02005257?-3-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27125)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струга, со решение Ст. бр. 67/2002, составен од судиите Менка Опетческа како претседател на Советот и судиите Мими Нанушеска и Светлана Попоска, како членови на Советот, постапувајќи во стечајната постапка према ОПТ “Дримкол” Вевчани, согласно член 82 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал свикува рочиште за 3.11.2003 година во 11 часот на кое ќе се разгледа програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација и на кое доверителите ќе се изјаснат и гласаат за програмата. Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластениот застапник на доверителот.

За оние доверители кои што не примиле програма, истата е достапна за разгледување во Одделението за стечај при Основниот суд во Струга и регистарското одделение.

Од Основниот суд во Струга. (27087)

Основниот суд во Струга, со решение Ст. бр. 107/2003 од 30.09.2003 година, отвори стечајна постапка према Рудникот за јаглен “Дримкол” ДОО Струга, со жиро сметка 41020-601-8217, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија е именувана Светлана Попоска, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е именуван Садула Мифтароски од Струга, градско пазариште бр. 13, со телефон 046-781-015 и 070-264-938.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувачката за 1.12.2003 година во 12 часот, во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 2.10.2003 година.

Од Основниот суд во Струга. (27087)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 113/03 од 3.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за трговија и услуги КРИСТИЈАН - КОМЕРЦ Сашо Блажевски и др. од с. Јегуновце, Тетово, со жиро сметка бр. 540 0000000227 62, што се води при Тетовска банка АД Тетово - Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 1486/99 од 18.03.1999 година и со регистарска влошка бр. 02010765-1-01-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (27105)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 168/03 од 8.10.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "БРЕСТ" п.о. Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59535 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје и е запишано во трговскиот регистар на Основниот суд во Штип, со регистарска влошка бр. 1-5745-0 и Срег. бр. 2158/96 на 29.11.1996 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27106)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 151/2003, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Старо Корзо" Прилеп, П.О., со седиште во Прилеп на ул. "Сотка Горѓиоски" бр. 48, запишан во регистарска влошка бр. 1-13342 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со леб, пециво, млеко и млечни производи, со жиро сметка бр. 41100-601-23056 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27107)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 141/2003, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "Крисан-2001" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. "Борис Кидрик" бр. 107/7, запишан во регистарска влошка бр. 01012972?-8-03-000, со решение Трег. бр. 540/2001 на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка бр. 30002000013130 при Комерцијална банка - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27108)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 159/2003, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Мерсад Башевик "ХАСИМА МАК" увоз-извоз с. Лажани Прилеп ДООЕЛ, с. Лажани Прилеп, со седиште во с. Лажани, запишан во регистарска влошка бр. 0100492?-8-03-000, со решение Трег. бр. 3292/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка бр. 41100-601-31023 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27110)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 119/2003, отвори стечајна постапка према должникот Јавно трговско друштво за производство, промет и услуги Целе Насески и др. "Александрија" увоз-извоз ЈТД Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. "Ило Попадинец" бр. 10, запишан во регистарска влошка бр. 01006711?-1-03-000, со решение Трег. бр. 564/99 на Основниот суд во Битола, со основна дејност ресторани и гостилници (без соби за сместување), со жиро сметка бр. 41100-601-46007 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27111)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 153/2003, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Бо-Дема" П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Борка Стеваноски" бр. 15, во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-15937 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, со жиро сметка бр. 41100-601-31616 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27113)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 105/03 од 15.07.2003 година према ДООЕЛ "ДЕ-ВЕ" Компани од с.Октиси, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27090)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 112/03 од 11.08.2003 година према ЗТП "Пет-К" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27091)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 100/03 од 11.08.2003 година према ДООЕЛ "Блерим Комерц" од с. Радолишта, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27092)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 93/03 од 10.07.2003 година према ТТП "Лабун Експрес" с. Лабуништа, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27093)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 92/03 од 10.07.2003 година према ТДУП "Стела-Мак" ДООЕЛ од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27044)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 83/03 од 10.07.2003 година према ДООЕЛ "ТН-2000" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27095)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 72/03 од 10.07.2003 година према ТД "Ке-Ком" ДООЕЛ од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27096)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 21/03 од 14.07.2003 година према ПП "Бургер Матадор" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27097)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 15/03 од 11.07.2003 година према ДООЕЛ "Илинден високоградба" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27098)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 80/03 од 13.06.2003 година према ТП "Исмет Бесим Кура" од Велешта, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27099)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 73/03 од 13.06.2003 година према ДООЕЛ "Деки" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27100)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 67/03 од 04.06.2003 година према ППУТ "Гани Комерц" од с. Радолишта, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27101)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 41/03 од 18.04.2003 година према ДООЕЛ "Еко" од Струга, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27102)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 39/03 од 16.04.2003 година према ТДПУУ "0-7" ДООЕЛ од с. Франгово, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27103)

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Законот за стечај, со решение Ст. бр. 36/03 од 16.04.2003 година према ТП "Орхан Хаџитаири" од с. Горно Татеши, отвори и ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Струга. (27104)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 507/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник КОМПАКТ М ДООЕЛ Друштво за инженеринг, производство, трговија и финансиски консалтинг експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Востаничка" бр. 73, жиро сметка бр. 300000000597071 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02016062?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27149)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 593/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за консалтинг, производство, градежништво, трговија и услуги ВЕНУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Коста Веселинов" бр. 3, со жиро сметка бр. 300000001453872 кај Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02046268?-8-03-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27150)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 544/03 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ЈАВОР - С експорт-импорт ЦО Скопје, со седиште на ул. "Париска Комуна" бр. 19/1-11, со жиро сметка бр. 40110-601-345514 и регистарска влошка бр. 1-62025-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27183)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 477/03 од 09.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги Ј.В.С. ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Тале Христов" бр. 1/41, Скопје, жиро сметка бр. 300000000377172 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02040959?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27184)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 319/02 од 03.09.2003 година, отворената претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕР МОБИЛ Владо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Славејко Арсов" бр. 14А и жиро сметка бр. 40100-601-63059 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, се запира, а мерките за обезбедување се ставаат вон сила.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27200)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на должникот „Македонка транспорт и шпедиција“ АД во стечај-Штип, Ст. бр. 9/2000, ги извештава доверителите на должникот дека на 7.11.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи собрание на доверители за усвојување на завршен извештај и завршна сметка на должникот „Македонка транспорт и шпедиција“ АД во стечај-Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27224)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка Ст. бр. 134/96 на стечајниот должник ПТ „Соник“, донесе решение стечајната постапка над должникот ПТ „Соник“ – Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-12477 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки – Одделение во Штип – се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ПТ „Соник“ – Штип, да се брише од судскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27228)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка Ст. бр. 16/96 на стечајниот должник П „Интерком“-Штип, ул. „Христијан Карпош“ бр. 76-Штип, донесе решение стечајната постапка над должникот ПП „Интерком“ – Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-6990 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки – Одделение во Штип – се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ПП „Интерком“ – Штип, да се брише од судскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27229)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка Ст. бр. 8/96 на стечајниот должник Претпријатие во приватна сопственост „Тргостарт-Штип“, донесе решение стечајната постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост „Тргостарт“ – Штип, ул. „Личка“ бр. 32/9-Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-7998 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки – Одделение во Штип – се заклучува.

По правосилноста на решението должникот Претпријатие во приватна сопственост „Тргостарт“ – Штип – Штип, да се брише од судскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27230)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка Ст. бр. 32/96 на стечајниот должник Претпријатие во приватна сопственост „Фигас комерц“ с. Таринци, донесе решение стечајната постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост „Фигас комерц“ с. Таринци со жиро сметка бр. 41400-601-21873 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки – Одделение во Штип – се заклучува.

По правосилноста на решението должникот Претпријатие во приватна сопственост „Фигас комерц“ с. Таринци, да се брише од судскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27231)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на должникот „Македонка ткаенини“ АД во стечај – Штип, Ст. бр. 7/2000 на 6.10.2003 година по одржана седница на собрание на доверители, донесе решение стечајната постапка над должникот „Македонка ткаенини“ АД во стечај-Штип, ул. „Железничка“ бб-Штип, со жиро сметка бр. 20000024910562 кај Стопанска банка АД – Скопје, Филијала-Штип бр. ID 1075917-0007766054 со решение на овој суд Ст. бр. 7/2000 од 08.12.2000 година, се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Решението да се достави до Одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи заради запишување во јавните книги.

Изводот од решението да се објави на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“:

Од Основниот суд во Штип. (27232)

Со решение Ст. бр. 18/03 од 19.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за автотакси превоз, трговија и услуги ПЕ-ЈО извоз-увоз Киро и др. ДОО Велес, ул. „Богдан Прличков“ бр. 19, со жиро сметка бр. 200000032751266 во Стопанска банка АД Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во трговскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Велес, поради запишување во јавните книги.

Да се објави огласот на огласната табла на судот и во „Службен весник на Република Македонија“.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (27225)

Со решение Ст. бр. 22/03 од 30.09.2003 година, Основниот суд во Велес, отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало „Симитчис“ ДОО увоз-извоз Велес, ул. „Киро Кучук“ бр. 27, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-28736, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во трговскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Велес, поради запишување во јавните книги.

Да се објави огласот на огласната табла на судот и во „Службен весник на Република Македонија“.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (27226)

Се отвора стечајна постапка над должникот ТП Трговец поединец за трговија на мало „МОНИ 99“ Наумовска Благој Габриела, со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 14, Велес, со жиро сметка бр. 220571100338397 при Македонска банка АД Скопје - експозитура Велес, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во судскиот регистар како и до Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар Велес, поради запишување во јавните книги и до Основното јавно обвинителство Велес и носителот на платниот промет - Македонска банка.

Да се објави огласот на огласната табла на судот и во „Службен весник на Република Македонија“.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (27227)

Основниот суд во Струга, со решение Ст. бр. 100/2002 од 03.10.2003 година, отвора стечајна постапка према АД ЗК „Струга“ од Струга, со жиро сметка бр. 41020-601-57198 која се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија е именувана Мими Нанушеска, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е именуван Мифтароски Садула од Струга, Градско пазариште бр. 13, со телефон 781-015 и 070-264-938.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 19.12.2003 година во 11 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 10.10.2003 година.

Од Основниот суд во Струга. (27240)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 136/03 од 05.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТДПТУУ Вукас ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 200000009871003 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 1597/99 од 09.12.1999 година со бр. на рег. вл. 03005498?-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27233)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 145/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДУТ КиД увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 210042846230138 што се води при Тутунска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 2428/98 од 22.03.1999 година со бр. на рег. вл. 03003136?-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27235)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 58/03 од 01.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Макејт Здравка Михаилова и др. с. Турново, Општина Босилово, со жиро сметка бр. 200000012462746 што се води при Стопанска банка АД Скопје и е запишано во трговскиот регистар на Основниот суд во Штип со бр. на рег. вл. 03006934?-1-01-000 и Трег. бр. 3034/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27236)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 129/03 од 05.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП Екомак увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 2000000029533776 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 2327/98 од 22.02.1999 година со бр. на рег. вл. 03003035?-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27237)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 167/03 од 03.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Центро-БС ДООЕЛ с. Сушица, Општина Ново Село, со жиро сметка бр.41300-601-21152 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, и е запишано во трговскиот регистар на Окружниот суд во Штип, со бр. на рег. вл. 03006027?-8-01-000 и Трег. бр. 2126/99.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (27239)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение Ст. бр. 75/2002 од 17.10.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ТП за угостителство Бесим Зејноски - БРАТСТВО Кичево, ул. “Маршал Тито“ бр. 130 и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (27241)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 159/2002 од 18.06.2003 година, го одобри планот за конечна распределба на средствата кај должникот ДОО Микрон Промет ДООЕЛ Прилеп. Со истото решение ја заклучи стечајната постапка над овој должник.

Должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Прилеп. (27242)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 145/2003, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија “ГМГ“ увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. “Козара“ бр. 2-1/3, запишан во регистарска влошка бр. 01013006?-3-03-000, со решение Трег. бр. 574/2001 на Основниот суд во Битола, со основна дејност други забавни активности неспомнати на друго место, со жиро сметка бр. 300020000150482 при Комерцијална банка-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27243)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Ацо Танчев од Кочани, ул. "13-та Македонска бригада" бр. 12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 217/2003, објавува дека Оранжерии комерц ДООЕЛ Кочани, ул. "Штипски пат" бб, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од Ликвидаторот. (27012)

Во огласот бр. 26438 за ликвидација, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 65/03, на страна 24, во петтиот ред наместо зборот "КОМПЈУТЕРС" треба да стои зборот "КОМПТУРС".

Во огласот бр. 26622 за ликвидација, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 65/03, на страна 24, во четвртиот ред наместо зборовите "КОМПЈУТЕРС" треба да стои зборот "КОМПТУРС".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над подвижниот имот сопственост на Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, со бдс. 4057465; Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД АД Скопје со бдс. 4058526; Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛЮТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје со бдс. 4064526; Друштво за производство, трговија и услуги Брилијант ДООЕЛ увоз-извоз Штип со бдс. 5010837; Брокерска куќа Фершпед Брокер АД Скопје со бдс. 52236967; Технометал Вардар извоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет Скопје со бдс. 4091639; Акционерско друштво за производство, доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје со бдс. 4676572, а кој имот претставува обични акции во Комерцијална банка АД Скопје, со номинална вредност од 5.000,00 МКД, ИСИН 4065573ОБД01, поблиску опишан во Записникот за попис и опис на подвижни предмети УЗП 7543/03 од 09.10.2003 година, прилог на нотарскиот акт Договор за залог ОДУ 320/03 од 10.10.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, заснован е залог како средство за обезбедување на договор за кредит од 06.10.2003 година, помеѓу ЛХБ БАНКА АД Франкфурт на Мајна и Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје за износ од 2.000.000 евра, во корист на заложниот доверител ЛХБ Меѓународна Трговска банка АД Франкфурт. (26935)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 986/1, лозје, четврта класа во м.в. "Бел Камен" со површина од 2441м², КО Радишани, дека сопственикот на 50/57 идеален дел од наведената парцела Тасевска Вера, со живеалиште во с. Радишани, ул. "18" бр. 88, го продава својот дел од наведената парцела по цена од 300,00 денари по м². Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (26907)

Се продава 177/297 идеален дел од земјоделско земјиште, што се наоѓа во КО Говрлево на К.П. бр. 2605, м.в. "Стаменова Глава", култура нива, 7 класа, со површина од 2273м², сопственост на Ване Зафировски од с. Говрлево, Скопје, евидентирано во ПЛ 422, за продажна цена од 165.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транспортен центар, локал 716, Скопје. (26982)

Се продава недвижност: идеални делови од КП бр. 345 за КО Раштани, од вкупна површина 5157 м², нива класа 4, на м.в. "Средни Лозја" сопственост на Гоце Божиновски од Горно Оризари, Битола, ул. "Раштанска" бр. 14, кој имот е подробно опишан во Поседовен лист бр. 341 за КО Раштани, за купопродажна цена од 150,00 денари по 1- м².

Се повикуваат лицата кои полагаат право на првенство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000, Битола. (27119)

Се продава пасиште со површина од 4430 м² врз основа на Скица од теренско мерење, што преставува дел од КП бр. 1907-7-16 на м.в. "Поточани" пасиште од 6-та класа со површина од 6537 м² недвижен имот заведен во ПЛ бр. 135 за КО - Градец, сопственост на Зендели Абдулхамит Јакуп од с. Градец-Гостивар, за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиноски" бр. 73 во Гостивар. (27120)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Црешево, на КП 1664 на м.в. "Трчкови Ораси" нива 6 класа, во вкупна површина од 380 м² на која е сопственик Неделковски Томе, за цена од 120,0 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (27175)

Над недвижниот имот сопственост на АГД ИЛИН-ДЕН Скопје, со БДС 4056043 и тоа: стан број 14, влез 1, поткровје, со површина од 60 м² и деловен простор, локал број 14, влез 1, приземје, со површина од 18,50 м² и двата објекти во склоп на станбено деловен објект Гординија,

Гевгелија на ул. "Гевгелиски партизански одред" бр. 2, е заснован залог со Договор за залог (хипотека) од прв ред, потврден под ОДУ број 255/03 од 13.10.2003 година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител ЕВРОСТАНДАРД Банка АД Скопје, со БДС 5538041, за обезбедување на парично побарување од 2.500.000,00 денари. (27178)

Над недвижен имот сопственост на Трговското друштво на големо и мало ИНТЕР ФАЛКО ДООЕЛ Златко извоз-увоз Скопје, со БДС 4145810 Скопје: деловен простор во Скопје, на ул. "Гоце Делчев" бр. 11, зграда 1 влез 2 кат 3 едноособен во површина од 145 м² на КП 8891/2 за КО Центар 1; деловен простор на ул. "ДТЦ Буњаковец" зграда 1 влез 1 кат 2 бр. 1 едноособен во површина од 47 м² и деловен простор зграда 1 влез 1 кат 2 едноособен во површина од 22 м² и двата на КП 10184/5 за КО Центар 1 се според Имотен лист бр. 42088 издаден од ДЗГР Катастар Скопје, заснован е залог-хипотека со Договор за хипотека ОДУ бр. 322/03 од 13.10.2003 година кај нотарот Поповски Слободан во Скопје во корист на заложниот доверител Еуростандарт банка а.д. Скопје, за обезбедување на краткорочен кредит во износ од 7.000.000,00 денари кои произлегуваат од договорот за краткорочен кредит 126/03 од 10.10.2003 година склучен со Друштвото за застапување и промет БАРБАРОСА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со БДС 4449134. (27122)

На ден 02.10.2003 година во нотарската канцеларија на нотарот Душко Черкезов од Радовиш, е заверен Договор за залог-хипотека ОДУ бр. 149/2003 од 02.10.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка а.д. Скопје во својство на заложен доверител и Трговско друштво ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов од Радовиш, со кој договор се врши обезбедување на паричното побарување на Тутунска банка а.д. Скопје во износ од денарска противвредност на 10.000 ЕУР, кое произлегува од Договор за рамковен револвинг кредит-лимит, заради обезбедување на побарувањето на заложниот доверител, заложниот должник ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов од Радовиш, го заложува во залог недвижниот имот сопственост на ТД ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов од Радовиш и тоа: деловен простор на приземје во склоп на станбено деловна зграда која се наоѓа на ул. "Самоилова" бб, изграден по технички број 2206, деловна просторија бр. 14, со површина од 18,02 м².

Горенаведениот недвижен имот е евидентиран во Договор за продажба на деловен простор заверен од нотарот Душко Черкезов со седиште во Радовиш под ОДУ бр. 4/99 од 04.11.1999 година на име на ТД ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов од Радовиш. (27223)

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 (вон), КП бр. 6234, план 012, скица 012, место викано "Саздова Чешма" култура - нива, класа 7, со вкупна површина од 2.404 м² сопственост на Милан Димитров од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 3354, издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (27247)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник, парцела број 504/3 во место викано "Ограда" нива со површина од 4569 м² во Катастарска

општина Тимјаник, сопственост на Симитчиева Даница од Демир Капија, ул. "Радњанска" бр. 28, цена на продажба 55.300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (27248)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Тркалезен печат со пречник 32 мм, во средината се наоѓа грбот на Република Македонија, а околу него надворешниот круг: Државен Студентски дом "Кочо Рацин" Битола, а во внатрешниот круг Република Македонија. (27439)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 812531/95 издаден од СВР-Скопје на име Асан Емине, ул. "Мелничка" бр. 28-б, Скопје.

Пасош бр. 1821792/03 издаден од СВР-Тетово на име Етими Камиљ, с. Палатица, Тетово. (27073)

Пасош бр. 1341948/99 издаден од СВР-Тетово на име Шпенд Емини, ул. "Б. Тоска" бр. 81/4, Тетово.

Пасош бр. 1848514/03 издаден од СВР-Куманово на име Салим Фаредин, ул. "Др. Иван Рибар" бр.90, Куманово. (27109)

Пасош бр. 458626/94 издаден од СВР-Тетово на име Изеири Ирфан, с. Желино, Тетово. (27123)

Пасош бр. 1619263/01 на име Ангелова Јаготка, ул. "Горче Петров" бр. 14, Велес. (26766)

Пасош бр. 1514058/01 издаден од СВР-Скопје на име Агим Јунузи, с. Радуша, Скопје. (27170)

Пасош бр. 817221/95 издаден од СВР-Скопје на име Камиле Ахмеди, ул. "М. Ацев" бр. 17-а, Трубарово, Скопје. (27174)

Пасош бр. 1555345 на име Папик Месуд, с. Локвени, Крушево. (27176)

Пасош бр. 1517625 на име Шикалески Игор, ул. "П. Гули" бр. 364, Охрид. (27177)

Пасош бр. 1291298 на име Петров Виктор, ул. "Мара Минанова" бр. 3, Штип. (27178)

Пасош бр. 1383385 на име Рефет Рамадани, с. Добарце, Тетово. (27179)

Пасош бр. 396729 на име Андрееска Милка, Струга.

Пасош бр. 720520/95 издаден од СВР-Скопје на име Ремзије Шабан, ул. "Е. Дураку" бр. 3/3-11, Скопје.

Пасош бр. 1675582/02 издаден од СВР-Скопје на име Цвета Сулејман, ул. "Патрис Лумумба" бр. 6/1, Скопје.

Пасош бр. 1853010/03 издаден од СВР-Скопје на име Неџмедин Абдии, с. Д. Свиларе, Скопје. (27238)

Пасош бр. 1776333/02 издаден од СВР-Скопје на име Стамовски Марјан, ул. "Ј. Сандански" бр.86/3-4, Скопје.

Пасош бр. 0154737 издаден од СВР-Скопје на име Хакија Чоловиќ, с. Батинци, Скопје. (27301)

Пасош бр. 1591635/01 издаден од СВР-Тетово на име Илјази Ирфан, с. Д. Палчиште, Тетово. (27319)

Пасош бр. 971842/97 издаден од СВР-Тетово на име Зибери Даим, с. Д. Палчиште, Тетово. (27321)

Пасош бр. 994284/97 издаден од СВР-Тетово на име Зибери Менсур, с. Д. Палчиште, Тетово. (27322)

Пасош бр. 1481777/00 на име Несими Ерџан, Гостивар. (27422)

Пасош бр. 137338 на име Ислами Мубехат, Струга.

Пасош бр. 1630821/01 издаден од СВР-Куманово на име Алиса Куртиши, ул. "Б. Радичевиќ" бр.13, Куманово. (27438)

Пасош бр. 1698918 на име Нуредини Неврије, с. Речане, Гостивар. (25494)

Пасош бр. 1958577 на име Велија Тахир, с. Неготино, Гостивар. (20494)

Пасош бр. 0453042 на име Стојчев Митре, ул. "Првомајска" кула 2/3, Мак. Каменица. (25265)

Пасош бр. 1779515 издаден од СВР-Тетово на име Главчик Радоје, ул. "Г. Делчев" бр. 240, Тетово.

Пасош бр. 1955748/03 издаден од СВР-Скопје на име Али Челебија, ул. "Слан дол" бр. 2, Скопје.

Пасош бр. 1364817 на име Талески Горанчо, ул. "Д. Влахов" бр. 22, Прилеп. (27520)

Пасош бр. 1005966 на име Митрески Љупчо, ул. "Осоговска" бр. 32, Прилеп. (27522)

Пасош бр. 1351823 на име Зекири Амет, Тетово.

Пасош бр. 1387156 на име Тасевски Димче, ул. "Д. Божиновски" бб, Ресен. (27526)

Пасош бр. 1317121 на име Кулафовски Ведат, с. Острец, Битола. (27527)

Пасош бр. 844358 на име Јанев Блажо, с. Пиперево бр. 88, Струмица. (27529)

Пасош бр. 996076/97 издаден од СВР-Скопје на име Сефер Саиди, с. Радуша, Скопје. (27531)

Пасош бр. 1748799 на име Бојмалиев Драган, с. Стојаково, Гевгелија. (27532)

Пасош бр. 992070/97 издаден од СВР-Скопје на име Усни Саит, ул. "171" бр. 8-6, Скопје. (27538)

Пасош бр. 1231895/99 издаден од СВР-Скопје на име Петковик Радомир, ул. "29-ти Ноември" бр. 62, Скопје.

Пасош бр. 0711970 издаден од СВР-Делчево на име Јовановска Вера, н. "Свеворска река", Делчево.

Пасош бр. 1721773/02 издаден од СВР-Гостивар на име Игор Донеvски, ул. "18-ти Ноември" бр. 3, Гостивар. (27576)

Пасош бр. 1351245/01 издаден од СВР-Тетово на име Јусуфи Нахим, ул. "Ленин" бр. 97, Тетово. (27584)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 65/03 за пасош бр. 1445731 издаден од СВР-Скопје на име Петковски Владимир, ул. "Б. Стефковски" бр. 5/2-10, Скопје, наместо "Петковски" треба да стои "Перковски". (26549)

Чекови од тековна сметка бр. 400648 од бр. 5957671 до бр. 5957679 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Синадиноски Андон, Скопје. (27031)

Чек од тековна сметка бр. 3455607 со бр. 00140014-378113 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Димески Борис, Скопје. (27032)

Чекови од тековна сметка бр. 8975967 од бр. 1438660 до бр. 1438669 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Манојловик Ружица, Скопје. (27053)

Чекови од тековна сметка бр. 345591 од бр. 1458144 до бр. 1458147 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Суљик Муамет, Скопје. (27070)

Чекови од тековна сметка бр. 1458446 од бр. 5805911 до бр. 5805915 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рахик Есад, Скопје. (27088)

Чекови од тековна сметка бр. 11730591 од бр. 1446477 до бр. 1446486 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тошевски Сашо, Скопје. (27127)

Чекови од тековна сметка бр. 15995-42 со бр. 253779 и бр. 253780 издадени од Македонска Банка АД Скопје на име Власто Терзиски, Скопје. (27185)

Чекови од тековна сметка бр. 18853 од бр. 082800-0101288 до бр. 0828000101298 издадени од Комерцијална банка-Филијала Штип на име Митрев Методи, Штип. (27418)

Чекови од тековна сметка бр. 10772717 од бр. 1409915 до бр. 1409925 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Хасик Љутвија, Скопје. 27437

Чекови од тековна сметка бр. 4565720 од бр. 1436772 до бр. 1436780 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиева Магдалена, Скопје.

Работна книшка на име Божиновска Ратка, Скопје.

Работна книшка на име Муча Илир, Скопје. (27043)

Работна книшка на име Вулнет Дестани, с. Оризаре, Куманово. (27055)

Работна книшка на име Краљевска Лида, ул. "Васко Карангелевски" бр. 44, Куманово. (27056)

Работна книшка на име Андријана Милошеска, Кичево. (27058)

Работна книшка на име Чочкова Анета, ул. "Ленинова" бр. 3/2/8, Велес. (27060)

Работна книшка на име Цалеска Билјана, с. Воѓани, Прилеп. (27062)

Работна книшка на име Иљазовска Ирвет, ул. "Самоилова" бр. 97/26, Прилеп. (27063)

Работна книшка на име Филиповски Живко, Тетово.

Работна книшка на име Петровски Деан, Скопје.

Работна книшка на име Цвета Цветковска, с. Стајковци, Скопје. (27081)

Работна книшка на име Стаменковски Игор, Скопје.

Работна книшка на име Мира Тодорова, Скопје.

Работна книшка на име Доко Гилсер, с. Ливада, Струга. (27155)

Работна книшка на име Ацевски Тони, ул. "Белановска" бр. 8, Куманово. (27158)

Работна книшка на име Тони Трендафилов, Кочани.

Работна книшка на име Мисев Тони, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 12, Пробиштип. (27160)

Работна книшка на име Манев Коле, Пробиштип.

Работна книшка на име Настоска Жаглина, Охрид.

Работна книшка на име Есат Имеров, с. Отиштино, Велес. (27171)

Работна книшка на име Стеваноски Кирило, ул. "Ленинова" бр. 83А, Прилеп. (27172)

Работна книшка на име Хетем Идризи, Скопје.

Работна книшка на име Џеврија Мемедовска, Скопје.

Работна книшка на име Спиркоски Тони, Скопје.

Работна книшка на име Зоран Деловски, Скопје.

Работна книшка на име Дичевска Сузана, Скопје.

Работна книшка издадена од Охрид на име Димитрова Ирена, Скопје. (27306)

Работна книшка на име Гани Бенат, Скопје. (27309)

Работна книшка на име Гани Фато, Скопје. (27310)

Работна книшка на име Здравески Кирил, с. Мушинци, Битола. (27314)

Работна книшка на име Бошевски Дејан, ул. "Солунска" бр. 17-А, Битола. (27315)

Работна книшка на име Зоре Цветковски, н. "Бабин Дол" бр. 11, Куманово. (27316)

Работна книшка на име Крстевска Валентина, с. Другово, Кичево. (27317)

Работна книшка на име Такашманова Камелија, Богданци. (27324)

Работна книшка на име Илчов Благој, Скопје.

Работна книшка на име Златаноска Тања, с. Доброште, Тетово. (27401)

Работна книшка на име Елизабета Манасијевиќ, Скопје. (27402)

Работна книшка на име Иса Ресмие, Охрид. (27406)

Работна книшка на име Смилка Костиќ, с. Велгошти, Охрид. (27407)

Работна книшка на име Неби Назукшер, ул. "7-ми Ноември" бр. 190, Охрид. (27408)

Работна книшка на име Зафировски Златко, ул. "180" блок 70-27/15, Тетово. (27410)

Работна книшка на име Костов Стефан, ул. "Н. Фронт" бр. 2/10, Велес. (27412)

Работна книшка на име Нацевски Митко, Велес.

Работна книшка на име Андонова Марија, Гевгелија.

Работна книшка на име Спаска Филиповска, Скопје.

Работна книшка на име Тефиќи Сали, Скопје.

Работна книшка на име Адем Мухамед, Скопје.

Работна книшка на име Мирвет Адем, Скопје.

Работна книшка на име Силвана Павловиќ, Скопје.

Работна книшка на име Велјановски Драган, Скопје.

Работна книшка на име Редепи Исљам, Скопје.

Работна книшка на име Костадин Лефтеровски, Битола. (27535)

Работна книшка на име Паревски Норче, с. Ивањевци, Битола. (27536)

Работна книшка на име Постоловски Оливер, Винаца. (27537)

Работна книшка на име Бахија Адеми, с. Матејче, Куманово. (27539)

Работна книшка на име Али Зендели, Кичево.

Работна книшка на име Асани Незафет, с. Пршовце, Тетово. (27542)

Работна книшка на име Самарчиева Рисана, ул. "Н. Вардарски" бр. 7, Богданци. (27544)

Работна книшка на име Гошева Билјана, ул. "В. Влаховиќ" бр. 196, Св. Николе. (27549)

Работна книшка на име Ајдин Османи, ул. "Т. Јовановски" бр. 73, Куманово. (27552)

Воена книшка на име Мухарем Авдили, Скопје.

Воена книшка на име Вуксановиќ Владимир, Скопје.

Воена книшка на име Димче Неделковски, ул. "Б. Горев" бр. 135 К1/4, Велес. (27169)

Воена книшка на име Котевски Мирче, ул. "11-ти Октомври" бр. 170, Ресен. (27173)

Воена книшка на име Илчо Николовски, Кочани.

Воена книшка на име Богатиноски Мартин, Прилеп.

Свидетелство од 8 одделение на име Еминов Сафет, с. Селце, Штип. (27054)

Свидетелство на име Абдул Рамадани, с. Виштица, Куманово. (27064)

Свидетелство на име Рамије Ајдари, с. Требош, Тетово. (27066)

Свидетелство од 8 одделение на име Гоце Стојановски, ул. "Багљачка" бр. 21, Крива Паланка. (27068)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Борис Кидрич"-Сарај-Скопје на име Хасиме Љоки, Скопје. (27083)

Свидетелство на име Зулбер Ризвани, Струга.

Свидетелство на име Јованов Александар, Гевгелија.

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Емил Милев, ул. "К. Крстевски" бр. 15, Скопје. (27162)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Сами Фрашери" на име Сабри Медија, с. Пирок, Тетово.

Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Кети Тасовска, Ресен. (27182)

Свидетелство за 4 година и диплома издадени од гимназијата "Цветан Димов"-Скопје на име Бејтула Рамадан, Скопје. (27210)

Свидетелство на име Сулејмани Сали, Тетово.

Свидетелство од 8 одделение на име Горан Ѓорѓијев, с. Д. Липовиќ, Радовиш. (27320)

Свидетелство на име Стефановска Милица, с. Нерав, Крива Паланка. (27405)

Свидетелства од 2 и 3 година хемиско училиште издадени од УСО "Борис Кидрич" на име Трајков Иле, ул. "Ј. Х. К. Цинот" бр. 5, Велес. (27415)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид"- Скопје на име Алил Рахман, Скопје.

Свидетелство за завршено средно образование издадено од Градежно - машински центар - Скопје на име Љупчо Атанасовски, с. Бардовци, Скопје.

Свидетелство на име Чепарковски Митко, с. Митрашинци, Берово. (27545)

Свидетелство на име Маја Стоименова, Кочани.

Свидетелство на име Бакија Адем, с. Матејче, Куманово. (27551)

Свидетелство од 8 одделение на име Стојкоски Драшко, Тетово. (27554)

Свидетелство од 8 одделение на име Сидороска Ружица, с. Брвеница, Тетово. (27555)

Свидетелство на име Кујтим Мурати, Тетово.

Свидетелство на име Ајети Ајриз, с. Јажинце, Тетово.

Свидетелство на име Трајков Јован, с. Ињево, Радовиш. (27559)

Свидетелство на име Кариманов Сенад, Велес.

Свидетелство на име Имеров Есат, Велес. (27562)

Свидетелство на име Џемаили Елхман, с. Бузалково, Велес. (27563)

Ученичка книшка издадена од економското училиште "Арсеније Јовков"-Скопје на име Трајковски Дарко, Скопје. (27465)

Индекс издаден од Универзитетот "Климент Охридски" на име Дука Мухарем, Дебар. (27154)

Индекс бр. 41715 на име Накова Љубка, ул. "АСНОМ" бр. 23, Штип. (27163)

Индекс бр. 33904 на име Цимревски Никола, Куманово. (27164)

Диплома на име Ђорова Спетим, Струга. (27057)

Диплома на име Ѓорѓески Сашо, Гостивар. (27059)

Диплома на име Сали Ибадет, Скопје. (27065)

Диплома за РТВ механичар издадена од Р.У. "Кочо Рацин"- Скопје на име Иваноски Бошко, Скопје.

Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" на име Данче Панова, ул. "Коле Цветков" бр. 65, Велес.

Диплома и свидетелства од 1-4 година на име Таџедин Деари, Тетово. (27481)

Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Мамути Исман, Скопје. (27548)

Диплома математички смер издадена од гимназијата "М. Ацев" на име Петкоска Александра, Прилеп.

Диплома на име Бабичиќ Пандорка, Скопје. (27560)

Здравствена легитимација бр. 215-493449 на име Кироска Цонка, Охрид. (27166)

Здравствена легитимација бр. 215-476854 на име Сандрески Веле, Охрид. (27167)

Здравствена легитимација на име Дарко Јакович, Пробиштип. (27550)

Здравствена легитимација бр. 215-275891-00 на име Јованоски Неделко, Охрид. (27558)

Уверение бр. 3058 издадено од Педагошка академија на име Ангеловска Николина, ул. "Брегалничка" бр. 45, Битола. (27580)

Девизна штедна книшка бр. 30774807 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Стојан Буџакоски, Охрид. (27416)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност Уп.бр.25-1159 издадено од Министерство за стопанство на име Нуртен Салијаси, Скопје. (27382)

Даночна картичка бр.4030995262410 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име МИНЧ-КОМПАНИ ДООЕЛ, Скопје. (27069)

Даночна картичка бр. 5030998188673 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ТП Кебапчилиница "Шарко", Скопје. (27124)

Даночна картичка бр. 4030900299983 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Куввет Кеман, Скопје. (27151)

Даночна картичка бр. 4030002447070 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Венус, Скопје.

Даночна картичка бр.4030002454972 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ПСЦ Маркетинг, Скопје. (27221)

Даночна картичка бр. 4026994107724 издадена од Управа за јавни приходи на име ЗЛАТНИ ЛИЛЈАНИ ДООЕЛ, Струга. (27425)

Даночна картичка 5026998105496 издадена од Управа за јавни приходи на име ТП МЕТИ ТРАНС, Струга. (27428)

Даночна картичка бр. 5030001212022 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име ДЕТЛА Т.П., Скопје. (27523)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ИЛИН Витомир, Гевгелија. (27525)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Милески Роберт, ул. "Партизански одреди" бр.6/4, Гевгелија. (27568)

Престанува со вршење на занаетчиска дејност "Маја" Коцева Маја, Скопје. (27436)

Огласот објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 59/03, за пасош бр. 1633521/01, на име Герасимовски Томислав, ул. „Д.Г. Кара“ бр. 59 од Тетово, се сторнира. (27598)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01, 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. - Скопје, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 07/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. - Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр.29, Скопје.

1.2. Предмет на набавката се три (3) сервери (brand name) за потребите на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. - Скопје, по вид, односно технички карактеристики според техничката спецификација добиена од набавувачот.

1.3. Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01, 2/2002 и 24/2003).

1.4. Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи:

- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Поединечна и вкупна цена со сите даноци и давачки, искажана во денари.
- 2.3. Називот на производителот.
- 2.4. Понудувачот е должен ги запази техничките карактеристики, согласно техничката спецификација добиена од набавувачот.
- 2.5. Начинот на плаќањето.
- 2.6. Рок на испорака.
- 2.7. Гаранција.
- 2.8. Понудата треба да има рок на важност.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (Во согласност со член 43 од Законот за јавните набавки)

3.1. Извод од регистрација на дејноста (заверена копија, верна на оригиналот), со обележување на потребната шифра на дејност.

3.2. Документ за економско - финансиски бонитет од Централниот регистар (оригинал или копија заверена од нотар и не постара од 6 (шест) месеци).

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (оригинал или копија заверена од нотар и не постара од 6 (шест) месеци).

3.4. Доказ од надлежен суд дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (оригинал или копија заверена од нотар и не постара од 6 (шест) месеци).

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (оригинал или копија заверена од нотар и не постара од 6 (шест) месеци).

3.6. Референтна листа за досегашни испораки, за последните 3 (три) години.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (Во согласност со член 25 од Законот за јавните набавки)

- Цена	40 бода,
- Квалитет	30 бода,
- Рок на испорака	10 бода,
- Начин на плаќање	10 бода,
- Гаранција	10 бода.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е 10 (десет) дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето во последното јавно гласило.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01, 2/2002 и 24/2003), (односно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавните набавки (пречистен текст) („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), преку пошта или во архивата на набавувачот на следната адреса: Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, 1000 Скопје.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Техничката спецификација за видот, односно техничките карактеристики на предметот на набавката, понудувачите можат да ја подигнат во архивата на набавувачот, секој работен ден во периодот од 10,00 до 14,00 часот.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во рокот и оние кои не се изработени согласно ова барање за прибирање на понуди и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара со ова барање, нема да се разгледуваат.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на телефон 32 98 860 лок. 112.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 2 и член 33 од Законот за јавни набавки, („Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за спроведување на постапка за јавна набавка преку ограничен повик на Министерството за одбрана, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА- ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот провик е Министерството за одбрана, со седиште во Скопје, ул. “Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради претквалификација на понудувачите (прва фаза - фаза на претквалификација), како можни носители на следната набавка:

- вршење на функцијата продажба на стоки и услуги во воените кантини во Министерството за одбрана и тоа во:

- Кантина број 1 и 2, Касарна “Илинден“ - Скопје;
- Кантина, Касарна “Гоце Делчев“ - Скопје;
- Кантина, Касарна “Горче Петров“ - Скопје, со ресторан;

- Кантина - ресторан, Касарна “Страшо Пинџур“ - Петровец;

- Кантина, Касарна “Алекса Демниевски“ - Велес;
- Кантина - ресторан, Касарна “Х. Т. Карпош“ - Куманово;

- Кантина, Касарна “Боро Менков“ - Куманово;
- Кантина, Касарна “4 Јули“ - Штип;
- Кантина, Касарна “11 Октомври“ - Струмица;
- Кантина, Полигон Криволак;

- Кантина - ресторан, Касарна “К.Ј. Питу“ - Тетово;
- Продавница, Касарна “Чеде Филипovski - Даме“ - Кичево;

- Кантина, Касарна “Мирче Ацев“ - Прилеп;
- Кантина, Касарна “Стив Наумов“ - Битола;

- Кантина, Касарна "Михајло Апостолски" - Охрид;
- Кантина, Касарна во Дебар.

1.3. Набавката ќе се извршува на територијата на Република Македонија, во кантините означени во точка 1.2. на овој повик.

Услугите треба да се извршуваат според пропишаните стандарди или меѓународните стандарди прифатени во Република Македонија.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.

1.5. При претквалификацијата предност ќе имаат понудувачите кои ќе прифатат да ги извршуваат услугите во сите наведени кантини во точка 1.2.

1.6. Набавката на услугите може да се подели на повеќе понудувачи.

1.7. Постапката на повикот се спроведува согласно со Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за одбрана има потреба од претквалификација на понудувачи, без присуство на нивни претставници, заради утврдување на нивната способност преку документација за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара да достават понуда за извршување на предметната набавка.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за поднесување на понуда, треба да достават документација за оценка дали имаат:

- потребен техничко-технолошки бонитет;
- економско-финансиски бонитет;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од надлежен суд дека немаат правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејноста и
- документ за регистрација за вршењето на нивната дејност.

3.2. Документите од точка 3.1. од овој повик треба да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен документот за регистрација на дејноста.

3.3. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се оцени дека доставените документи во врска со претквалификацијата се лажни, неточни или некомплетни, ќе бидат исклучени.

3.4. Документите на странските понудувачите треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач и да бидат заверени кај нотар.

3.5. Понудувачите со документацијата треба да поднесат неотповиклива изјава дека ќе ги преземат сите вработени во Министерството за одбрана кои се распоредени на извршување работи и работни задачи за вршење на услугите предмет на овој повик и со истите да засноваат работен однос на неопределено време без огласување на работните места.

3.6. Опремата и инвентарот за извршување на услугите, продажба на стоки и услуги во воените кантини, доколку постои интерес, може да се издаде под закуп на субјектот кој ќе го преземе вршењето на оваа функција. Увидот во списокот на опремата и инвентарот, ка-

ко и на објектите, може да се изврши во Министерство за одбрана, преку Сектор за услуги и производство.

3.7. Објектите и деловните простории кои служат за извршување на услугите на продажба на стоки во воените кантини во касарните и гарнизоните ќе се дадат на користење под закуп на субјектот кој со договор ќе го преземе вршењето на овие услуги, со надоместок.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој јавен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака од која би можел да се идентификува понудувачот.

4.2. Документацијата се доставува на адреса: Министерство за одбрана - Сектор за услуги и производство, ул. "50 Дивизија" бб, преку пошта или преку архивата на Министерството.

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик. Јавниот повик ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и дневните весници "Дневник", "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Факти". Во случај на неистовремено објавување важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат во Министерството за одбрана - Сектор за услуги и производство, телефон: 3239-111.

Комисија за спроведување на постапка за јавна набавка

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-442/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Предмет на набавка:

1.2. Свежи колачи по вид и асортиман на понудувачот..... 8.400 кг.

2. Бараните производи во целост да ги исполнуваат позитивните законски прописи и да бидат изработени според рецептури и технички карактеристики на производителот.

Испорака: дневна по диспозиција - франко воени пошти во гарнизон Скопје.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно да е искажан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производ.

Понудувачот е должен да достави обележана мостра по (1 кг) за секој понуден производ во просториите на Дом на АРМ Скопје на денот на јавното отворање.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки) и
- производна спецификација за секој понуден производ.

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва алинеја.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена..... 40 бода,
- техничка способност на понудувачот.....30 бода,
- квалитет.....20 бода,
- асортиман10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 07.11.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просториите во Дом на АРМ Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за спроведување на постапка за јавна набавка на вакцина на Министерството за здравство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08 -7384/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ВАКЦИНА ПРОТИВ HEPATITIS B ЗА КОНТИНУИ- РАНА ИМУНИЗАЦИЈА, СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НА- СЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 08-7384 е Министерството за здравство со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје.

1.2. Предмет на набавката е вакцина против HEPATITIS B за континуирана имунизација на населението во Република Македонија, согласно Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2003 година во количина од 70.000 дози.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.4. Понудувачи можат да бидат само правни лица кои имаат дозвола за вршење на дејност промет на големо со лекови.

1.5. Постапката се спроведува согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во архивата на Министерството за здравство со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, секој работен ден од 9 до 12 часот во времето на траењето на јавниот повик.

2.2. При подигнувањето на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да имаат уплатено 3.000,00 денари неповратен надомест на жиро сметка на Министерството за здравство - 1900100434-63119, даночен број 4030990253804, депонент Народна банка на Република Македонија.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи сите барања содржани во тендерската документација, на соодветни места за пополнување во листата приложена во тендерската документација.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата во оригинал или копија заверена кај нотар:

4.1. Дозвола за вршење на дејност -промет на големо на лекови, издадена од Министерството за здравство.

4.2. Оригинал сертификат за фармацевтски производи (СРП), издаден од надлежниот орган на управата од земјата на производителот, со кој се потврдува дека производот е одобрен за употреба и се наоѓа во промет во земјата на производителот, издаден во согласност со препораките на Светската здравствена организација. Сертификатот да не е постар од шест месеци.

4.3. Документ за економско-финансиски бонитет на понудувачот, кој треба да биде во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет.

4.4. Документ издаден од надлежен суд дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка, не е во тек постапка за ликвидација и дека против него не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (член 26 од Законот за јавни набавки, документот да не е постар од шест месеци.

4.5. Банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата за обезбедување на истата.

4.6. Документација за стручен кадар-одговорно лице задолжено за надзор над сместувањето, чувањето и издавањето на вакцини:

- договор за работа;
- потврда за поднесени пријави на осигурување и работен однос (образец М-1/М-2);
- доказ за завршен фармацевтски факултет и
- уверение за положен стручен испит.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- технички карактеристики, 40 поени,
- квалитет и стандард 30 поени,
- кадровска и техничка опременост 30 поени,
- цена 30 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.4. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса: Министерство за здравство, ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, Скопје.

6.5. Краен рок за доставување/пристигнување на понудите најдоцна е до 10:00 часот на денот на јавното отворање.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши во 12,00 часот на 07.11.2003 година во Министерството за здравство, ул. „50 Дивизија“ бр. 6-Скопје, сала за состаноци на трети кат.

Утврдувањето на условите за безбедно чување, сместување, транспорт и ракување со вакцините (ценење на фактичка состојба на лице место) од страна на Комисијата за јавни набавки при Министерството за здравство кај секој од понудувачите, ќе се изврши на ден што Комисијата ќе го утврди на денот на јавното отворање на понудите.

7.2. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, кои не се изработени според условите наведени во тендерската документација и кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

7.4. За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Комисијата, на тел. 02/135805 секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот, во времето на траењето на јавниот повик.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки за Проектот за Рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА БР. 1215-2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Тим за водење на Проектот Рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. „III Македонска бригада“ бр. 10 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Вршење на стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на работите за Реконструкција и санација на ХМС „Брегалница“ сифон „Злетовска Река“ Договор бр. CWC 2076.

1.3. Обемот, рокот и начинот за извршување на работите: вршење на стручен квалитативен и квантитативен надзор се дадени во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид работи, чие седиште е во Република Македонија.

1.6. Набавката не е делива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понуда-пресметка со понудени единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата (нето вредност и вредност со данок), према прилог Ц и Д од тендерската документација, потпишани и заверени од овластено лице на понудувачот.

2.2. Придружна документација:

- Извод од регистрација на дејноста на понудувачот;

- Документ за бонитет од Централен регистар на РМ;

- Писмен доказ од надлежен орган дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Писмен доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите наведени во точка 2.2. треба да бидат во оригинал или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 (шест) месеци.

2.3. Дополнителна документација – докази за техничка оспособеност на понудувачот:

- Референтна листа на понудувачот за досега извршен надзор над изведба, санација, реконструкција;

- Список на техничката опременост на понудувачот (опрема, возила и др. потребна за извршување на набавката);

- Список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите со нивна референтна листа за квалификација, работно искуство и искуство во вршење надзор/изведување/ на работи кои се предмет на барањето.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. цена	40 поени,
3.2. техничка оспособеност на понудувачот	15 поени,
3.3. техничка опременост на понудувачот	15 поени,
3.4. техничка оспособеност на предложените лица	30 поени.

4. РОКОВИ

4.1. Рок за поднесување на понудите: 10 дена од денот на објавувањето на барањето.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, без присуство на понудувачите.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во барањето.

5.2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и „бројот на барањето“.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата од точка 2.1. на барањето и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи придружната и дополнителната документација наведена во точките 2.2. и 2.3. и носи ознака „документација“ и точна адреса на испраќачот – понудувачот.

5.4. Понудата се доставува по пошта или во архивата на Тимот за водење на Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „III Македонска бригада“ бр. 10, 1000 Скопје, во рокот назначен во точка 4.1. од барањето.

6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Тендерската документација за обемот, рокот и начинот за извршување на работите: вршење на стручен квалитативен и квантитативен надзор може да се види и подигне без надоместок во канцеларијата на Тимот за водење на Проектот, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „III Македонска бригада“ бр. 10, Скопје.

6.2. Техничката документација за Реконструкција и санација на ХМС „Брегалница“ сифон „Злетовска Река“ Договор бр. CWC 2076 може да се види во канцеларијата на Тимот за водење на Проектот, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „III Македонска бригада“ бр. 10, Скопје.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според позициите во отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

7.2. Понудите кои не ги содржат сите барани податоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат за разгледување.

7.3. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 3111-205.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, повторно објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5035/21 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје.

2. Предмет на набавката е канцелариски материјал – рибони и тонери за потребите на Фондот за здравствено осигурување и јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. „Маршал Тито“ бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака „за тендерска документација“. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од канцелариски материјал – рибони и тонери се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата не е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (подрачна служба на Фондот - Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
 2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
 3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки (магаински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
 - каталози за основните технички карактеристики,
 - сертификат од производителот за квалитетот на материјалите што се нудат.
 4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.
 5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
 6. Документација за регистрација на дејноста.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 5.11.2003 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник 65 бода,
- рок на плаќање 10 бода,
- квалитет 25 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-5035/21.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 5.11.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 5.11.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002) - пречистен текст, Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-10434/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на: лекови според листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - кои се издаваат во болничката здравствена заштита (крвни супституенти и перфузиони раствори, имуно спресиви, имуно стимулатори, имуно серуми, имуно глобулини и фактори на коагулација).

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија е објавена во “Службен весник на РМ“ бр. 62/2003.

3. Видот и количината со спецификацијата на лековите што се предмет на набавка, се дадени во тендерската документација која ќе биде доставена до понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за претквалификација.

Предмет на набавката можат да бидат само лековите кои до денот на изборот на најповолен понудувач (кој ќе биде прецизиран во барањето за доставување на понуди) се пуштени во промет согласно Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала (“Службен весник на РМ“ бр. 21/98).

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови-помошни лековити средства и медицински помагала (“Службен весник на РМ“ бр. 21/98).

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:

- економско финансиски бонитет издаден од Централниот регистар на Република Македонија,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- техничко технолошки бонитет,
- расположива опрема и други технички капацитети потребни за реализација на понудената набавка,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност,
- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака “не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. “Маршал Тито“ бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, во последното јавно гласило.

Документацијата што нема да биде доставена до утврдениот рок и што не е изработена според барањата содржани во овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон бр. 02 3289 034.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-10439/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е набавка на медицински потрошен материјал - прегледни ракавици за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - прегледни ракавици се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Законот за лекови - помошни лековити средства и медицински потрошен материјал ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација);
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничката способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт);
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат;
- посочување не вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издадено од Министерството за здравство.

7. Решение за пуштање во промет за материјалите што се нудат (регистрација) согласно Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала или писмено известување од Министерството за здравство дека е отпочната постапка за ставање во промет на материјалите што се нудат.

8. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

9. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост);

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик;

- сертификат за квалитет од производителот.

Напомена: Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши од понудувачите кои доставиле решение за пуштање во промет на материјалите што се нудат или ова решение ќе го достават најдоцна до 10.11.2003 година.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки (Пречистен текст).

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб, Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 04.11.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник	55 бода;
- квалитет	35 бода;
- рок на плаќање	10 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-10439/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 04.11.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 04.11.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб, Скопје, сала за состаноци на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/5024/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА (СОФТВЕР И ХАРДВЕР)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 02/5024/1 е Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија со седиште на ул. "12 Ударна бригада" бб Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на компјутерска опрема(софтвер и хардвер).

Тендерската документација понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.4. Предметот на набавка од точка 1.2 е неделив.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкупна цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство).

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испораката на стоката.

2.6. Понудата мора да ги опфати сите производи од предметот на набавката.

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавки, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р.Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пратна документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.0. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за (а) бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.1. (б) Потврда од управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки дека нема (в) постапка за стечај или ликвидација и дека нема (г) правосилна пресуда за забрана на вршење на дејност.

3.3. (д) Документација за регистрација на дејноста.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ

4.1. Понудувачот треба да приложи докази за техничката способност според член 25 од Законот за јавни набавки (став 1, став 2, став 3, став 4, став 5 и став 6).

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки):

5.1. Квалитет	45 поени,
5.2. Цена	40 поени,
5.3. Рок на испорака	5 поени,
5.4. Начин на плаќање	5 поени,
5.5.Гарантен рок	5 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за Комисијата за јавни набавки, ул. „12 Ударна бригада“ бб 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 05.11.2003 година во просториите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ул. 12 Ударна бригада“ бб со почеток во 12 часот во салата за состаноци.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЈЗО Медицински центар "Гевгелија" - Гевгелија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Реконструкција на котларница и радијаторска цевна мрежа, по технички карактеристика и количини наведени во Предмерот на опремата, материјалот и работната рака за изведување на реконструкцијата.

2. Предмерот на опремата, материјалот и работната рака за изведување на реконструкција на котларница и радијаторска цевна мрежа може да се подигне во просториите на ЈЗО Медицински центар "Гевгелија" Гевгелија-Служба за општо-правни, економско-финансиски и технички работи, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 38, во време од 7,00 до 14,00 часот, секој работен ден, во времетраењето на јавниот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката од Предмерот на опремата, материјалот и работната рака за изведување не може да се дели.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цени, поединечни и вкупно за наведените средства со посебно искажан ДДВ;
- начин и услови на плаќање;

- квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно соодветни стандарди-прописи за квалитет за овој вид средства и бараните карактеристики од Предмерот на опремата, материјалот и работната рака за изведување;

- рок на испорака;
- гарантен рок;
- сервисирање и одржување;
- рок на важност на понудата.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Законот за јавни набавки во оригинален примерок или заверена копија од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности;
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;
- потврда од Управата за приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- доказ-извод од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација;
- доказ-извод од судската евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност;
- доказ за техничката способност понудувачот согласно член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот за јавни набавки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 месеци освен изводот од регистрација на дејноста.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-------------------|------------|
| - цена | 50 бодови, |
| - квалитет | 40 бодови, |
| - рок на испорака | 10 бодови. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, да се достави на адреса: ЈЗО Медицински центар "Гевгелија" - Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 38, преку пошта, со предавање во архивата или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 10.11.2003 година, со почеток во 12,00 часот во службените простории на ЈЗО Медицински центар "Гевгелија" - Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 38.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација на овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 034/213-710, локал 118 и 145.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од пречистениот текст на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на ехокардиограф, потребен за Клиниката за детски болести, според тендерска документација.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02-пречистен текст).

1.4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за ваков вид на набавка.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- вкупна цена изразена во денари, со пресметан ДДВ и останати давачки,
 - услови и начин на плаќање,
 - рок на испорака,
 - проспектен материјал,
 - опис-технички карактеристики на опремата,
 - тип, марка, производител и земја на потекло,
 - сертификат за квалитет според европски стандарди, сервис во и вон гарантен рок,
 - гарантен рок,
 - рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност и седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва-копија,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар.
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Документите од алинеи 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 месеци.

Документите од алинеи 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 месеци.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки-пречистен текст.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар, Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 11.11.2003 година во 11 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- квалитет -50 бода,
- цена - 30 бода,
- начин на плаќање - 10 бода,
- рок на испорака - 10 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 11.11.2003 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 11.11.2003 година во 11 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 3147-639 и 3147-954.

ЈЗО Клинички Центар Скопје

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Кукуречани, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 05/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач по ова барање за прибирање на понуди е Општина Кукуречани. Предмет на барањето е избор на најповолен понудувач за изградба на потисен цевковод за водоснабдување на село Црнеец.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Во понудата треба да бидат наведени името, адресата и седиштето на понудувачот, цена, рок на изведување на работите, рок и начин на плаќање и референтна листа на понудувачот.

Проектната документација може да се набави во седиштето на набавувачот, секој работен ден од 07 до 15 часот.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - цена | 60 бода, |
| - рок и услови на плаќање | 15 бода, |
| - рок на изведување на работите | 15 бода, |
| - референтна листа | 10 бода. |

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават во рок од 10 (десет) дена од денот на објавувањето на барањето и како придружна документација задолжително треба да се приложи:

- 1) Извод од регистрација на дејноста;
- 2) Документ за бонитет од Централниот регистар;
- 3) Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

4) Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност и

5) Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките 3, 4 и 5 не смеат да бидат постари од 6 месеци. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. Понудата и придружната документација се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на Општина Кукуречани во согласност со член 57 од Законот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите во повикот не ќе бидат разгледувани. Понудите ќе се разгледуваат од Комисијата за јавни набавки на Општината Кукуречани без присуство на понудувачите, а за извршениот избор понудувачите писмено ќе бидат известени.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "ЕСМ" - Скопје, објавува по втор пат

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-178/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-178/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на 3 (три) теренски возила со следниве карактеристики:

- Вид - теренско
- Места за седење 8+1
- Редуктор 4+4
- Гориво: дизел
- Работна зафатнина на моторот 2500-3000 (см³)
- ABS кочници.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Скопје со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во EUR.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот курс на девизната берза.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на возилата.

2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возилата (каросериска и механичка).

2.6. Понудата треба да содржи година на производство, сервис и обезбеденост со резервни делови.

2.7. Понудувачот со понудата да достави цени за не стандардна опрема и тоа:

- чекрек за извлекување (атест потврда),
- клима уред.

2.8. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.11. Понудите од странските понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција која е регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- | | |
|--|-------------|
| 4.1. Цена | - 85 поени, |
| 4.2. Начин на плаќање | - 5 поени, |
| 4.3. Рок на испорака | - 5 поени, |
| 4.4. Гаранција, сервис и обезбеденост со резервни делови | - 5 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 07.11.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, барањата наведени во тендерската документација и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-205/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА СИСТЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФУНКЦИЈАТА НА ХРОНОЛОШКА РЕГИСТРАЦИЈА НА НАСТАНИ ВО ТС СКОПЈЕ 4- 400/110 kV

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-205/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка, проектирање, инсталирање и пуштање во работа на Систем за реализација на функцијата на хронолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4-400/110 kV.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик-јавно отворање согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Понудувачот е обврзан да достави понуда во целокупен обем на тендерот, не е дозволена делумна понуда.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Системот за реализација на функцијата на хронолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4-400/110 kV треба да се испорача во склад со функционалната спецификација, која е составен дел на тендерската документација.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "Орце Николов" бб, кат 1, соба 107, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 1500,00 денари, уплатена на жиро сметка 200000002447884, АД ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-205/2003. Контакт телефон: за технички прашања 02/3238241 или 3149052.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на Системот и името на евентуалниот кооперант за изведба на работите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД или ЕУР со посебно искажан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3.7. Понудата мора да го содржи рокот на испорака, со пуштање во работа (не подолг од три месеци).

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави своја референтна листа како и референтна листа за понудениот систем-најмалку 3 референци во последните 3 години за инсталирани системи во објекти кои се слични по тип и големина.

Понудите со помал број на референци ќе бидат елиминирани и нема да бидат предмет на натамошна евалуација.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- Цена45 поени;
- Квалитет.....20 поени;
- Рок на реализација.....15 поени;
- Референтна листа.....15 поени;
- Начин на плаќање.....5 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05.11.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состанции, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки при Управата за хидрометеоролошки работи, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКИ СИСТЕМ WSR-74 S/X СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 година е Управата за хидрометеоролошки работи, ул. „Скупи“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката се следните делови за радарски систем WSR-74 S/X:

- Magnetron VMS 1197 A (10 cm);
- Tiratron CV 6022/8503;
- Magnetron VMS 1052 (3 cm);
- Катодна цевка CRT 12 ABP 7A;
- Катодна цевка CRT 7 ABP 7A;
- Извор за напојување DC-DC конвертор MG 12;
- DC-DC конвертор 9589-115;
- DC-DC конвертор 9589-108;
- Делител на напон.

Предметот на набавката е делив.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на единица производ со сите даноци и давачки, изразена во денари;
- начин на плаќање;
- рок на испорака;
- гарантен рок;
- постпродажен сервис и техничка помош.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.
6. Сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.
7. Каталогии за основните технички карактеристики и упатства за ракување на техничките средства и опрема;
8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел.
9. Документите од точките 2, 3, 4 и 5 да не се постари од 6 месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 15 бода;
- квалитет 10 бода;
- рок на испорака 15 бода;
- начин на плаќање 10 бода;
- гарантен рок 40 бода;
- сервисирање на сметка на понудувачот 10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата да се достави согласно со одредбите на Законот за јавни набавки и истата да се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, согласно член 20 од Законот за јавни набавки.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 06.11.2003 година во 10:00 часот во просториите на Управата за хидрометеоролошки работи на ул. „Скупи“ бб, Скопје, во присуство на овластени претставници од понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои не се во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење нотарски работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/96 и 25/98), Претседателот на Нотарската комора на Република Македонија, на 8.10.2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

1. Именуваните нотари:
1. Ирфан Акиф Асани - за подрачје на Основен суд Тетово, адреса на нотарска канцеларија: ул. "ЈНА" бр. 28, локал бр. 5, Тетово.

2. Мустафи Нешат Енвер - за подрачје на Основен суд Тетово, адреса на нотарска канцеларија: ул. "ЈНА" бр. 28, локал бр. 1, Тетово.

3. Решението да се објави во "Службен весник на Република Македонија".
2. Решението влегува во сила веднаш со неговото донесување.

3. Решението да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 0301-591
8 октомври 2003 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Никола Кајчевски, с.р.

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 07.11.2003 година (петок).

Капиталот во овие друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана непродаден. Согласно законските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за продажба но овојпат со нови одлуки на управниот одбор на агенцијата за приватизација.

АКЦИИ

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Полипласт	Струга	1.278.914	744.456	58,21%	14.561	1,28	Производство на други производи од пластични маси
2	Ин – Комерц	Скопје	793.985	86.769	10,93%	1.697	1,28	Трговија на големо и мало
3	Прогрес	с. Славеј, Прилеп	309.655	36.514	11,79%	714	1,28	Одгледување на житни растенија
4	Семкорп	Радовиш	15.338.760	722.302	4,71%	14.127	0,64	Производство на бакар
5	КИД Леарница	Охрид	4.163.551	3.937	0,09%	77	0,64	Производство на одливци
6	Билјана – Конфекција и трикотажа	Прилеп	585.773	1.446	0,25%	28	0,64	Производство на долна облека
7	ЗИК Сандански	Делчево	1.049.543	60.742	5,79%	1.188	2,56	Поледелство

УДЕЛИ

Р.бр.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Базалт	Штип	130.853	12.619	9,64%	631	Градежништво
2	Отпад Идадија	Скопје	103.308	1.292	1,25%	16	Рециклажа на метални отпадоци и остатоци
3	Санде Цветковски	с. Горобинци, Свети Николе	76.694	5.681	7,41%	71	Поледелство

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 14.11.2003 (петок). Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 21.11.2003 година (петок).

АКЦИИ

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Биброк	Куманово	923.240	64.024	6,94%	1.253	5,11	Производство на горна текстилна облека
2	Картонтекст	Свети Николе	283.322	51.947	18,34%	1.016	10,23	Производство на сива лепенка, конфекционирање на амбалажа, печатење на обрасци
3	Огражден	Скопје	278.351	35.339	12,69%	1.269	4,60	Трговија на мало со градежен материјал
4	Трготекстил - Заеднички служби	Скопје	1.060.696	118.312	11,15%	2.314	10,23	Услуги
5	Македонски Фолклор	Скопје	2.074.994	752.766	36,28%	14.723	5,11	Производство на теписи и подни прекривки
6	Билјана	Охрид	592.262	294.139	49,66%	5.752	10,23	Производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци
7	Прима	Кочани	1.831.136	363.167	19,83%	71.029	0,51	Производство на долна облека
8	Силика - Минерал	М.Брод	468.088	175.476	37,48%	3.432	5,11	Производство на неметални минерали
9	Градинар 2002	с. Долнени, Прилеп	243.284	138.772	57,03%	2.714	10,23	Градинарско и цвеќарско производство
10	Агропромет	Струга	315.019	73.940	23,47%	2.892	2,56	Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
11	АДУТТ Македонија	Битола	1.789.522	41.583	2,33%	814	10,23	Угостителство, туризам и трговија
12	Велеспром	Велес	2.198.556	659.567	30,00%	129.000	0,51	Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
13	Факом	Скопје	3.425.656	460.173	13,43%	9.001	10,23	Производство на метални и други конструкции
14	Унионмак	Кавадарци	904.226	322.347	35,65%	6.304	10,23	Угостителство, туризам и трговија

УДЕЛИ

Р.бр.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Југоелектро Комерц	Скопје	256.652	106.883	41,64%	21.377	Трговија на големо и мало
2	Металпромет Техника	Кавадарци	146.915	37.654	25,63%	3.765	Трговија на големо со непрехранбени производи
3	ЖТП ЖАС	Гостивар	332.340	168.063	50,57%	33.613	Превоз на патници во друмски сообраќај

4	Бисер	Скопје	62.528	594	0,95%	59	Завршни и занаетчиски работи во градежништвото
5	Југосуровина - Кисела Вода	Скопје	45.790	13.150	28,72%	2.630	Собирање и преработка на индустриски отпад
6	Вардар - Метал	Скопје	5.471	75	1,37%	8	Производство на леани, ковани и пресувани производи
7	Металпродукт	Скопје	35.493	10.648	30,00%	2.130	Промет на стоки за широка потрошувачка
8	Мише Ефтимов	Крушево	156.593	12.400	7,92%	1.240	Земјоделие и рибарство

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 28.11.2003 (петок). Аксиите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 и 36/2002), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЕПТЕМВРИ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2003 година во однос на август 2003 година е 0.003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.002.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува -0.006.


4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на септември 2003 година во однос на животните трошоци за 2002 година во Република Македонија е 0.010.

Директор,
м-р **Дончо Герасимовски**, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1449. Закон за културата (Пречистен текст).....	1
1450. Одлука за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро.....	11
1451. Одлука за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	11
1452. Одлука за изменување на Одлуката за отуѓување на недвижни средства.....	12
1453. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	12
1454. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	12
1455. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	12
1456. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	12
1457. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	13
1458. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	13

1459. Правилник за утврдување на цените на услугите што ги дава јавната установа за деца-детска градинка и износот на надоместокот на трошоците за престој во установа за деца што паѓа на товар на родителите.....	15
1460. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	15
1461. Одлука за целите и задачите на монетарната политика во 2003 година.....	15
1462. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање.....	17
1463. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата.....	19
1464. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работење на штедилниците.....	21
1465. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	22
1466. Одлука за методологијата за утврдување на капиталот на банките.....	22
1467. Одлука за условите и начинот на склучување на кредитните работи во девизи меѓу резиденти.....	22
1468. Одлука за условите под кои овластените банки можат да внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од или на своите сметки во странство.....	23
1469. Одлука за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија....	23
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити.....	24
Колективни договори	
31. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија.....	24
Македонска музичка индустрија	
32. Обрасци на Правилникот за распределба на надоместоците на Македонската музичка индустрија.....	25
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за септември 2003 година.....	63



**ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО
ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ**


ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.slvesnik.com.mk

**БРЗ ON-LINE ПРИСТАП
ДО ЦЕЛОКУПНАТА БАЗА НА
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС
КАКО И НА ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“**

СЕЛЕКТИВЕН ПРИСТАП ДО

- Предметен регистар
- Азбучен регистар
- Хронолошки регистар
- Изданија
- Огласи



- Известување за промени
- Поврзани прописи
- Детален приказ
- Моја збирка на прописи
- Извор и вид на пропис ...

ГРУПИРАНИ ПО

Важечки <

Неважечки <

Од 01.10.2003 до 31.12.2003 година
Ви овозможуваме пристап до Базата на податоци
по следниве промотивни цени:

- од 1 до 5 акаунти 2.600 денари по акаунт
- од 5 до 10 акаунти 2.300 денари по акаунт
- над 10 акаунти 2.000 денари по акаунт

www.slvesnik.com.mk
pretplata@slvesnik.com.mk

ЈП Службен весник на РМ, ц.о. - Скопје тел. +389-2-329-88-60, факс +389-2-311-22-67



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. фах 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk